

Службен весник

на Република Македонија

Број 67

31 мај 2012, четврток

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1836.		на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал.....	103
1837.	2	1844.	
		Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	109
1838.	76	1845.	
		Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	109
1839.	76	1846.	
		Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	109
1840.	79	1847.	
		Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	110
1841.	80	1848.	
		Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	111
1842.	97	Огласен дел	1-80
1843.	98		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**1836.**

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 53/11), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ПОДАТОЦИТЕ КОИ СЕ ВОДАТ ЗА СЕКОЈА ХЕМИКАЛИЈА ВО РЕГИСТАРОТ НА ХЕМИКАЛИИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат податоците кои се водат за секоја хемикалија во Регистарот на хемикалии (во понатамошниот текст Регистар).

Член 2

Во Регистарот се водат податоци за хемикалиите кои може да се подведат под едена од царинските тарифни броеви дадени во Списокот на царинските тарифни броеви на хемикалиите, кој е даден во Прилог 1 на овој правилник и е негов составен дел.

Податоци за хемикалиите се содржани во досието на хемикалијата.

Член 3

Едно досие се доставува за хемикалии кои имаат:

- 1) исто трговско име,
- 2) ист хемиски состав, и тоа: исти состојки кои влегуваат во составот на хемикалијата и ист масен удел на секоја состојка во хемикалијата, освен за супстанции кои по својата природа немаат дефиниран хемиски состав.

Посебно досие се доставува за хемикалии кои се разликуваат во некој од елементите од став 1 на овој член, освен ако разликите се однесуваат на шаржи.

Формата и содржината на досиејата се дадени во Прилог 3 од овој правилник и е негов составен дел.

Член 4

Податоците кои се водат за хемикалијата во Регистарот се:

- 1) општи податоци за хемикалијата,
- 2) потекло на хемикалијата,
- 3) начин на користење на хемикалијата,
- 4) класификација на хемикалијата,
- 5) состав на хемикалијата,
- 6) содржина на испарливи органски материји,
- 7) поблизок опис на начинот на користење на супстанцијата која предизвикува загриженост, односно смесата што ја содржи таа супстанца, можните алтернативни супстанции и други податоци.

Член 5

Општите податоци за хемикалијата содржат: трговско име на хемикалијата; број на хемикалии во групата хемикалии; царински тарифен број; количеството во коешто хемикалијата е ставена во промет на годишно ниво.

Член 6

Податоците за потеклото на хемикалијата содржат: информација за тоа дали хемикалијата е произведена во Република Македонија или е увезена.

Ако хемикалијата е произведена во Република Македонија, содржи и податоци за количеството на хемикалијата ставена во промет, односно податоци за количеството на хемикалијата која е извезена.

Ако хемикалијата е увезена, во Регистарот се впишуваат и податоци за производителот на хемикалијата, земјата на потекло, трговското име на хемикалијата во земјата на потекло, податоци за причините за увоз (за сопствени потреби или за ставање во промет).

Член 7

Податоците за начинот на користење на хемикалијата содржат: категоријата на користење и секторот на индустриите во кои се користи хемикалијата.

За податоците за категоријата на користење, се користат и шифри кои се состојат од латинична буква и петоцифрен број. Списокот на шифри за категоријата на користење е даден во Прилог 2, на овој правилник и е негов составен дел.

Списокот на шифри за категоријата на користење од став 2 на овој член содржи и упатство за определување на оваа шифра за:

- бои и лакови во зависност од видот на бојата и лакот, функцијата и употребата;
- печатарски бои во зависност од видот на печатот во кој таа боја се користи, како и материјалот на кој се печати;
- лепаци во зависност од видот на лепакот и примената.

За податоците за секторот на индустриите во кои се користи хемикалијата, се користат шифри на дејност во сообразност со прописот со кој се уредува класификацијата на дејност и Регистарот на единиците на разместување.

За хемикалиите кои можат да се подведат под царински тарифни броеви кој почнуваат со 28 и 29 покрај податоците од став 1 на овој член, во Регистарот се впишуваат и податоци за количеството на хемикалијата за секој од начините на користење изразен во проценти на годишно ниво.

Член 8

Податоците за класификација на хемикалијата содржат: знак на опасност и пишано предупредување, односно пиктограм на опасност и збор за предупредување; ознака на ризикот односно известување за опасност; ознака за безбедност, односно известување за мерките на претпазливост, а во зависност од тоа врз основа на кој пропис е извршена класификацијата.

Член 9

Податоците за составот на хемикалијата содржат: CAS број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак на опасност и ознака на ризикот, односно збор за предупредување и известување за опасноста, како и масениот удел изразен во проценти.

Кога во Регистарот се впишува супстанца, се внесуваат и податоци за нечистотиите, а кога податоците се однесува на смеса, податоци за составот содржат податоци за хемикалиите кои влегуваат во составот на смесата.

Член 10

Податоците од член 9 став 1 од овој правилник се даваат за секоја нечистотија содржана во супстанцата и за секоја супстанца содржана во смесата, ако е класифицирана како опасна, а ако не е класифицирана како опасна, кога нејзиниот масен удел е поголем од 5%.

Податокот за масениот удел на опасната супстанца се впишува во Регистарот како точна вредност за сите супстанции чиј масен удел во хемикалијата е од 0 до 1%, а како цел број за супстанцата чиј масен удел е поголем од 1%.

Кога масениот удел на супстанцата во хемикалијата варира во зависност од суровините (појдовни супстанции) за производство на таа хемикалија, во Регистарот се впишува обемот на масениот удел, односно максималната вредност на масениот удел изразен во проценти.

Член 11

Кога во Регистарот се впишуваат детергенти, покрај податоците од член 9 се внесуваат и податоци за сурфактантот, и тоа: име на производителот, земја на потекло, трговско име на сурфактантот, како и податоци за биоразградливоста.

Член 12

Ако за определена супстанца е добиено одобрение за употреба на алтернативен хемиски назив на супстанцата, наместо хемискиот назив се наведува алтернативниот хемиски назив, како и бројот и датумот на актот со кој е одобрена неговата употреба.

Член 13

Кога во Регистарот се впишуваат бои и лакови, се внесуваат податоци за подкатегијата на која што смесата и припаѓа и содржината на испарливи органички материи. Подкатегијата на смесата се определува во согласност со прописот со кој се уредуваат ограничувањата и забраните за производство, ставање во промет и користење на хемикалии.

Член 14

Покрај податоците од член 3 од овој правилник, за супстанца која предизвикува загриженост, односно смеса којашто ја содржи таа супстанца, во Регистарот

се внесуваат податоци за: поблизок опис на начинот на користење; опис на мерките за намалување на ризикот и предлог начини за систематско следење на користењето.

Податоците содржат информации за алтернативната супстанца, и тоа назив на супстанцата; опасностите, односно ризикот кои тие супстанции можат да ги предизвикаат по здравјето на луѓето и животната средина, како и техничките и социо-економските податоци за изводливоста на замената.

Член 15

Кога во Регистарот се впишува група на хемикалии кои имаат различни трговски имиња, а ист хемиски состав и иста категорија на користење, група на полимерни хемикалии и хемикалии кои сочинуваат китови, се доставува досие за секоја хемикалија од групата со Список на трговски имиња за сите хемикалии од таа група, кој е даден во Прилог 4 од овој правилник и е негов составен дел, односно китот, со количината на секоја хемикалија ставена во промет.

Член 16

Кога во Регистарот се впишува кохерентна група на хемикалии, се доставува едно досие за сите хемикалии од групата со додаток на досие од Прилог 4, кој содржи:

- за детергенти: трговско име и количина на секоја хемикалија од групата ставена во промет, како и хемиски назив или трговско име, CAS број и ЕС број на состојката според која детергентите меѓусебно се разликуваат;

- за бои и лакови: трговско име на секоја хемикалија од групата; хемиски назив или трговско име, CAS број и ЕС број на секоја состојка според која боите и лаковите меѓусебно се разликуваат, како и масен удел во проценти на таа состојка, доколку е класифицирана како опасна;

- за масла и мазива: трговско име на секоја хемикалија од групата и количина на секоја хемикалија од групата ставена во промет.

Член 17

Покрај податоците содржани во досието, во Регистарот се впишуваат и податоци за подносителот на пријавата, и тоа: име и адреса; даночен идентификациски број; видот на дејност; име на одговорното лице во претпријатието; таму каде што е пропишана обврската да има советник за хемикалиите се впишува и неговото име.

Член 18

Кога во Регистарот се впишува хемикалија по ново трговско име, а којашто веќе е впишана во Регистарот, производителот, увозникот или понатамошниот корисник, го доставува регистрацискиот број под кој хемикалијата е впишана во Регистарот, а наместо податоците од член 3 од овој правилник се доставува:

- ново трговско име,
- ревидиран безбедносен лист со новото трговско име,
- количеството на хемикалијата произведена односно ставена во промет со новото трговско име.

Член 19

Група на хемикалии кои имаат различни трговски имиња а ист хемиски состав и иста категорија на користење се впишуваат во Регистарот како една хемикалија.

Како група хемикалии може да се впише и група од неколку супстанции кои имаат различни трговски имиња, иста категорија на користење, ист CAS број односно ЕС број, а кои според својата природа немаат дефиниран хемиски состав.

Група на полимерни хемикали се впишува во Регистарот како една хемикалија, доколку тие полимерни хемикалии се синтетизирани од исти основни компоненти, а се разликуваат во степенот на полимеризација, односно во молекуларната структура, а ако хемикалиите од групата на полимерни хемикалии се опасни треба да имаат и иста класификација, исти состојки кои ја определуваат класификацијата на опасност на полимерната хемикалија и ист опсег на масен удел на тие состојки.

Опасните и неопасните полимерни хемикалии не можат да сочинуваат група на полимерни хемикалии која во Регистарот се впишува како една хемикалија.

Хемикалии кои сочинуваат китови можат да се впишат во Регистарот како една хемикалија.

Кохерентна група хемикалии (бои и лакови, детергенти, масла и мазива) се впишуваат во Регистарот како една хемикалија ако:

- сите хемикалии од таа група се разместуваат во иста тарифна ознака;
- на сите хемикалии од таа група им е ист делот од трговското име кој означува стокова или трговска марка;
- сите хемикалии од таа група имаат иста категорија на користење;
- сите хемикалии од таа група имаат иста класификација, исти состојки кои ја определуваат класификацијата на опасност на хемикалиите и ист опсег на масен удел на тие состојки;
- сите хемикалии од таа група имаат сличен состав, односно ако хемикалиите во групата на хемикалии се разликуваат во најмногу две состојки (како што се пигменти или адитиви) и/или во масен удел на состојките и/или во физички својства.

Опасни и неопасни хемикалии не можат да сочинуваат кохерентна група хемикалии која во Регистарот се впишува како една хемикалија.

По исклучок од став 5 на овој член, не можат да се впишуваат во Регистарот како група на хемикалии детергенти кои содржат алергени чиј масен удел е поголем од 0,01%.

Член 20

По исклучок од членовите и 9 и 10 од овој правилник, податоците за составот најмалку содржат:

1. за хемикалија којашто е произведена или увезена на пазарот на Република Македонија во 2010. година:

- за опасни хемикалии: CAS број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак за опасност и ознака за ризикот, односно израз за предупредување и известување за опасноста за секоја состојка што ја чини смесата опасна;

- за детергенти: податоци за сите состојки на детергентите со нивните масени удели од Листата за составот на детергентот чијашто содржина е дадена во правилникот со кој се уредуваат детергенти;

- за полимери: видот на полимерот;

1. за хемикалија којашто е произведена или увезена на пазарот на Република Македонија во 2011 година:

- за опасни хемикалии: CAS број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак за опасност и ознака за ризикот, односно израз за предупредување и известување за опасноста за секоја состојка; а за состојката што ја чини смесата опасна и опсегот на масен удел изразен во проценти;

- за хемикалии кои не се класифицирани како опасни: CAS број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак за опасност и ознака за ризикот, односно израз за предупредување и известување за опасноста за секоја состојка;

1. за хемикалија којашто е произведена или увезена на пазарот на Република Македонија во 2012. година:

- за опасни хемикалии: CAS број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак за опасност и ознака за ризикот, односно израз за предупредување и известување за опасноста за секоја состојка и опсег на масен удел за секоја состојка, освен за состојката што ја чини смесата опасна за која податоците за составот содржат точна вредност на масен удел на таа состојка ако масениот удел во хемикалијата е од 0% до 1%, а цел број за состојка чиј масен удел е поголем од 1%;

- за хемикалии кои не се класифицирани како опасни: CAS број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак за опасност и ознака за ризикот, односно израз за предупредување и известување за опасноста за секоја состојка и опсег на масен удел за секоја состојка.

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-4162/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог 1.

Список на царински тарифни броеви на хемикалините кои се впишуваат во Регистарот на хемикалии

1301	Шелак прир.смола, природни гуми, смоли, гуми-смоли и маслени смоли (на пр: балсами):
1301 20 00 00	Гумиарабика
1301 90 00 00	Друго
1302	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати; агар-агар и други слузници и згуснувачи, добиени од растителни производи, модефицирани или немодифицирани:
1302 11 00 00	Опиум
1302 19	Друго
1302 19 05 00	олеосмола на ванила
1302 19 80 00	друго
1507	Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодифицирани
1507 10	Сурово масло, вклучително и дегумирано (без смола)
1507 10 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1507 10 90 00	друго
1507 90	Друго
1507 90 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1507 90 90 00	друго
1508	Масло од кикирики и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодифицирани :
1508 10	Сурово масло
1508 10 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1508 10 90 00	друго
1508 90	Друго
1508 90 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1508 90 90 00	друго
1509	Маслиново масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодифицирани:
1509 10	Од прво пресување
1509 10 10 00	лампант маслиново масло од прво пресување
1509 10 90 00	друго
1509 90 00 00	Друго
1510 00	Други масла и нивни фракции, добиени исклучиво од маслинки, пречистени или непречистени, но хемиски немодифицирани, вклучително и мешавини од тие масла или фракции со масла или фракции од тар. број 1509:
1510 00 10 00	Сурови масла
1510 00 90 00	Друго

1511	Палмино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодифицирани:
1511 10	Сурово масло
1511 10 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1511 10 90 00	друго
1511 90	Друго
	Цврсти фракции:
1511 90 11 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 кг
1511 90 19 00	друго
1511 90 91 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1511 90 99 00	друго
1512	Масло од семе на сончоглед, шафран и семе од памук и нивни фракции, пречистени или непречистени но хемиски немодифицирани
	Масло од сончоглед и шафран и нивни фракции
1512 11	сурово масло
1512 11 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1512 11 91 00	масло од сончоглед
1512 11 99 00	масло од шафран
1512 19	друго:
1512 19 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1512 19 90 00	друго
	Масло од памук и негови фракции:
1512 21	сурово масло, вклучително и она од кој е отстранет госиполот:
1512 21 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1512 21 90 00	друго
1512 29	друго:
1512 29 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1512 29 90 00	друго
1513	Масло од кокосов орех (копра), палмино јадро (коска) или палмин орех (бабасу масло) и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани но хемиски немодифицирани:
	Масло од кокосов орех (копра) и негови фракции:
1513 11	сурово масло:
1513 11 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1513 11 91 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1513 11 99 00	друго
1513 19	друго:
	Цврсти фракции:
1513 19 11 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1513 19 19 00	друго
1513 19 30 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето

1513 19 91 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1513 19 99 00	друго
	Масло од палмино јадро (семка) или палмин орев (бабасу масло) и нивни фракции:
1513 21	сурово масло
1513 21 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1513 21 30 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1513 21 90 00	друго
1513 29	друго
	Цврсти фракции:
1513 29 11 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1513 29 19 00	друго
1513 29 30 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1513 29 50 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1513 29 90 00	друго
1514	Масло од репка или масло од сенф и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодифицирани :
	Масло од маслодајна репка со мала содржина на ерука киселина и негови фракции:
1514 11	сурово масло
1514 11 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1514 11 90 00	друго
1514 19	друго
1514 19 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1514 19 90 00	друго
1514 91	сурово масло
1514 91 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1514 91 90 00	друго
1514 99	друго
1514 99 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1514 99 90 00	друго
1515	Други растителни масти и масла, неспарливи (вклучително и масло од јојоба) и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодифицирани :
	Ленено масло и негови фракции:
1515 11 00 00	сурово масло
1515 19	друго:
1515 19 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 19 90 00	друго
	Пченкарно масло и негови фракции:
1515 21	сурово масло:
1515 21 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 21 90 00	друго

1515 29	друго
1515 29 10 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 29 90 00	друго
1515 30	Масло од рицинус и негови фракции:
1515 30 10 00	за производство на аминокиселинска киселина која се користи во производство на синтетички текстилни влакна и вештачки пластични материјали
1515 30 90 00	друго
1515 50	Масло од сусам и негови фракции
	Сурово масло:
1515 50 11 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 50 19 00	друго
1515 50 91 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 50 99 00	друго
1515 90	Друго:
1515 90 11 00	тунг-масло; масла од јојоба и оитикика; восок од мирта и јапонски восок; нивни фракции
1515 90 21 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 90 29 00	друго
1515 90 31 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 90 39 00	друго
	Други масла и нивни фракции
	Сурово масло:
1515 90 40 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 90 51 00	цврсто, во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1515 90 59 00	цврсто, друго; течно
1515 90 60 00	за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производство на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1515 90 91 00	цврсто, во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1515 90 99 00	цврсто, друго; течно
1516	Масти и масла од животинско или растително потекло и нивни фракции, делумно или целосно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елеидинизирани, рафинирани или нерафинирани, но понатаму неподготвени:
1516 10	Животински масти и масла и нивни фракции:
1516 10 10 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1516 10 90 00	друго
1516 20	Растителни масти и масла и нивни фракции
1516 20 10 00	Хидрогенизирано масло од рицинус, т.н „опал восок“
1516 20 91 00	во непосредно пакување нето-маса не повеќе од 1 kg
1516 20 95 00	Масло од репка, ленено семе, сончоглед, илипа, карита, макора, тулукуна или палмин орев (бабасу масло) за техничка или индустриска употреба, освен за

	производство на прехранбени производа за исхрана на луѓето
1516 20 96 00	Масло од кикирики, семе од памук, соја или сончоглед; други масла кои содржат помалку од 50% слободни масни киселини во маса, освен масла од палмино јадро (семка), илипа, кокосов орев, масло од репка и копаиба
1516 20 98 00	друго
1518 00	Животински или растителни масти и масла и нивни фракции, варени, оксидирани, дехидрирани, сулфурирани, дувани, полимеризирани со загревање во вакуум или во инертен гас или поинаку хемиски модифицирани, исклучувајќи ги оние од тар. број 1516; мешавини и препарати од животински и растителни масти и масла или од фракции на различни масти или масла од оваа Глава, неподобни за јадење, на друго место неспоменати ниту опфатени.
1518 00 10 00	Линоксин неиспарливи неетерски растителни масла, течни, мешани, за техничка или индустриска употреба, освен за употреба во производството на прехранбени производи за исхрана на луѓето
1518 00 31 00	сурови
1518 00 39 00	други
1518 00 91 00	животински или растителни масти и масла и нивни фракции, варени, оксидирани, дехидрирани, сулфурирани, дувани, полимеризирани со загревање во вакуум или во инертен гас или поинаку хемиски модифицирани освен оние од тарифен број 1516
1518 00 95 00	мешавини или препарати од животински или од животински и растителни масти и масла и нивни фракции кои не се за јадење
1518 00 99 00	други
1520 00 00 00	Глицерол, суров; глицеролски води и лужине
1520 00 00 00	Глицерол, суров; глицеролски води и лужине
1521	Растителни восоци (освен триглицериди), восок од пчели, восоци од други инсекти и спермацети, рафинирани или нерафинирани, обоени или необоени:
1521 10 00 00	Растителни восоци
1521 90	Друго
	восак од пчели, восоци од други инсекти и спермацети, рафинирани или нерафинирани, обоени или необоени:
1521 90 10 00	спермацети, пречистени или непречистени и боени или необоени:
1521 90 91 00	сурови
1521 90 99 00	други
1522 00	Дегра; остатоци добиени при преработка на масни материи и восоци од животинско или растително потекло
1522 00 10 00	Дегра;
	остатоци добиени при преработка на масни материи и восоци од животинско или растително потекло
	Кои содржат масло кое има карактеристики на маслиново масло:
1522 00 31 00	Сапунски коагулати
1522 00 39 00	друго
1522 00 91 00	Маслени остатоци и талози; сапунски коагулати
1522 00 99 00	друго
2207	Неденатуриран етил - алкохол со алкохолна јачина од 80% vol или појака; Етил - алкохол и други алкохоли, денатурирани, со која било јачина:

2207 10 00 00	Етил - алкохол со алкохолна јачина од 80% vol или појака, неденатурирани
2207 20 00 00	Етил - алкохол и други алкохоли, со која било јачина, денатурирани
2501 00	Сол (вклучително сол за јадење и денатурирана сол) и чист натриум- хлорид, вклучително во раствор или со додаток на антиагломерациони средства или средства за подобра флуидност; морска вода:
2501 00 10 00	морска вода и солени раствори
2501 00 31 00	за хемиска трансформација (раздвојување на Na од Cl) потребна за производство на други производи
2501 00 51 00	денатурирана или за други индустриски потреби (вклучително и пречистување), освен соли наменети за конзервирање или подготовка на храна за луѓето или животните
2503 00	Сите видови сулфур, освен сублимиран, таложен и колоиден сулфур:
2503 00 10 00	Суров или непречистен сулфур
2503 00 90 00	Други
2511	Природен бариум сулфат (барити); природен бариум карбонат (витерит) калцинирани или некалцинирани, освен бариум оксид од тар. број 2816:
2511 10 00 00	Природен бариум сулфат (барити)
2511 20 00 00	Природен бариум карбонат (витерит)
2522	Негасена вар,гасена вар и хидраулична вар, освен калциум оксид и хидроксид од тар. број 2825:
2522 10 00 00	Негасена вар
2522 20 00 00	Гасена вар
2522 30 00 00	Хидраулична вар
2523	Портланд цемент, алуминатен цемент, цемент од згура, суперсулфатен цемент и слични хидраулични цемента вклучително обоени и во форма на клинкер:
2523 10 00 00	Цемент во форма на клинкер
	Портланд цемент:
2523 21 00 00	Бел цемент, всштакки обосн или нсобосн
2523 29 00 00	други
2523 30 00 00	Алуминатен цемент
2523 90 00 00	Други хидраулични цемента
2524	Азбест:
2524 10 00 00	Син азбест (кроцидолит)
2524 90 00 00	Друго
2525	Лискун, вклучително и цепка; отпадоци од лискун
2525 20 00 00	Лискун во прав
2526	Природен стеатит, вклучително грубо пилен или сечен со пила или на друг начин во блокови или плочи, во форма на квадрат или правоаголник; талк:
2526 20 00 00	Дробен или мелен
2528	Природни борати и нивни концентрати (калцинирани или некалцинирани), освен борати издвоени од природни солени води; природна борна киселина која содржи не повеќе од 85% НзВОз сметано на сув производ:
2528 10 00 00	Природни натриум борати и нивни концентрати (калцинирани или некалцинирани)
2528 90 00 00	Друго
2529	Фелдспат; леуцит; нефелин и нефелин сиенит и флуорит:
2529 10 00 00	Фелдспат
	Флуорит:

2529 21 00 00	Со содржина во маса не повеќе од 97% калциум флуорид
2529 22 00 00	Со содржина во маса не повеќе од 97% калциум флуорид
2529 30 00 00	Леуцит; нефелин и нефелин сиснит
2706 00 00 00	Катран добиен со дестилација на камен, црн јаглен и лигнит, тресет и други минерални катрани, дехидратирани или недехидратирани или делумно дестилирани или не, вклучително реконституирани катрани
2706 00 00 00	Катран добиен со дестилација на камен, црн јаглен и лигнит, тресет и други минерални катрани, дехидратирани или недехидратирани или делумно дестилирани или не, вклучително реконституирани катрани
2707	Масла и други производи од дестилација на катран на камен јаглен на висока температура; слични производи кај кои масата на ароматични состојки ја надминува масата на неароматични состојки:
2707 10	Бензол (бензен)
2707 10 10 00	за употреба како погонско гориво или за греење
2707 10 90 00	за други намени
2707 20	Толуол (толуен)
2707 20 10 00	за употреба како погонско гориво или за греење
2707 20 90 00	за други намени
2707 30	Ксилол (ксилени)
2707 30 10 00	за употреба како погонско гориво или за греење
2707 30 90 00	за други намени
2707 40 00 00	Нафталин
2707 50	Други мешавини на ароматични јаглеводороди, кај кои 65% или повеќе, во волумен (вклучително губитоци), дестилира на 250°C (ASTM D 86 метод):
2707 50 10 00	за употреба како погонско гориво или за греење
2707 50 90 00	за други намени
2707 91 00 00	креозотни масла
2707 99	друго:
2707 99 11 00	Сурови лесни масла, кај кои 90% или повеќе, во волумен, дестилира на температури не преку 200°C
2707 99 19 00	друго
2707 99 30 00	сулфурирани фракции
2707 99 50 00	базни производи
2707 99 70 00	антрацен
2707 99 80 00	феноли
2707 99 91 00	за добивање на производи од тарифен број 2803
2707 99 99 00	друго
2708	Смола и кокс од смола, добиени од катран на камен јаглен или од други минерални катрани:
2708 10 00 00	Смола
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи, на друго место неспоменати нити опфатени, кои содржат во маса 70% или повеќе масло од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, и доколку ги сочинуваат основните состојки на тие производи;отпадни масла
2710 11	лесни масла и производи
2710 11 11 00	за преработка во специфични процеси
2710 11 15 00	за подложување на хемиска преработка во процеси, освен наведените во тар.подброј 2710 11 11

	специјални бензини:
2710 11 21 00	вајт шпририт
2710 11 25 00	друго
	моторен бензин
2710 11 31 00	авио бензин
	други, со содржина на олово
	не преку 0,013 g по литар:
2710 11 41 00	со октански број (RON), помалку од 95
2710 11 45 00	со октански број (RON) 95 или повеќе, но помалку од 98
2710 11 49 00	со октански број (RON) 98 или повеќе
	преку 0,013 g по литар:
2710 11 51	со октански број (RON), помалку од 98:
2710 11 51 10	со содржина на олово не преку 0,01 g по литар
2710 11 51 90	други
2710 11 59 00	со октански број (RON) 98 или повеќе
2710 11 70 00	гориво за млазни мотори
2710 11 90 00	други лесни масла
2710 19	други
	средни масла:
2710 19 11 00	за преработка во специфични процеси
2710 19 15 00	за подложување на хемиска преработка во процеси, освен оние наведени во тар. подброј 2710 19 11
	керозин (петролеј):
2710 19 21 00	гориво за млазни мотори
2710 19 25 00	друго
2710 19 29	друго
2710 19 29 10	мешавина на алфа и нормални олефини, нормални парафини (C10-C13)
2710 19 29 90	друго
	тешки масла:
	гасни масла:
2710 19 31 00	за преработка во специфични процеси
2710 19 35 00	за подложување на хемиска преработка во процеси, освен оние наведени во тар. подброј 2710 19 31
	за други намени:
2710 19 41	со содржина на сулфур 0,05 % во маса:
2710 19 41 10	дизел горива
2710 19 41 90	друго
2710 19 45	со содржина на сулфур преку 0,05% во маса, но не преку 0,2% во маса:
2710 19 45 10	дизел горива
2710 19 45 90	друго
2710 19 49	со содржина на сулфур преку 0,2% во маса:
2710 19 49 10	дизел горива
2710 19 49 20	бродски горива
2710 19 49 90	друго
	масла за ложење:
2710 19 51 00	за преработка во специфични процеси
2710 19 55 00	за подложување на хемиска преработка во процеси, освен оние наведени во тар. подброј 2710 19 51
2710 19 61 00	со содржина на сулфур не преку 1% во маса

2710 19 63 00	со содржина на сулфур преку 1% во маса, но не преку 2% во маса
2710 19 65 00	со содржина на сулфур преку 2% но не преку 2,8% во маса
2710 19 69 00	со содржина на сулфур преку 2,8% во маса
2710 19 71 00	за преработка во специфични процеси
2710 19 75 00	за подложување на хемиска преработка во процеси, освен оние наведени во тар . подброј 2710 19 71
2710 19 81 00	моторни масла, компресорски масла за подмачкување, турбински масла за подмачкување
2710 19 83 00	течности за хидраулични намени
2710 19 85 00	бели масла, течни парафини
2710 19 87 00	масла за менувачи и редуктори
2710 19 91 00	средства за обработка на метал, масла за отстранување на калап и антикорозивни масла
2710 19 93 00	електроизолациони масла
2710 19 99 00	други масла за подмачкување и други масла
2711	Нафтени гасови и други гасовити јаглеводороди:
	Течни:
2711 11 00 00	природен гас
2711 12	пропан
2711 12 11 00	за погонско гориво или за греење
2711 12 19 00	за други намени
2711 12 91 00	за преработка во специфични процеси
2711 12 93 00	за подложување на хемиска преработка во процеси, освен оние наведени во тар . подброј 2711 12 91
	за други намени:
2711 12 94 00	со чистота преку 90%, но помалку од 99%
2711 12 97 00	друго
2711 13	бутан
2711 13 10 00	за преработка во специфични процеси
2711 13 30 00	за подложување на хемиска преработка во процеси, освен оние наведени во тар . подброј 2711 13 10
	за други намени:
2711 13 91 00	со чистота преку 90%, но помалку од 95%
2711 13 97 00	друго
2711 14 00 00	етилен, пропилен, бутилен и бутадиен
2711 19 00 00	друго
	Во гасовита состојба:
2711 21 00 00	природен гас
2711 29 00 00	друго
2712	Вазелин; парафин, микрокристални восок од нафта, пресувани парафини, озокерит, восок од црн јаглен и лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или со други постапки, обоени или необоени:
2712 10	Вазелин
2712 10 10 00	суров
2712 10 90 00	други
2712 20	Парафин, кој содржи, во маса, помалку од 0,75% масла:
2712 20 10 00	синтетички парафин, со молекуларна маса од 460, но не преку 1560
2712 20 90 00	друго
2712 90	Друго

	озокерит, восок од црн јаглен и лигнит или восок од тресет (природни производи):
2712 90 11 00	сурови
2712 90 19 00	друго
	сурови:
2712 90 31 00	за преработка во специфични процеси
2712 90 33 00	за подложување на хемиска преработка во процеси, освен оние наведени во тар подброј 2712 90 31
2712 90 39 00	за други намени
2712 90 91 00	мешавина од 1-алкен, која содржи во маса 80% или повеќе 1- алкен во синцир со должина од 24, но не преку 28 јаглеродни атоми
2712 90 99 00	друго
2713	Нафтен кокс, битумен од нафта и други остатоци од масла од нафта или од масла добиени од битуменозни минерали
2713 20 00 00	Битумен од нафта
2713 90	Други остатоци од масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали:
2713 90 10 00	за добивање производи од тарифен број 2803
2713 90 90 00	друго
2715 00 00 00	Битуменски мешавини на база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански смоли (на пр: битумен кит (мастикс), „cut-backs“)
2715 00 00 00	Битуменски мешавини на база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански смоли (на пр: битумен кит (мастикс), „cut-backs“)
2801	Флуор, хлор, бром и јод
2801 10 00 00	Хлор
2801 20 00 00	Јод
2801 30	Флуор; бром
2801 30 10 00	Флуор
2801 30 90 00	Бром
2802 00 00 00	Сулфур, сублимиран или наталожен; колоиден сулфур
2802 00 00 00	Сулфур, сублимиран или наталожен; колоиден сулфур
2803 00 00 00	Јаглерод (саге и други облици на јаглерод на друго место неспоменати нити опфатени)
2803 00 00 00	Јаглерод (саге и други облици на јаглерод на друго место неспоменати нити опфатени)
2804	Водород, ретки гасови и други неметали:
2804 10 00 00	Водород
	Ретки гасови:
2804 21 00 00	аргон
2804 29	други:
2804 29 10 00	хелиум
2804 29 90 00	други:
2804 30 00 00	Азот
2804 40 00 00	Кислород
2804 50	Бор; телур
2804 50 10 00	Бор.

2804 50 90 00	телур
	-Силициум:
2804 61 00 00	Со содржина најмалку од 99,99% во маса
2804 69 00 00	други
2804 70 00 00	Фосфор
2804 80 00 00	Арсен
2804 90 00 00	Селен
2805	Алкални или земно - алкални метали; метали од ретки земји, скандиум и итриум вклучително нивни меѓусебни мешавини и легури; жива:
	Алкални или земно - алкални метали
2805 11 00 00	натриум
2805 12 00 00	калциум
2805 19	други
2805 19 10 00	стронциум и бариум
2805 19 90 00	други
2805 30	Метали од ретки земји, скандиум и итриум, вклучително и нивни меѓусебни мешавини или легури
2805 30 10 00	меѓусебни мешавини и легури
2805 30 90 00	друго
2805 40	Жива
2805 40 10 00	Во боци, нето-маса 34,5 kg (стандардна маса), чија FOB вредност, по боца, не преминува преку 224 €
2805 40 90 00	Друго
2806	Хлороводород (хлороводородна киселина); хлоросулфонска киселина:
2806 10 00 00	Хлороводород (хлороводородна киселина)
2806 20 00 00	Хлоросулфонска киселина
2807 00	Сулфурна киселина; олеум
2807 00 10 00	Сулфурна киселина
2807 00 90 00	Олеум (пушлива сулфурна киселина)
2808 00 00 00	Азотна киселина; сулфоазотни киселини
2808 00 00 00	Азотна киселина; сулфоазотни киселини
2809	Дифосфор пентоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини, хемиски определени или неопределени:
2809 10 00 00	Дифосфор пентоксид
2809 20 00 00	Фосфорна киселина и полифосфорни киселини
2810 00	Оксиди на бор; борни киселини
2810 00 10 00	Дибор триоксид
2810 00 90 00	Друго
2811	Други неоргански киселини и други неоргански кислородни соединенија на неметали
	Други неоргански киселини:
2811 11 00 00	Флуороводород (флуороводородна киселина)
2811 19	Други:
2811 19 10 00	бромоводород (бромоводородна киселина)
2811 19 20 00	циановодород (циановодородна киселина)
2811 19 80 00	друго
	Други неоргански кислородни соединенија на неметали:
2811 21 00 00	Јаглен диоксид
2811 22 00 00	Силициум диоксид

2811 29	Други:
2811 29 05 00	Сулфур диоксид
2811 29 10 00	Сулфур триоксид (анхидрид на сулфурна киселина); арсентриоксид
2811 29 30 00	оксиди на азот
2811 29 90 00	друго
2812	Халогениди и оксихалогениди на неметали:
2812 10	Хлориди и оксихлориди
	-на фосфор:
2812 10 11 00	фосфор окситрихлорид (фосфорил трихлорид)
2812 10 15 00	фосфор трихлорид
2812 10 16 00	фосфор пентахлорид
2812 10 18 00	друго:
2812 10 91 00	дисулфур дихлорид
2812 10 93 00	сулфур дихлорид
2812 10 94 00	фозген (карбонил хлорид)
2812 10 95 00	тионил дихлорид (тионил хлорид)
2812 10 99 00	друго
2812 90 00 00	Друго
2813	Сулфиди на неметали; комерцијален фосфор трисулфид:
2813 10 00 00	Јаглен дисулфид
2813 90	Други:
2813 90 10 00	сулфиди на фосфор, комерцијален фосфор трисулфид
2813 90 90 00	други
2814	Амонијак, безводен или во воден раствор:
2814 10 00 00	Безводен амонијак
2814 20 00 00	Амонијак во воден раствор
2815	Натриум хидроксид (каустична сода); калиум хидроксид (каустична поташа); пероксиди на натриум или калиум:
	Натриум хидроксид (каустична сода):
2815 11 00 00	цврст
2815 12 00 00	во воден раствор (лужина на сода или течна сода)
2815 20 00 00	Калиум хидроксид (каустична поташа)
2815 30 00 00	Пероксиди на натриум или калиум
2816	Магнезиум хидроксид и пероксид; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронциум или бариум
2816 10 00 00	Хидроксид и пероксид на магнезиум
2816 40 00 00	Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронциум или бариум
2817 00 00	Цинк оксид; цинк пероксид
2817 00 00 00	Цинк оксид; цинк пероксид
2818	Вештачки корунд, хемиски определен или неопределен; алуминиум оксид; алуминиум хидроксид:
2818 10	Вештачки корунд, хемиски определен или неопределен :
	кој содржи во маса 98,5% или повеќе алуминиум оксид
2818 10 11 00	со помалку од 50% вкупна тежина на честички со големина преку 10 mm
2818 10 19 00	со 50% или повеќе вкупна тежина на честички со големина преку 10 mm
	кој содржи во маса до 98,5% или повеќе алуминиум оксид
2818 10 91 00	со помалку од 50% вкупна тежина на честички со големина преку 10 mm
2818 10 99 00	со 50% или повеќе вкупна тежина на честички со големина преку 10 mm
2818 20 00 00	Алуминиум оксид, освен вештачки корунд

2818 30 00 00	Алуминиум хидроксид
2819	Оксиди и хидроксид на хром
2819 10 00 00	Хром триоксид
2819 90	Друго
2819 90 10 00	Хром диоксид
2819 90 90 00	друго
2820	Оксиди на манган:
2820 10 00 00	Манган диоксид
2820 90	Други
2820 90 10 00	Манган оксид, кој содржи во маса 77% или повеќе манган
2820 90 90 00	друго
2821	Оксиди и хидрокси на железо; со боја на земја кои содржат, во маса 70% или повеќе врзано железо пресметано како Fe₂O₃:
2821 10 00 00	Оксиди и хидрокси на железо
2821 20 00 00	Земјени бои
2822 00 00	Оксиди и хидрокси на кобалт; комерцијални оксиди на кобалт
2822 00 00 00	Оксиди и хидрокси на кобалт; комерцијални оксиди на кобалт
2823 00 00	Оксиди на титан
2823 00 00 00	Оксиди на титан
2824	Оксиди на олово; миниум, портокалово олово:
2824 10 00 00	Олово монооксид (оловна глеѓ, оловно жолтило)
2824 90	Друго
2824 90 10 00	миниум и портокалово олово
2824 90 90 00	друго
2825	Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли; други неоргански бази; други оксиди, хидрокси и перокси на метал:
2825 10 00 00	Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли
2825 20 00 00	Оксид и хидрокси на литиум
2825 30 00 00	Оксиди и хидрокси на ванадиум
2825 40 00 00	Оксиди и хидрокси на никел
2825 50 00 00	Оксиди и хидрокси на бакар
2825 60 00 00	Оксиди на германиум и циркониум диоксид
2825 70 00 00	Оксиди и хидрокси на молибден
2825 80 00 00	Оксиди на антимон
2825 90	Друго:
	калциум оксид, хидроксид и пероксид:
2825 90 11 00	калциум хидроксид, со чистота од 98% или повеќе, пресметано на сува маса, во форма на честички, од кои не повеќе од 1% во маса, има големина на честичка која што надминува 75 микрометри и повеќе од 4% во маса, има големина на честички помали од 1,3 микрометри
2825 90 19 00	друго
2825 90 20 00	оксиди и хидрокси на берилиум
2825 90 40 00	оксиди и хидрокси на волфрам
2825 90 60 00	оксиди на кадмиум
2825 90 85 00	друго
2826	Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни соли на флуор:
	Флуориди:
2826 12 00 00	на алуминиум

2826 19	Други:
2826 19 10 00	на натриум или амониум
2826 19 90 00	други
2826 30 00 00	Натриум хексафлуороалуминат (синтетички криолит)
2826 90	Други
2826 90 10 00	дикалиум хексафлуороцирконат
2826 90 80 00	друго
2827	Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксидбромиди; јодиди и оксидјодиди:
2827 10 00 00	Амониум хлорид
2827 20 00 00	Калциум хлорид
	други хлориди:
2827 31 00 00	на магнезиум
2827 32 00 00	на алуминиум
2827 35 00 00	на никел
2827 39	други
2827 39 10 00	на калај
2827 39 20 00	на железо
2827 39 30 00	на кобалт
2827 39 85	други:
2827 39 85 10	на цинк
2827 39 85 90	друго
	Оксихлориди и хидроксихлориди
2827 41 00 00	на бакар
2827 49	други:
2827 49 10 00	на олово
2827 49 90 00	други
	бромиди и оксидбромиди:
2827 51 00 00	бромиди на натриум или калиум
2827 59 00 00	други
2827 60 00 00	Јодиди и оксидјодиди
2828	Хипохлорити; комерцијален калциум хипохлорит; хлорити; хипобромити:
2828 10 00 00	Комерцијален калциум хипохлорит и други калциум хипохлорити
2828 90 00 00	Друго
2829	Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати:
	Хлорати:
2829 11 00 00	на натриум
2829 19 00 00	други
2829 90	Друго:
2829 90 10 00	перхлорати
2829 90 40 00	бромати на калиум или натриум
2829 90 80 00	Друго
2830	Сулфиди; полисулфиди, хемиски определени или неопределени:
2830 10 00 00	Натриум сулфид
2830 90	Друго:
2830 90 11 00	сулфиди на калциум, антимон или железо
2830 90 85 00	Друго
2831	Дитионити и сулфоксилати:

2831 10 00 00	на натриум
2831 90 00 00	Друго
2832	Сулфити; тиосулфати:
2832 10 00 00	Натриум сулфити
2832 20 00 00	Други сулфити
2832 30 00 00	Тиосулфати
2833	Сулфати; стипси; пероксосулфати (персулфати):
	Натриум сулфати:
2833 11 00 00	динатриум сулфат
2833 19 00 00	други
	Други сулфати:
2833 21 00 00	на магнезиум
2833 22 00 00	на алуминиум
2833 24 00 00	на никел
2833 25 00 00	на бакар
2833 27 00 00	на бариум
2833 29	други:
2833 29 20 00	на кадмиум; хром; цинк
2833 29 30 00	на кобалт; титан
2833 29 60 00	на олово
2833 29 80	Друго:
2833 29 80 10	Железа
2833 29 80 90	Друго
2833 30 00 00	Стипси
2833 40 00 00	Пероксосулфати (персулфати)
2834	Нитрити; нитрати:
2834 10 00 00	Нитрити
	Нитрати:
2834 21 00 00	на калиум
2834 29	други
2834 29 20 00	на бариум; берилиум; кадмиум; кобалт; никел; олово
2834 29 40 00	на бакар
2834 29 80 00	други
2835	Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, хемиски определени или неопределени:
2835 10 00 00	Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити)
	Фосфати:
2835 22 00 00	на моно- или динатриум
2835 24 00 00	на калиум
2835 25 00 00	на калциум хидрогенортофосфат (дикалциум фосфат)
2835 26 00 00	други фосфати на калциум
2835 29	други
2835 29 10 00	триамониум
2835 29 30 00	на тринатриум
2835 29 90 00	други
	Полифосфати:
2835 31 00 00	натриум трифосфат (натриум триполифосфат)
2835 39 00 00	други

2836	Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); комерцијален амониум карбонат кој содржи амониум карбамат:
2836 20 00 00	Динатриум карбонат
2836 30 00 00	Натриум хидрогенкарбонат (натриум бикарбонат)
2836 40 00 00	Калиум карбонати
2836 50 00 00	Калциум карбонат
2836 60 00 00	Бариум карбонат
	Друго:
2836 91 00 00	литиум карбонати
2836 92 00 00	стронциум карбонат
2836 99	друго:
	Карбонати:
2836 99 11 00	на магнезиум; бакар
2836 99 17	друго
2836 99 17 10	комерцијален амониум карбонат и други амониум карбонати
2836 99 17 20	олово карбонати
2836 99 17 90	друго
2836 99 90 00	пероксокарбонати (перкарбонати);
2837	Цијаниди, оксидцијаниди и комплексни цијаниди:
	Цијаниди и оксидцијаниди:
2837 11 00 00	на натриум
2837 19 00 00	други
2837 20 00 00	Комплексни цијаниди
2839	Силикати; комерцијални силикати на алкални метали:
2839 11 00 00	натриум метасиликати
2839 19 00 00	други
2839 90	Друго:
2839 90 10 00	на калиум
2839 90 90 00	друго
2840	Борати; пероксоборати (перборати):
	Динатриум тетраборат (пречистен боракс):
2840 11 00 00	безводен
2840 19	други
2840 19 10 00	динатриум тетраборат пентахидрат
2840 19 90 00	други
2840 20	други борати
2840 20 10 00	борати на натриум, безводен
2840 20 90 00	други
2840 30 00 00	Пероксоборати (перборати)
2841	Окси или перокси на соли на киселини на метали:
2841 30 00 00	Натриум дихромат
2841 50 00 00	Други хромати и дихромати; пероксохромати
	Манганити, манганати и перманганати:
2841 61 00 00	калиум перманганат
2841 69 00 00	друго
2841 70 00 00	Молибдати
2841 80 00 00	Волфрамати (тунгстати)
2841 90	Друго
2841 90 30 00	цинкати и ванадати

2841 90 85 00	друго
2842	Други соли на неорганички киселини или пероксо-киселина (вклучително алуминосиликати, хемиски определени или неопределени), освен азид:
2842 10 00 00	Двојни или комплексни силикати, вклучувајќи и алуминосиликати, хемиски определени или неопределени
2842 90	Други
2842 90 10 00	Соли, двојни или комплексни соли на селенови и телурни киселини
2842 90 80 00	друго
2843	Племенити метали во колоидна состојба; неорганички и органички соединенија на племенити метали, хемиски определени или неопределени ; амалгами на племенити метали:
2843 10	Племенити метали во колоидна состојба
2843 10 10 00	Сребро
2843 10 90 00	друго
	Соединенија на сребро:
2843 21 00 00	сребро нитрат
2843 29 00 00	други
2843 30 00 00	Соединенија на злато
2843 90	Други соединенија; амалгами:
2843 90 10 00	Амалгами
2843 90 90 00	друго
2846	Неорганички или органички соединенија на метали од ретки земји, итриум или скандиум или од мешавина на тие метали:
2846 10 00 00	Соединенија на цериум
2846 90 00 00	Други
2847 00 00 00	Водород-пероксид, зацврнат или незацврнат со уреа
2847 00 00 00	Водород-пероксид, зацврнат или незацврнат со уреа
2848 00 00 00	Фосфиди, хемиски определени или неопределени , освен фосфиди на железо
2848 00 00 00	Фосфиди, хемиски определени или неопределени , освен фосфиди на железо
2849	Карбиди, хемиски определени или неопределени :
2849 10 00 00	на калциум
2849 20 00 00	на силициум
2849 90	Други
2849 90 10 00	на бор
2849 90 30 00	на волфрам
2849 90 50 00	на алуминиум; хром; молибден; ванадиум; тантал; титан
2849 90 90 00	друго
2850	Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди, хемиски определени или неопределени , освен соединенијата кои се исто така карбиди од тар. број 2849:
2850 00 20 00	Хидриди, нитриди
2850 00 60 00	Азиди, силициди
2850 00 90 00	Бориди
2852 00 00	Соединенија на жива, неорганички или органички, вклучително и амалгами:
	Неорганички соединенија на жива:
2852 00 00 11	оксиди; флуориди, цианиди и оксицианиди, хромати и дихромати; пероксохромати; хидриди; нитриди;азиди; силициди; бориди
2852 00 00 19	друго
2852 00 00 20	Танат на жива

2852 00 00 90	друго
2853 00	Други неорганички соединенија (вклучително и дестилирана или електро - проводлива вода и вода со слична чистота); течен воздух (со одвоени или неодвоени ретки - инертни гасови); компримиран воздух; амалгами, освен амалгами на племенити метали
2853 00 30 00	течен воздух (со одвоени или неодвоени ретки - инертни гасови); компримиран воздух;
2853 00 30 00	Цијаноген на хлорид
2853 00 90 00	Друго
2901	Ациклични јаглеводороди:
2901 10 00 00	Заситени
	Незаситени
2901 21 00 00	етилен
2901 22 00 00	пропен (пропилен)
2901 23 00 00	бутен (бутилен) и негови изомери
2901 24 00 00	бута 1,3 -диен и негови изомери
2901 29 00 00	друго
2902	Циклични јаглеводороди:
	Циклани, циклени и циклотерпени
2902 11 00 00	циклохексан
2902 19 00 00	друго:
2902 20 00 00	Бензен
2902 30 00 00	Толуен
	Ксилени:
2902 41 00 00	о-ксилен
2902 42 00 00	m-ксилен
2902 43 00 00	p-ксилен
2902 44 00 00	изомери на ксилен во мешавини
2902 50 00 00	Стирен
2902 60 00 00	Етилбензен
2902 70 00 00	Кумен
2902 90 00	Друго:
2902 90 00 10	Нафталин и антрацен
2902 90 00 90	Друго
2903	Халогени деривати на јаглеводород
	Хлорирани деривати на заситени ациклични јаглеводороди:
2903 11 00 00	монохлорометан (метил - хлорид) и монохлороетан (етил - хлорид)
2903 12 00 00	дихлорометан (метилен - хлорид)
2903 13 00 00	хлороформ (трихлорометан)
2903 15 00 00	етилен дихлорид (ISO) (1, 2- дихлороетан)
2903 19 80 00	други
	Хлорирани деривати на незаситени ациклични јаглеводороди:
2903 21 00 00	винилхлорид (хлороетилен)
2903 22 00 00	трихлороетилен
2903 23 00 00	тетрахлороетилен (перхлороетилен)
2903 29 00 00	други
	Флуорирани, бромирани и јодирани деривати на ациклични јаглеводороди
2903 31 00 00	етилен дибромид (ISO) (1, 2- диброметан)

2903 39	друго:
	Бромиди:
2903 39 15 00	дибромометан
	Халогени деривати на ациклични јаглеводороди кои содржат два или повеќе различни халогени елементи
2903 47 00 00	други перхалогенизирани деривати
2903 49	Други
	халогенизирани само со флуор и хлор:
2903 49 20 00	друго
	халогенизирани само со флуор и бром:
2903 49 40 00	друго
	халогенизирани деривати на циклански, цикленски или циклотерпенски јаглеводороди
2903 59	други:
2903 59 20 00	1,2-дибромометан-(1,2 дибромоетил) циклохексан; тетрабромометилциклооктани
2903 59 80 00	друго
	халогенизирани деривати на ароматични јаглеводороди
2903 61 00 00	хлорбензен, о-дихлорбензен и р- дихлорбензен
2903 69	друго
2903 69 10 00	2,3,4,5,6-пентабромоетилбензен
2904	Сулфо-, нитро-, или нитрозо- деривати на јаглеводороди, халогенизирани или нехалогенизирани :
2904 10 00 00	Деривати кои содржат само сулфо групи, нивни соли и етил естри
2904 20 00 00	Деривати кои содржат само нитро или нитрозо групи
2904 90	Други:
2904 90 40 00	трихлорнитрометан (хлорпикрин)
2904 90 95	друго
2904 90 95 10	сулфохалогенизирани деривати
2904 90 95 90	друго
2905	Ациклични алкохоли и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати:
	Заситени монохидроксилни алкохоли:
2905 11 00 00	метанол (метилалкохол)
2905 12 00 00	пропан-1 -ол (пропилалкохол) и пропан- 2-ол (изопропилалкохол)
2905 13 00 00	бутан-1 -ол (п-бутилалкохол)
2905 14	други бутаноли
2905 14 10 00	2-метилпропан-2-ол (терцијарен бутилалкохол)
2905 14 90 00	други
2905 16	октанол (октилалкохол) и негови изомери:
2905 16 20 00	октан-2-ол
2905 16 85 00	друго
2905 17 00 00	додекан-1-ол (лаурилалкохол), хексадекан-1-ол (цетилалкохол) и октадекан- 1-ол (стеарилалкохол)
2905 19 00 00	друго
	Незаситени монохидроксилни алкохоли
2905 22 00 00	ациклични терпенски алкохоли
2905 29	други
2905 29 10 00	алил алкохол
2905 29 90 00	друго

	Диоли
2905 31 00 00	етилен гликол (етандиол)
2905 32 00 00	пропилен гликол (пропан-1, 2-диол)
2905 39	други:
2905 39 20 00	бутан-1,3-диол
2905 39 25 00	бутан-1,4-диол
2905 39 30 00	2,4,7,9 - тетраметилдек-5-ин-4,7-диол
2905 39 95 00	друго
	Други полихидроксилни алкохоли:
2905 41 00 00	2-етил-2-(хидроксиметил) пропан-1, 3- диол (триметилпропан)
2905 42 00 00	пентаеритритол
2905 43 00 00	манитол
2905 44	D-глуцитол (сорбитол)
	Во воден раствор:
2905 44 11 00	со содржина 2% или помалку во маса D-манитол, сметано на содржина на D- глуцитол
2905 44 19 00	друго
2905 44 91 00	со содржина 2% или помалку во маса D-манитол, сметано на содржина на D-глуцитол
2905 44 99 00	друго
2905 45 00 00	глицерол
2905 49 00 00	други:
	Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо деривати на ациклични алкохоли
2905 51 00 00	етхлорвинол (INN)
2905 59	друго
2905 59 91 00	2,2-bis-(бромометил) пропандиол
2905 59 98	друго
2905 59 98 10	од монохидроксилни алкохоли
2905 59 98 90	Друго
2906	Циклични алкохоли и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати:
	Циклански, цикленски или циклотерпенски
2906 11 00 00	Ментол
2906 12 00 00	циклохексанол, метилциклохексаноли и диметилциклохексаноли
2906 13	стероли и инозитоли
2906 13 10 00	Стероли
2906 13 90 00	Инозитоли
2906 19 00 00	Друго
	Ароматични:
2906 21 00 00	Бензилалкохол
2906 29 00 00	Друго
2907	Феноли; фенол-алкохоли:
	Монофенили:
2907 11 00 00	фенол (хидроксibenzen) и негови соли
2907 12 00 00	крезоли и нивни соли
2907 13 00 00	октилфенол, нонилфенол и нивни изомери; нивни соли
2907 15	нафтоли и нивни соли:
2907 15 10 00	1-нафтол
2907 15 90 00	Друго

2907 19	друго:
2907 19 10 00	ксиленоли и нивни соли
2907 19 90 00	друго
	Полифеноли; фенол-алкохоли:
2907 21 00 00	резорцин и негови соли
2907 22 00 00	хидрохинон (хинол) и негови соли
2907 23 00 00	4,4'-изопропилидендифенол bis-фенол А, дифенилолпропан) и негови соли
2907 29 00 00	друго
2908	Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати на фенол или фенол-алкохол:
	Деривати кои содржат само халогени супституенти и нивни соли
2908 11 00 00	пентахлорофенол (ISO)
2908 19 00 00	друго
2908 99	друго:
2908 99 10 00	деривати кои содржат само сулфо-групи, нивни соли и естри
2909	Етри, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, пероксиди на алкохол, пероксиди на етер, пероксиди на кетон (хемиски определени или неопределени и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
	Ациклични етри и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
2909 11 00 00	диетил-етер
2909 19	друго
2909 19 10 00	Терцијарен бутил етил етер (етил-терцио-бутил-етер, ЕТВЕ)
2909 19 90 00	друго
2909 20 00 00	Циклански, цикленски или циклотерпенски етри и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
2909 30	Ароматични етри и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
2909 30 10 00	дифенил-етер
	Бромо деривати:
2909 30 31 00	пентабромодифенил етер; 1,2,4,5- тетрабromo-3,6 -bis (пента-бромомфснокси) бензен
2909 30 35 00	1,2, bis (2,4,6-трибромомфснокси) етан, за производство на акрилонитрил-бутадиенстирен (ABS)
2909 30 38 00	друго
2909 30 90 00	друго
	Етер-алкохоли и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати
2909 41 00 00	2,2'- оксидиетанол (диетилен-гликол, дигол)
2909 43 00 00	монобутил-етри на етилен гликол или на диетилен гликол
2909 44 00	други моноалкил-етри на етилен гликол или на диетилен гликол
2909 44 00 10	моноалкил-етри на етилен гликол или на диетилен гликол
2909 44 00 90	друго
2909 49	друго
2909 49 11 00	2-(2-хлороетокси) етанол
2909 49 80 00	друго
2909 50 00	Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
2909 50 00 10	гвајакол и гвајакол-сулфонати на калиум
2909 50 00 90	друго
2909 60 00 00	Пероксиди на алкохол, пероксиди на етер, пероксиди на кетон и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати.

2910	Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси- феноли и епоксидтри, со тричлен прстен, нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:
2910 10 00 00	Оксиран (етилен-оксид)
2910 20 00 00	Метил-оксиран (пропилен-оксид)
2910 30 00 00	1-Хлоро-2,3-епоксипропан (епихлорохидрин)
2910 90 00 00	Друго
2911 00 00 00	Ацетали и полуацетали, со или без други кислородни функции и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозодеривати
2911 00 00 00	Ацетали и полуацетали, со или без други кислородни функции и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозодеривати
2912	Алдеҳиди, со или без други кислородни функции; циклични полимери на алдеҳиди; пара-формалдеҳид:
	Ациклични алдеҳиди без други кислородни функции
2912 11 00 00	метанал (формалдеҳид)
2912 12 00 00	етанал (ацеталдеҳид)
2912 19	други
2912 19 10 00	бутанал (бутиралдеҳид, нормален изомер)
2912 19 90 00	други
	Циклични алдеҳиди без други кислородни функции :
2912 21 00 00	бензалдеҳид
2912 29 00 00	други
2912 30 00 00	Алдеҳид-алкохоли
	Алдеҳид-етри, алдеҳид-феноли и алдеҳиди со други кислородни функции :
2912 41 00 00	ванилин (4-хидрокси-3 -метоксибензалдеҳид)
2912 42 00 00	етилванилин (3-етокси-4- хидроксибензалдеҳид)
2912 49 00 00	друго
2912 50 00 00	Циклични полимери на алдеҳид
2912 60 00 00	Параформалдеҳид
2913 00 00 00	Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо деривати на проидвод од тарифен број 2912
2913 00 00 00	Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо деривати на производи од тарифен број 2912
2914	Кетони и хинони, со или без други кислородни функции и нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо деривати:
	Ациклични кетони без други кислородни функции
2914 11 00 00	ацетон
2914 12 00 00	бутанон (метил-етил-кетон)
2914 13 00 00	4-метилпентан-2-он (метил-одобутил-кетон)
2914 19	други
2914 19 10 00	5-метилхексан-2-он
2914 19 90 00	друго
	Циклански, цикленски и циклотерпенски кетони без други кислородни функции
2914 21 00 00	камфор
2914 22 00 00	циклохексанон и метил циклохексанони
2914 23 00 00	ј онони и метил-ј онони
2914 29 00 00	други
	Ароматични кетони без други кислородни функции :

2914 31 00 00	фенилацетон (фенил пропан-2-он)
2914 39 00 00	други
2914 40	Кетон-алкохоли и кетон-алдехиди
2914 40 10 00	4-хидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетон-алкохол)
2914 40 90 00	други
2914 50 00 00	Кетон-феноли и кетони со други кислородни функции
	Хинони:
2914 61 00 00	антрахинон
2914 69	други
2914 69 10 00	1,4-нафтахинонон
2914 69 90 00	друго
2914 70 00 00	Халогени, сулфо, нитро или нитрозо - деривати
2915	Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:
	Мравја киселина, нејзини соли и естри:
2915 11 00 00	мравја киселина
2915 12 00 00	соли на мравја киселина
2915 13 00 00	естри на мравја киселина
	Оцетна киселина и нејзини соли; анхидрид оцетна киселина:
2915 21 00 00	Оцетна киселина
2915 24 00 00	анхидрид оцетна киселина
2915 29 00 00	друго
	Естри на оцетна киселина:
2915 31 00 00	етил-ацетат
2915 32 00 00	винил-ацетат
2915 33 00 00	n-бутил-ацетат
2915 39 00 00	други
2915 40 00 00	Моно, ди или трихлорооцетни киселини, нивни соли и естри
2915 50 00 00	Пропионска киселина, нејзини соли и естри
2915 60	Бутански (бутерни) киселини, пентанске (валеријански) киселини, нивни соли и естри:
	Бутански (бутерни) киселини и нивни соли и естри:
2915 60 11 00	1 -одопропил-2,2-диметилтриметилен диизобутират
2915 60 19 00	друго
2915 60 90 00	пентански (валеријански) киселини и нивни соли и естри
2915 70 00 00	Палмитинска киселина, стеаринска киселина, нивни соли и естри
2915 90 00	Друго :
2915 90 00 10	лауринска киселина, хлороформати
2915 90 00 90	друго
2916	Незаситени ациклични монокарбонски киселини, циклични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо-деривати:
	Незаситени ациклични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини и нивни деривати:
2916 11 00 00	акрилна киселина и нејзини соли
2916 12 00 00	естри на акрилна киселина
2916 13 00 00	метакрилна киселина и нејзини соли
2916 14 00 00	естри на метакрилна киселина

2916 15 00 00	олеинска, линолна или линолеинска киселина, нивни соли и естри
2916 19	друго
2916 19 10 00	ундеценски киселини и нивни соли и естри
2916 19 40 00	кротонска киселина
2916 19 50 00	бинапакрил (ISO)
2916 19 95	друго
2916 19 95 10	хекса-2,4-диенска киселина (сорбинска киселина)
2916 19 95 90	друго
2916 20 00 00	Циклански, цикленски или циклотерпенски монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати
	Ароматични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати
2916 31 00 00	бензоева киселина, нејзини соли и естри
2916 32 00 00	бензоил-пероксид и бензоил-хлорид
2916 34 00 00	фенил-оцетна киселина и нејзини соли
2916 35 00 00	естри фенил-оцетни киселини
2916 39 00 00	друго
2917	Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо- деривати:
	Ациклични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:
2917 11 00 00	оксална киселина, нејзини соли и естри
2917 12 00 00	адипинска киселина, нејзини соли и естри
2917 13	азелаинска киселина, себацинска киселина, нивни соли и естри:
2917 13 10 00	себацинска киселина
2917 13 90 00	друго
2917 14 00 00	анхидрид малеински киселини
2917 19	друго
2917 19 10 00	малонска киселина, нејзини соли и естри
2917 19 90 00	друго
2917 20 00 00	Циклански, цикленски и циклотерпенски поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати
	Ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати
2917 32 00 00	Диоктил-ортофталати
2917 33 00 00	Динонил или дидецил-ортофталати
2917 34	Други естри на ортофтална киселина
2917 34 10 00	дибутил ортофталати
2917 34 90 00	други
2917 35 00 00	Анхидрид на фтална киселина
2917 36 00 00	Терефтална киселина и нејзини соли
2917 37 00 00	Диметил-терефталат
2917 39	Друго
2917 39 20 00	естри или анхидриди на тетрабромфтална киселина; бензен-1,2,4-трикарбонска киселина; одофталоил дихлорид кој содржи 0,8% или помалку, во маса, терефталоил дихлорид; нафталин -1,4,5,8-тетракарбонска киселина; анхидрид на тетрахлорофтална киселина; натриум 3,5- bis (метоксикарбонил) бензенсулфонат
2917 39 95 00	друго

2918	Карбонски киселини со дополнителна кислородна функција и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:
	Карбонски киселини со алкохолна функција но без други кислородни функции, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:
2918 11 00 00	млечна киселина, нејзини соли и естри
2918 12 00 00	винска киселина
2918 13 00 00	соли и естри на винска киселина
2918 14 00 00	лимунска киселина
2918 14 00 00	соли и естри на лимунска киселина
2918 16 00 00	глуконска киселина, нејзини соли и естри
2918 18 00 00	хлоробензилат
2918 19	друго
2918 19 30 00	холна киселина, 3-а, 12-а-дихидрокси-5-б-холан-24-олна киселина (дезоксихолна киселина), нивни соли и естри
2918 19 40 00	2,2-bis (хидроксиметил) пропионска киселина
2918 19 50 00	2,2-дифенил-2-оксицетна киселина (бензилна киселина)
2918 19 98 00	друго
	Карбонски киселини со фенолна функција, без други кислородни функции, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:
2918 21 00 00	салицилска киселина и нејзини соли
2918 22 00 00	о-ацетилсалицилска киселина, нејзини соли и естри
2918 23 00 00	други естри на салицилска киселина и нивни соли
2918 29 00 00	друго
2918 30 00 00	Карбонски киселини со алдехидна или кетонска функција, но без други кислородни функции, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати
	Друго :
2918 91 00 00	2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксисиоцетна киселина), нејзини соли и естри
2918 99	друго
2918 99 40 00	2,6-диметоксибензоева киселина; дикамба (ISO), натриум-феноксиацетат
2918 99 90 00	друго
2919	Естри на фосфорна киселина и нивни соли, вклучително лактофосфати; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати
2919 10 00 00	Tris (2,3-дибромопропил) фосфат
2919 90 00 00	Друго
2920	Естри на други неоргански киселини на неметали (освен естри на водородхалогенид) и нивни соли; нивни халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:
	Естри на тиофосфорни киселини (фосфоротиоати) и нивни соли; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:
2920 11 00 00	паратион (ISO) и паратион-метил (ISO) (метил паратион)
2920 19 00 00	други
2920 90	Други:
2920 90 10 00	естри на сулфурна и естри на јаглена киселина и нивни соли, нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо- деривати
2920 90 20 00	диметил-фосфонат (диметил-фосфит)

2920 90 30 00	триметил-фосфит (триметоксифосфин)
2920 90 40 00	триетил-фосфит
2920 90 50 00	диетил-фосфонат (диетил-водородфосфит)(диетил-фосфит)
2920 90 85 00	други
2921	Соединенија со amino функција :
	Ациклични моноамини и нивни деривати; нивни соли:
2921 11 00 00	метиламин, ди или триметиламин и нивни соли
2921 19	Друго
2921 19 40 00	1,1, 3, 3-тетраметилбутиламин
2921 19 50 00	диетиламин и негови соли
2921 19 60 00	2-(N N диетиламино) етил хлорид хидрохлорид, 2-(N N -диизопропиламино) етил хлорид хидрохлорид, и 2-(N N -диметиламино) етил хлорид хидрохлорид
2921 19 99 00	Друго
	Ациклични полиамини и нивни деривати; нивни соли
2921 21 00 00	етилендиамин и негови соли
2921 22 00 00	хексаметилендиамин и негови соли
2921 29 00 00	Друго
2921 30	Циклански, цикленски или циклотерпенски моно или полиамини, и нивни деривати; нивни соли:
2921 30 10 00	циклохексиламин и циклохексилдиметиламин и нивни соли
2921 30 91 00	циклохекс-1,3-илендиамин (1,3 -диаминциклохексан)
2921 30 99 00	Друго
	Ароматични моноамини и нивни деривати; нивни соли:
2921 41 00 00	анилин и негови соли
2921 42 00 00	деривати на анилин и нивни соли
2921 43 00 00	толуидини и нивни деривати; нивни соли
2921 44 00 00	дифениламин и негови деривати; нивни соли
2921 45 00 00	1-нафтиламин (а-нафтиламин), 2- нафтиламин (б-нафтиламин) и нивни деривати; нивни соли
2921 46 00 00	амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), етиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN); нивни соли
2921 49 00 00	Друго
	Ароматични полиамини и нивни деривати; нивни соли:
2921 51	о-, m-, p-фенилендиамин, диаминотолуени, и нивни деривати; нивни соли:
	о-, m, p-фенилендиамин, диаминотолуени, и нивни халогени, сулфо , нитро и нитрозо-деривати; нивни соли:
2921 51 11 00	м-фенилендиамин, со чистота во маса од 99% или повеќе, кој содржи: 1% или помалку во маса на вода, 200 мг/кг или помалку о-фенилендиамин и 450 мг/кг или помалку p-фенилендиамин
2921 51 19 00	Друго
2921 51 90 00	Друго
2921 59	Друго
2921 59 50 00	м-фенилен bis (метиламин); 2,2'- дихлоро-4,4'-метилениданилин; 4,4'- М- о- толуидин; 1,8-нафтилендиамин
2921 59 90 00	Друго
2922	Амино соединенија со кислородна функција
	Амино-алкохоли, освен оние кои содржат повеќе од еден вид кислородна функција, нивни естри и естри нивни соли

2922 11 00 00	моноетаноламин и негови соли
2922 12 00 00	диетаноламин и негови соли
2922 13	триетаноламин и негови соли
2922 13 10 00	триетаноламин
2922 13 90 00	соли на триетаноламин
2922 14 00 00	декстропропоксифен (INN) и негови соли
2922 19	Друго
2922 19 10 00	К-етилдиетаноламин
2922 19 20 00	2,2'-метилиминодиетанол (N-метилдиетаноламин)
2922 19 30 00	2-(N,N '-диодопропиламин) етанол
2922 19 85 00	Друго
	Аминонафтоли и други амини-нафтоли, освен оние кои содржат повеќе од еден вид кислородна функција нивни етри и естри; нивни соли:
2922 21 00 00	аминохидроксинафталинсулфонски киселини и нивни соли
2922 29 00	Друго
2922 29 00 10	анозидини, дианозидини, фентидини, и нивни соли
2922 29 00 90	Друго
	Амино-алдехиди, amino-кетони и amino- хинони, освен оние кои содржат повеќе од еден вид кислородна функција; нивни соли
2922 31 00 00	амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); нивни соли
2922 39 00 00	Други
	Амино-киселини, освен оние кои содржат повеќе од еден вид кислородна функција, и нивни естри; нивни соли
2922 41 00 00	лизин и негови естри; нивни соли
2922 42 00 00	глутаминска киселина и нејзини соли
2922 43 00 00	антранилна киселина и нејзини соли
2922 44 00 00	тилидин (INN) и негови соли
2922 49	друго:
2922 49 20 00	β-аланин
2922 49 85 00	друго
2922 50 00 00	Феноли на amino-алкохол, феноли на аминокиселини и други amino-соединенија со кислородна функција
2923	Кватернерни амониеви соли и хидрокси на амониев; лецитини и други фосфоамино-липиди, хемиски определени или неопределени:
2923 10 00 00	Холин и негови соли
2923 20 00 00	Лецитини и други фосфоаминолипиди
2923 90 00 00	Друго
2924	Соединенија со карбоксиамидна функција; соединенија со јаглена киселина со амидна функција:
	Ациклични амиди (вклучително и ациклични карбамати) и нивни деривати; нивни соли
2924 11 00 00	мепробамат (INN)
2924 12 00 00	флуорацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и фосфамидон (ISO)
2924 19 00 00	Друго
	Циклични амиди (вклучително и ациклични карбамати) и нивни деривати; нивни соли:
2924 21 00 00	уреини и нивни деривати; нивни соли
2924 23 00 00	2-ацетамидобензоева киселина (N-ацетилантранилна киселина) и нејзини соли
2924 24 00 00	етинамат (INN)

2924 29	друго
2924 29 10 00	лидокаин (INN)
2924 29 98 00	Друго
2925	Соединенија со карбоксиамидна функција (вклучително сахарин и негови соли) и соединение со иминофункција:
	Имиди и нивни деривати; нивни соли:
2925 11 00 00	сахарин и негови соли
2925 12 00 00	глутетимид (INN)
2925 19	друго:
2925 19 20 00	3,3',4,4',5,5',6,6'-октабром-N-N'-стилендифталимид; N-N'-стилен-bis-(4,5-дибромхексахидро-3,6-метанофталимид)
2925 19 95 00	Друго
	Имини и нивни деривати; нивни соли:
2925 29 00 00	Друго
2926	Соединенија со нитрилна функција:
2926 10 00 00	Акрилонитрил
2926 20 00 00	1 -Цијаногванидин (дицијандиаמיד)
2926 30 00 00	Фенпропорекс (INN) и негови соли; метадон (INN) интермедиат (4-цијано-2-диметиламино-4,4'-дифенилбутан)
2926 90	Друго:
2926 90 20 00	Изофталонитрил
2926 90 95 00	Друго
2927 00 00 00	Диазо-, азо- или азокси-соединенија
2927 00 00 00	Диазо-, азо- или азокси-соединенија
2928 00	Органски деривати на хидразин или хидроксиламин:
2928 00 10 00	N N-bis (2-метоксиетил) хидроксиламин
2928 00 90 00	Друго
2929	Соединенија со други азотни функции:
2929 10 00 00	Изоцијанати
2929 90 00 00	Друго
2930	Органско сулфурни соединенија
2930 20 00 00	Тиокарбамати и дитиокарбамати
2930 30 00 00	Тиурам моно-, ди- или тетра-сулфиди
2930 40	Метионин:
2930 40 10 00	Метионин (INN):
2930 40 90 00	Друго
2930 90	Друго:
2930 90 13 00	цистеин и цистин
2930 90 16 00	деривати на цистеин и на цистин
2930 90 20 00	тиодигликол (INN) (2,2'-тиодиетанол)
2930 90 30 00	DL-2-дидрокси- 4-(метилтио) бутерна киселина
2930 90 40 00	2,2'-тиодиетил bis [3-(3,5-ди- <i>tert</i> -бутил-4-хидроксифенил) пропионат]
2930 90 50 00	мешавина на изомери кои содржат -4-метил-2, 6 bis (метилтио) - <i>m</i> - фенилендиамин и 2-метил-4,6- bis (метилтио) <i>m</i> -фенилендиамин
2930 90 60 00	2-(N,N, К-диетиламино) етанетиол
2930 90 99	Друго
2930 90 99 10	дитиокарбонати (ксантати)
2930 90 99 90	Друго
2931 00	Други органско-неоргански соединенија:

2931 00 10 00	Диметил метилфосфонат
2931 00 20 00	Метилфосфоноил дифлуорид (метилфосфоноил-дифлуорид)
2931 00 30 00	Метилфосфоноил дихлорид (метилфосфоноил- дихлорид)
2931 00 40 00	5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил) метил метил метилфосфонат; bis [(5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил) метил] метилфосфонат; 2, 4, 6-трипропил-1, 3, 5, 2, 4, 6-триокситрифосфинан 2, 4, 6-триоксид; диметил пропилфосфонат; диетил етилфосфонат; натриум- 3 (трихидроксил) пропил метилфосфонат; мешавини кој главно се состојат од метилфосфонска киселина и (аминоиминометил) уреа (во сооднос 50:50)
2931 00 99 00	Друго
2932	Хетероциклични соединенија само со хетероатом или хетероатоми на кислород :
2932 11 00 00	тетра-хидрофуран
2932 12 00 00	2-фуралдехид (фурфуралделхид)
2932 13 00 00	фурфурил алкохол и тетрахидрофурфурил алкохол
2932 19 00 00	Друго
	лактони:
2932 21 00 00	кумарин, метил-кумарини и етил-кумарини
2932 29	други лактони:
2932 29 10 00	Фенолфталеин
2932 29 20 00	1 -хидрокси-4-[1 -(4-хидрокси-3 -метоксикарбонил-1 -нафтил)-3 -оксо-1 -Н, 3 Н- бензо [de] одохромен-1-ил]-6-октадецилокси-2 -нафталин карбонска киселина
2932 29 30 00	3'-хлоро-6'-циклохексиламино спиро [одобензофуран 1(3Н), 9' ксантен]-3-он
2932 29 40 00	6'-(К-етил-р-толуидино)-2'-метил-спиро [одобензофуран 1(3Н), 9' ксантен]-3- он
2932 29 50 00	метил-6-докосилокси-1 -хидрокси-4-[1 -(4-хидрокси-3 -метил-1 -фенантрил)-3 - оксо-1 Н, 3 Н-нафто [1,8-сд] пиран-1-ил] нафталин-2-карбоксилат
2932 29 60 00	гама-бутиролактон
2932 29 85 00	Друго
	Друго:
2932 91 00 00	Изосафрол
2932 92 00 00	1-(1, 3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он
2932 93 00 00	Пиперонал
2932 94 00 00	Сафрол
2932 95 00 00	тетрахидроканабиноли (сите изомери)
2932 99 00 00	Друго
2933	Хетероциклични соединенија само со хетеро-атом(атоми) на азот:
	Соединенија кои имаат некондезиран пиразолов прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани):
2933 11	феназон (антипирин) и негови деривати:
2933 11 10 00	пропифеназон (INN),
2933 11 90 00	Друго
2933 19	други:
2933 19 10 00	фенилбутазон (INN)
2933 19 90 00	Друго
	Соединенија кои имаат некондезиран имидазолов прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани):
2933 21 00 00	хидантоин и негови деривати

2933 29	друго:
2933 29 10 00	нафазолин-хидрохлорид (INNМ) и нафазолин нитрат (INNМ); фентоламин (INN); толазолин-хидрохлорид(INNM)
2933 29 90 00	Друго
	Соединенија кои имаат некондензиран пиридинов прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани):
2933 31 00 00	пиридин и негови соли
2933 32 00 00	пиперидин и негови соли
2933 33 00 00	алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) интермедиат А, фенциклидин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пипрадол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN) и тримепиридин (INN); нивни соли
2933 39	други:
2933 39 10 00	ипрониазид (INN); кетобемидон хидрохлорид (INNМ); пиридостигмин бромид (INN)
2933 39 20 00	2,3,5,6-тетрахлоропиридин
2933 39 25 00	3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна киселина
2933 39 35 00	2-хидроксиетиламониум-3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилат
2933 39 40 00	2-бутоксietил (3,5,6-трихлоро-2-пиридилокси) ацетат
2933 39 45 00	3, 5 -дихлоро-2,4,6-трифлуоропиридин
2933 39 50 00	флуорокспир (ISO) мети естар
2933 39 55 00	4-метилпиридин
2933 39 99 00	Друго
	Соединенија кои имаат хинолинска или изохинолинска прстенеста структура (хидрогенизирани или нехидрогенизирани), пиперазински прстен во структурата:
2933 41 00 00	леворфанол (INN) и негови соли
2933 49	друго:
2933 49 10 00	халогени деривати на хинолин; деривати на хинолин- карбоксилни киселини
2933 49 30 00	декстрометорфан (INN), и негови соли
2933 49 90 00	Друго
	Соединенија кои имаат пиримидински прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани), понатаму некондензирани:
2933 52 00 00	малонилуреа (барбитурна киселина) и нејзини соли
2933 53	алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), буталбитал (INN), бутобарбитал (INN), циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал (INN) и винилбитал (INN); нивни соли:
2933 53 10 00	фенобарбитал (INN), барбитал (INN), и нивни соли
2933 53 90 00	Друго
2933 54 00 00	други деривати на малонилуреа (барбитурна киселина); нивни соли
2933 55 00 00	лопразолам (INN), меклоквалон (INN), мета- квалон (INN) и зипепрол (INN); нивни соли
2933 59	друго:
2933 59 10 00	диазинон (ISO)
2933 59 20 00	1, 4 диазабицикло [2.2.2.] октан (триетилендиамин)
2933 59 95 00	Друго
	Соединенија кои имаат некондензиран прстен на триазин во структурата

	(хидрогенизирани или нехидрогенизирани):
2933 61 00 00	Меламин
2933 69	друго:
2933 69 10 00	атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); хексахидро- 1,3,5-тринитро- 1,3,5 - триазин-(хексоген, триметилентринитрамин)
2933 69 40 00	метенамин (INN) (хексаметилентетрамин); 2,6-ди-terc-бутил-4-[4,6- bis(октилтио)-1, 3, 5-триазин-2-иламино] фенол
2933 69 80 00	Друго
	Лактами:
2933 71 00 00	6-хексанлактам (епсилон-капролактам)
2933 72 00 00	клобазам (INN) и метиприлон (INN)
2933 79 00 00	други лактами
	Друго:
2933 91	алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), диазепам (INN), естазолам (INN), етил лофлазепат (INN), флудиазепам (INN), флуниотразепам (INN), флуразепам (INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам (INN) , тетразепам (INN) и триазолан (INN); нивни соли:
2933 91 10 00	хлордиазепоксид (INN)
2933 91 90 00	Друго
2933 99	друго:
2933 99 20 00	индол,-3-метилендол (скатол),6-алил-6.7-дихидро-5H-добенз [с,е] азепин (азепин), фениндамин (INN) и нивни соли; имипрамин хидрохлорид (INNМ)
2933 99 50 00	2,4 ди- terc-бутил-6-(5-хлоробензотриазол-2-ил) фенол
2933 99 80 00	Друго
2934	Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени; други хетеро-циклични соединенија:
2934 10 00 00	Соединенија кои имаат некондензиран тиазолов прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани)
2934 20	Соединенија кои имаат бензотиазолов систем на прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани), понатаму некондензирани:
2934 20 20 00	ди (бензотиазол-2-ил) дисулфид; бензотиазол-2-тиол (меркаптобензотиазол) и негови соли
2934 20 80 00	Друго
2934 30	Соединенија кои имаат фенотиазинов систем на прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани), понатаму некондензирани
2934 30 10 00	триетилперазин (INN); тиоридазин (INN) и негови соли
2934 30 90 00	Друго
	Друго:
2934 91 00 00	аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамид (INN), халоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) и суфентралил (INN)
2934 99	друго:
2934 99 60 00	хлорпротиксен (INN); теналидин (INN) и негови тартарати и малеати;

	фуразолидон (INN); 7-аминоцефалоспоранска киселина; соли и естри (6R., 7R.)-3-ацетоксиметил-7-[(R.)-2-формилокси-2-фенилацетиамидо]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло [4.2.0.]окт-2-ен-карбоксилна киселина; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)етил]-2-метилпиридин бромид
2934 99 90 00	Друго
2935 00	Сулфонамиди:
2935 00 30 00	3-[1-[7-(хексадецилсулфониламино)-1 Н-индол-3-ил]-3-оксо-1 Н, 3Н-нафтол [1,8-сd] пиран-1-ил]- N,N-диметил-1Н-индол-7-сулфонамид; метосулам (ISO);
2935 00 90 00	Друго
2938	Гликозиди, природни или добиени со синтеза и нивни соли, етри, естри и други деривати:
2938 10 00 00	Рутозид (рутин) и негови деривати
2938 90	Друго:
2938 90 10 00	дигиталис гликозиди
2938 90 30 00	глициризинска киселина и глициризати
2938 90 90	Друго
2938 90 90 10	Строфантин
2938 90 90 20	други сапонини
2938 90 90 30	Просциларидин
2938 90 90 40	Аесцин
2938 90 90 90	Друго
2939	Билни алкалоиди, природни или добиени со синтеза и нивни соли, етри, естри и други деривати:
	Алкалоиди на опиум и нивни деривати, нивни соли:
2939 11 00 00	концентрати на слама од афион; бупренорфин (INN), кодеин, дихидрокодеин (INN), етилморфин, еторфин (INN), хероин, хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN), тебаин; нивни соли
2939 19 00 00	Друго
2939 20 00	Алкалоиди на кинин и нивни деривати; нивни соли:
2939 20 00 10	кинин и негови соли
2939 20 00 90	Друго
2939 30 00 00	Кофеин и негови соли
	ефедрини и нивни соли
2939 41 00 00	ефедрин и негови соли
2939 42 00 00	псеудоефедрин (INN) и негови соли
2939 43 00 00	катин (INN) и негови соли
2939 49 00 00	Други
	Теофилин и аминофилин (теофилин-стилендиамин) и нивни деривати; нивни соли:
2939 51 00 00	фенетилин (INN) и негови соли
2939 59 00 00	Друго
	Алкалоиди на главче од `рж и нивни деривати; нивни соли:
2939 61 00 00	ергометрин (INN) и негови соли
2939 62 00 00	ерготамин (INN) и негови соли
2939 63 00 00	лизергинска киселина и нејзини соли
2939 69 00 00	Друго

2939 91 00 00	кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), метамфетамин рацемат; соли, естри и други нивни деривати
2939 99 00 00	Друго
2940 00 00 00	Шеќери, хемиски чисти, освен сахароза, лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза; етри од шеќер, ацетали од шеќер и естри од шеќер, и нивни соли, освен производи од тар. броеви 2937, 2938 или 2939
2940 00 00 00	Шеќери, хемиски чисти, освен сахароза, лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза; етри од шеќер, ацетали од шеќер и естри од шеќер, и нивни соли, освен производи од тар. броеви 2937, 2938 или 2939
2942 00 00 00	Други органски соединенија
2942 00 00 00	Други органски соединенија
3102	Азотни ѓубрива, минерални или хемиски:
3102 10	Уреа, во воден раствор или не:
3102 10 10 00	Уреа со содржина повеќе од 45% на азот во маса, сметано на сув анхидриран производ
3102 10 90 00	Друго
	Амониум сулфат, двогуби соли и мешавини на амониум сулфат и амониум нитрат:
3102 21 00 00	амониум сулфат
3102 29 00 00	Друго
3102 30	Амониум нитрат, во воден раствор или не:
3102 30 10 00	во воден раствор
3102 30 90	друго:
3102 30 90 10	порозни амониум нитрат за експлозивни
3102 30 90 90	Друго
3102 40	Мешавини на амониум нитрат со калциум карбонат или други неоргански неѓубриви материји:
3102 40 10 00	со содржина на азот не повеќе од 28% во маса
3102 40 90 00	со содржина на азот не повеќе од 28% во маса
3102 50	Натриум нитрат:
3102 50 10 00	природен натриум нитрат
3102 50 90 00	Друго
3102 60 00 00	Двогуби соли и мешавини на калциум нитрат и амониум нитрат
3102 80 00 00	Мешавини на уреа и амониум нитрат во воден или амонијачен раствор
3102 90 00	Друго, вклучително и мешавини кои не се наведени во претходните тарифни подброеви:
3102 90 00 10	калциум цијанамид
3102 90 00 90	Други
3103	Фосфатни ѓубрива, минерални или хемиски:
3103 10	Суперфосфати:
3103 10 10 00	Со содржина повеќе од 35% дифосфор пентоксид во маса
3103 10 90 00	Друго
3103 90 00 00	Друго
3104	Калиумови ѓубрива, минерални или хемиски:
3104 20	Калиум хлорид:
3104 20 10 00	со содржина на калиум пресметана како K_2O , во маси не повеќе од 40% сметано на сув анхидриран производ
3104 20 50 00	со содржина на калиум пресметана како K_2O , во маси не повеќе од 40% но не повеќе од 62% сметано на сув анхидриран производ

3104 20 90 00	со содржина на калиум пресметана како K_2O , во маса преку 62% сметано на сув анхидриран проодвод
3104 30 00 00	Калиум сулфат
3104 90 00 00	Други
3105	Минерални или хемиски ѓубрива кои содржат два или три ѓубриви елементи азот, фосфор и калиум; други ѓубрива; производи од оваа глава во форма на таблети или слични форми или пакувања со бруто маса не повеќе 10 kg:
3105 10 00 00	Производи од оваа глава во форма на таблети или слични форми или во пакувања со бруто маса не повеќе од 10 kg
3105 20	Минерални или хемиски ѓубрива кои содржат три ѓубриви елементи азот, фосфор и калиум
3105 20 10 00	Со содржина на азот преку 10% во маси сметано на сув анхидриран производ
3105 20 90 00	Друго
3105 30 00 00	Диамониум хидрогенортофосфат (диамониум фосфат)
3105 40 00 00	Амониум дихидрогенортофосфат (моноамониум фосфат) и негови мешавини со диамониум хидрогенортофосфат (диамониум фосфат)
	Други минерални или хемиски ѓубрива кои содржат два елементи азот и фосфор:
3105 51 00 00	кои содржат нитрати и фосфати
3105 59 00 00	Други
3105 60	Минерални или хемиски ѓубрива кои содржат два ѓубриви елементи фосфор и калиум:
3105 60 10 00	калиумови суперфосфати
3105 60 90 00	Други
3105 90	Друго:
3105 90 10 00	природен калиум-натриум нитрат, кој се состои од природна мешавина на натриум нитрат и калиум нитрат (уделот на калиум нитрат може да биде не повеќе од 44%), со вкупна содржина на азот не повеќе од 16,3%, во маса сметано на сув анхидриран проодвод
3105 90 91 00	Со содржина на азот не повеќе од 10% во маса, сметано на сув анхидриран производ
3105 90 99 00	Друго
3201	Екстракти за штавење од растително потекло; танини и нивни соли, етри, естри и други деривати:
3201 10 00 00	Квебрачо екстракт
3201 20 00 00	Екстракт од австралиска акација
3201 90	Друго:
3201 90 20 00	Екстракт од дива маслинка(смрдливка), екстракт од сува чашка од желад(плод од даб), екстракт од бор или екстракт од костен
3201 90 90 00	Друго
3202	Синтетички органски материи за штавење; неоргански материи за штавење; препарати за штавење, без оглед на тоа дали содржат природни материи за штавење; ензимски препарати за предштавење
3202 10 00 00	Синтетички органски материи за штавење
3202 90 00 00	Друго
3203 00	Материи за боене од растително или животинско потекло (вклучително и екстракти за боене,но исклучувајќи го животинското црнило), хемиски определени или неопределени; препарати на база на материи за боене од растително или животинско потекло
3203 00 10 00	Материи за боене од растително потекло и препарати на база на тие материи

3203 00 90 00	Материи за боење од животинско потекло и препарати на база на тие материи
3204	Синтетички органски материи за боење, хемиски определени или неопределени препарати на база на синтетички органски материи за боење; синтетички органски производи кои се употребуваат како средства за зголемување на интензитетот на флуоресценциј или како луминофори, хемиски определени или неопределени
	Синтетички органски материи за боење и препарати на база на тие материи
3204 11 00 00	дисперзни бои и препарати на база на тие бои
3204 12 00 00	кисели бои, метализирани или неметализирани и препарати на база на тие бои; нагризувачки бои и препарати на база на тие бои
3204 13 00 00	базни бои и препарати на база на тие бои
3204 14 00 00	директни бои и препарати на база на тие бои
3204 15 00 00	редукциони бои (вклучително и оние кои можат во таква сосостојба да се употребат и како пигменти) и препарати на база на тие бои
3204 16 00 00	реактивни бои и препарати на база на тие бои
3204 17 00 00	пигменти и препарати на база на тие пигменти
3204 19 00 00	друго, вклучително и мешавини на материи за боење од два или повеќе тар. подброеви од 3204 11 до 3204 19
3204 20 00 00	Синтетички органски производи кои се употребуваат како средства за зголемување на интензитетот на флуоресценцијата
3204 90 00 00	Друго
3205 00 00 00	Лак бои; препарати на база на лак бои
3205 00 00 00	Лак бои; препарати на база на лак бои
3206	Други материи за боење; препарати освен оние од тар. броеви 3203, 3204 или 3205; неоргански производи кои се употребуваат како луминофори, хемиски определени или неопределени:
	Пигменти и препарати на база на титан диоксид:
3206 11 00 00	кои содржат 80% или повеќе во маса на титан диоксид сметано на сува материја
3206 19 00 00	Други
3206 20 00 00	Пигменти и препарати на база на соединение на хром
	Други материи за боење и други препарати:
3206 41 00 00	ултрамарин и препарати на база на ултрамарин
3206 42 00 00	литопон и други пигменти и препарати на база на цинк сулфид
3206 49	друго:
3206 49 10 00	Магнетит
3206 49 30 00	пигменти и препарати на база на соединенија на кадмиум
3206 49 80 00	Друго
3206 50 00 00	неоргански производи кои се употребуваат како луминофори
3207	Подготвени пигменти, подготвени средства за заматување и подготвени бои, стаклести емајли и глазури, « engobes », течни «lustres» и слични препарати кои се употребуваат во индустријата за керамика, емајл или стакло; фрити од стакло и друго стакло, во форма на прав, гранули или луспи:
3207 10 00 00	Подготвени пигменти, подготвени средства за заматување, подготвени бои и слични препарати
3207 20	Стакласти емајли и глазури, «engobes» и слични препарати
3207 20 10 00	«engobes»
3207 20 90 00	Друго.

3207 30 00 00	Течни „lustres“ и слични препарати
3208	Бои и премази (вклучително емајли и лакови) на база на синтетички полимери или хемиски модифицирани природни полимери, дисперзирани или растворени во неводен медиум;
3208 10	На база на полиестери:
3208 10 10 00	Раствори
3208 10 90 00	Друго
3208 20	На база на акрилни или винилниполимери:
3208 20 10 00	Раствори
3208 20 90 00	Друго
3208 90	Друго:
3208 90 11 00	Полиуретан од 2,2'(terc-бутиламино) диетанол и 4,4'-метилендициклохексил диизоцијанат, во форма на раство во N,N-диметил- ацетамид, кој содржи во маса, 48% или повеќе полимери
3208 90 13 00	кополимер од р-крезол и дивилбензен во форма на раствор во N,N- диметилацетамид, кој содржи во маса, 48% или повеќе полимери
3208 90 19	Друго
3208 90 19 10	електроизолациони лакови на база на полиуретан (PU) од 2,2'(terc- бутиламино) диетанол и 4,4'-метилендициклохексил диизоцијанат, во форма на раствор во N,N-диметил ацетамид, кој содржи, во маса 20% или повеќе (max 36%) полимери
3208 90 19 20	електроизолациони лакови на база на полиестерамид (PEI); електроизолациони лакови на база на кополимер р-крезол и дивилбензен во форма на раствор во N,N-диметил ацетамид, кој содржи, во маса, 20% или повеќе (max 36%) полимери
3208 90 19 30	електроизолациони лакови на база на полиамид (PAI) од анхидрид тримелитна киселина и диизоцијант во форма на раствор во N метилпиролidon, кој содржи, во маса, 25% или повеќе (max 40%) полимери
3208 90 19 90	Друго
3208 90 91 00	на база на синтетички полимери
3208 90 99 00	на база на хемиски модифицирани природни полимери
3209	Бои и премази (вклучително емајли и лакови) на база на синтетички полимери или хемиски модифицирани природни полимери, дисперзирани или растворени во вода:
3209 10 00 00	На база на акрилни или винилни полимери
3209 90 00 00	Друго
3210 00	Други бои и премази (вклучително емајли, лакови и водени пигменти); пигменти подготвени во вода кои се користат за доработка на кожа:
3210 00 10 00	Маслени бои и премази (вклучително емајли и лакови)
3210 00 90 00	Друго
3211 00 00 00	Подготвени сикативи
3211 00 00 00	Подготвени сикативи
3212	Пигменти (вклучително метален прав и луспи) дисперзирани во неводен медиум, во форма на течности или пасти, кои се употребуваат во производство на бои (вклучително емајли); фолии за печатење; бои и други материи за боење, подготвени во форма или пакувања за продажба на мало:
3212 90 00 00	Друго:
3213	Бои за уметничко сликарство, настава или фирмописци, бои за нијансирање, бои и слично за разонода и забава, во таблети, туби, теглички,

	пишеница, канчиња или слични форми или пакувања
3213 10 00 00	Бои во сетови
3213 90 00 00	Друго
3214	Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни цементи, маси за заптивање и други китови; полнења за молерско-фарбарски работи; неватростални препарати за површинска обработка на фасади, внатрешни ѕидови, подови, таваници или слично:
3214 10	Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни цементи, маси за заптивање и други китови ; полнења за молерско-фарбарски работи :
3214 10 00 00	стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни цементи, маси за заптивање и други китови
3214 10 90 00	полнење за молерско-фарбарски работи
3214 90 00 00	Друго
3215	Печатарски бои, мастила за пишување или цртање и други мастила, без оглед дали се концентрирани, неконцентрирани или во цврста состојба:
3215 11 00 00	Црна
3215 19 00 00	Други
3215 90 00 00	Друго:
3301	Етерични масла (без терпен или со терпени), вклучително згуснати и чисти масла; резиноиди; екстрахирани маслени смоли; концентрати на етерични масла во масти, неиспарливи масла, восоци или слично, добиени со постапка на екстракција на етерични масла со помош на масти или со маперација; споредни терпенски производи добиени со детерпенација на етерични масла; водени дестилати и водени раствори на етерични масла:
	Етерични масла од цитрус-овошје (агрома)
3301 12	од портокал
3301 12 10 00	кои содржат терпен
3301 12 90 00	без терпен
3301 13	од лимон
3301 13 10 00	кои содржат терпен
3301 12 90 00	без терпен
3301 19	Друго
3301 19 20 00	кои содржат терпен
3301 19 80 20	без терпен
	Етерични масла, други, освен од цитрус-овошје (агрома):
3301 24	од нане (<i>Mentha piperita</i>)
3301 24 10 00	кои содржат терпен
3301 24 90 00	без терпен
3301 25	од други видови нане
3301 25 10 00	кои содржат терпен
3301 25 90 00	без терпен
3301 29	- друго:
	од каранфилче, piaoouli и ylang-ylang:
3301 29 11 00	кои содржат терпен
3301 29 31 00	без терпен
	друго:
3301 29 41 00	кои содржат терпен

	без терпен:
3301 29 71 00	од гераниум; од ветивер; од јасмин
3301 29 79 00	од лаванда или лавандин
3301 29 91 00	Друго
3301 30 00 00	Резиноиди
3301 90	Друго
3302	Мешавини на мирисливи материи и мешавини (вклучително алкохолни раствори) на база на една или повеќе од тие материи, кои се употребуваат како суровини во индустријата; други препарати на база на мирисливи материи, кои се употребуваат во производство на пијалаци:
3302 90	Друго:
3302 90 10 00	алкохолни раствори
3302 90 90 00	Друго
3307	Препарати за употреба пред бричење, за бричење или после бричење, дезодоранси за лична употреба, препарати за капење, депилатори и други парфимериски, козметички или тоалетни препарати, на друго место неспоменати ниту опфатени подготвени дезодоранси за простории, парфимирани или непарфимирани, вклучително и оние кои имаат дезинфекциски својства:
3307 41 00 00	„agarbatti" и други мирисливи препарати кои мирисаат во текот на согорувањето
3307 49 00 00	Друго
3401	Сапун; органски површински активни производи и препарати за употреба како сапун, во форма на стапчиња, колачиња, лиени или обликувани парчиња, со додаток или без додаток на сапун; органски површински активни производи и препарати за миење на кожата, во форма на течност или креми и подготвени за продажба на мало, со додаток или без додаток на сапун; хартија, вата, филц или неткаени ткаенини, инпрегнирани, премачкани или превслечени со сапун или детергент:
3401 19 00 00	Друго
3401 20	Сапун во други форми:
3401 20 10 00	луспи, колачиња, гранули или прав
3401 20 90 00	Друго
3402	Органски површински активни средства (освен сапуни); површински активни препарати, препарати за перење (вклучително и помошни препарати за перење) и препарати за чистење со додаток или без додаток на сапун, освен оние од тар. број 3401:
	Органски површински активни средства, подготвени или неподготвени за продажба на мало:
3402 11	анјонска:
3402 11 10 00	воден раствор кој содржи, во маса, 30% или повеќе, но не повеќе од 50% динатриум алкил [оксиди(бензенсулфонат)]
3402 11 90 00	Друго
3402 12 00 00	Катјонска
3402 13 00 00	Нејоногена
3402 19 00 00	Други
3402 20	Препарати подготвени за продажба на мало:
3402 20 20 00	површински активни препарати
3402 20 90 00	препарати за перење и препарати за чистење
3402 90	Друго:
3402 90 10	површински активни препарати

3402 90 10 10	за флотација на руда (пенливци)
3402 90 10 90	Други
3402 90 90 00	препарати за перење и чистење
3403	Препарати за подмачкување(вклучително и препарати на база на масла за ладење, препарати за отпуштање вијаци и навртки, препарати против рѓа и корозија и препарати за ослободување на калапи, на база на средства за подмачкување) и препарати кои се употребуваат за помаслување или мастење на текстилни материјали, кожи, крзна или други материјали, но исклучувајќи ги препаратите кои содржат, како основни состојки, 70% или повеќе во маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали:
	Кои содржат масла од нафта или масла добиени од битуминозни минерали:
3403 11 00 00	препарати за обработка на текстилни материјали, кожи, крзна или други материјали
3403 19	друго:
3403 19 10 00	кои содржат 70% или повеќе, во маса, масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, но не како основна состојка
3403 19 90 00	Друго
3403 99 00 00	друго:
3404	Вештачки восоци и подготвени восоци:
3404 20 00 00	Од поли(оксиетилен) (полиетилен гликол)
3404 90 00	Друго:
3404 90 00 10	подготвени восоци, вклучително печатни восоци
3404 90 00 91	од хемиски модифициран лигнит
3404 90 00 99	Друго
3405	Средства за полирање и креми, за обувки, мебел, подови, каросерии, стакло или метал, пасти и прашоци за отстранување на маснотии и слични препарати (без оглед на тоа да ли се во форма на хартија, вата, филц, неткаени ткаенини, пластични маси со клеточна структура или гуми со клеточна структура, инпрегнирани, премачкани или превслечени со такви препарати), освен восоци од тар. број 3404:
3405 10 00 00	Средства за полирање, креми и слични препарати за обувки или кожа
3405 20 00 00	Средства за полирање, креми и слични препарати за одржување на дрвен мебел, подови или друга дрвенарија
3405 30 00 00	Политури и слични препарати за каросерии, освен политура за метал
3405 40 00 00	Пасти, прашоци и други препарати за отстранување на маснотии
3405 90	Друго:
3405 90 10 00	средства за полирање на метали
3405 90 90 00	друго
3407 00 00	Маси за моделирање, вклучително и оние подготвени за забава на деца; препарати познати како «забарски восок» или како «смеси за забарски отпечатоци», во сетови, во пакувања за продажба на мало или во форма на плочки, потковица, стапчиња или слично; други препарати за употреба во забарството на база на гипс (печен гипс или калциум - сулфат):
3407 00 00 90	Друго
3501	Казеин, казеинати и други деривати на казеин; лепаци од казеин:
3501 90	Друго:
3501 90 10 00	лепаци од казеин
3501 90 90 00	Друго

3502	Албумини (вклучувајќи концентрати од две или повеќе белковини од сурутка, кои содржат, во маса, повеќе од 80% белковини од сурутка, сметано на сува материја), албуминати и други деривати на албумин:
	Албумин од јајца:
3502 11	сушен:
3502 11 10 00	неподобен или направен неподобен за човечка употреба
3502 11 90 00	Друго
3502 19	друго:
3502 19 10 00	неподобен или направен неподобен за човечка употреба
3502 19 90 00	Друго
3502 20	Албумин од млеко, вклучувајќи концентрати од две или повеќе белковини од сурутка:
3502 20 10 00	неподобен или направен неподобен за човечка употреба
	друго:
3502 20 91 00	сушен (на пример: во листови, луспи, ливчиња, прав)
3502 20 99 00	Друго
3502 90	Друго:
	Албумини, освен албумин од јајца и млеко (лакталбумин)
3502 90 20 00	непогодни или направени непогодни за човечка употреба
3502 90 70 00	Друго
3502 90 90 00	албуминати и други деривати на албумин
3503 00	Желатин (вклучувајќи желатин во листови во форма на квадрат и правоаголник, необработени или обработени по површината или боени) и деривати на желатин; рибји желатин; други лепаци од животинско потекло, освен казеински лепаци од тар. број 3501:
3503 00 10 00	желатин и негови деривати
3503 00 80 00	Друго
3505	Декстрини и други модифицирани скрбови (на пример, прежелатинизирани или естерификувани скрбови) лепаци на база на скрбови, или на база на декстрини или други модифицирани скрбови
3505 10	Декстрини и други модифицирани скрбови:
3505 10 10 00	Декстрини
	Други модефицирани скрбови
3505 10 50 00	скрбови, естерификувани или естерификувани
3505 10 90 00	Друго
3505 20	Лепаци:
3505 20 10 00	кои содржат, во маса, помалку од 25% скрбови или декстрини или други модефицирани скрбови
3505 20 30 00	кои содржат, во маса, 25% или повеќе но не преку 55% скрбови или декстрини или други модефицирани скрбови
3505 20 50 00	кои содржат, во маса, 55% или повеќе но не преку 80% скрбови или декстрини или други модефицирани скрбови
3505 20 90 00	кои содржат, во маса, 80% или повеќе скрбови или декстрини или други модефицирани скрбови
3506	Подготвени лепаци и други подготвени средства за лепење на друго место неспоменати ниту опфатени; производи погодни за употреба како лепаци или средства за лепење подготвени за продажба на мало како лепаци или средства за лепење, во пакувања со нето маса не повеќе од 1kg:

3506 10 00 00	Производи погодни за употреба како лепаци или средства за лепење подготвени за продажба на мало како лепаци или средства за лепење, во пакувања со нето маса не повеќе од 1kg
3506 91 00 00	средства за лепење на база на полимери од тар.броеви 3901 до 3913 или на база на каучук
3506 99 00 00	Друго
3507	Ензими; подготвени ензими на друго место неспоменати ниту опфатени:
3507 10 00 00	Сириште и негови концентрати
3507 90	Друго:
3507 90 30 00	липопротеин на липаз; аспергилус алкална протеаза
3507 90 90 00	Друго
3601 00 00 00	Барут
3601 00 00 00	Барут
3602 00 00 00	Подготвени експлозиви, освен барут
3602 00 00 00	Подготвени експлозиви, освен барут
3606	Фероцириум и други пирофорни легури во сите облици; производи од запалливи материјали
3606 10 00 00	Течни горива или гасовити горива претворени во течна состојба, кои се употребуваат за полнење или дополнување на запалки за цигари и слични запалки, во садови со волумен не повеќе од 300 cm
3606 90	Друго:
3606 90 10 00	фероцириум и други пирофорни легури во сите облици
3606 90 90 00	Друго
3707	Хемиски препарати за фотографски намени (освен лакови, лепаци, средства за лепење и слични препарати); непомешани производи за фотографска употреба, подготвени во мерени дози или подготвени за продажба на мало во форма готови за употреба:
3707 10 00 00	Емулзии, осетливи на светлина
3707 90	Друго:
3707 90 20 00	развивачи и фиксери
3707 90 90 00	Друго
3801	Вештачки графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на база на графит или други видови јаглероди во форма на пасти, блокови, плочи или други полупроизводи:
3801 10 00 00	Вештачки графит
3801 20	Колоиден или полуколоиден графит:
3801 20 10 00	колоиден графит во суспензија во масло; полуколоиден графит
3801 20 90 00	Друго
3803 00	Тал-масло, рафинирано или нерафинирано:
3803 00 10 00	Сурово
3803 00 90 00	Друго
3804 00 00	Остатоци на пилевина од производство на дрвна целулоза, неконцентрирани или концентрирани, десахарифицирани или хемиски третирани, вклучително лигнин-сулфонати, но исклучувајќи тал масло од тар. број 3803
3804 00 00 10	концентрирана сулфитна пилевина
3804 00 00 90	Друго
3805	Смолен дрвен или сулфатен терпентин и други терпенски масла добиени со дестилација или други постапки од четинарско дрво; суров дипентен; сулфитен терпентин и други сурови пара-цимени; борово масло

	кое содржи алфа-терпинеол како главна состојка
3805 10	Смолни, дрвни или сулфатни терпентински масла:
3805 10 10 00	смолен терпентин
3805 10 30 00	терпентин од дрво
3805 10 90 00	сулфатен терпентин
3805 90	Друго:
3805 90 10 00	борово масло
3805 90 90 00	Друго
3806	Колофониум и смолни киселини и нивни деривати; пинолин и колофониумски масла; течни смоли:
3806 10 00 00	Колофониум и смолни киселини
3806 20 00 00	Соли на колофониум и смолни киселини или деривати на колофониум или смолни киселини, освен соли на адитивни соединенија на колофониум
3806 30 00 00	Смолни естри
3806 90 00 00	Друго
3807 00	Катран од дрво; масла од катран од дрво; креозот од дрво; нафта од дрво; растителна смола; пиварска смола и слични препарати на база на колофониум, смолни киселини или растителни смоли:
3807 00 10 00	катран од дрво
3807 00 90 00	Друго
3809	Средства за доработка, носачи на бои за забрзување на боенето или фиксирање на материите за боене и други производи и препарати(на пример, средства за апретура и нагрзување), кои се употребуваат во индустријата за текстил, хартија, кожа или слични индустрии, на друго место неспоменати ниту опфатени:
3809 10	На база на скробни материји:
3809 10 10 00	кои содржат, во маса, вакви супстанции помалку од 55%
3809 10 30 00	кои содржат, во маса, вакви супстанции 55%, или повеќе, но не преку 70%
3809 10 50 00	кои содржат, во маса, вакви супстанции 70%, или повеќе, но не преку 83%
3809 10 90 00	кои содржат, во маса, вакви супстанции 83%, или повеќе
	Друго:
3809 91 00 00	кои се употребуваат во текстилна или слична индустрија
3809 92 00 00	кои се употребуваат во индустрија за хартија или слична индустрија
3809 93 00 00	кои се употребуваат во индустрија за кожа или слична индустрија
3810	Препарати за нагрзување на метални површини; растопувачи и други помошни препарати за меко или тврдо лемење или заварување; прашоци и пасти за меко и тврдо лемење или заварување, кои се состојат од метал и други материјали; препарати кои се употребуваат како јадра или облоги за електроди или шипки за заварување:
3810 10 00 00	Препарати за нагрзување на метални површини; прашоци и пасти кои се состојат од метал или други материјали, за лемење или заварување
3810 90	Друго:
3810 90 10 00	препарати кои се употребуваат како јадра или облоги за електроди или шипки за заварување
3810 90 90 00	Друго

3811	Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација, за спречување на таложeње на смола, подобрувачи на вискозитет, препарати за спречување на корозија и други подготвени адитиви за минерални масла (вклучително бензин) или за други течности кои се употребуваат за исти цели како и минералните масла:
	Препарати против детонација:
3811 11	на база на соединенија на олово:
3811 11 10 00	на база на тетраетил на олово
3811 11 90 00	Друго
3811 19 00 00	Други
	Адитиви за масла за подмачкување:
3811 21 00 00	кои содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали
3811 29 00 00	Други
3811 90 00 00	Друго
3812	Подготвени забрзувачи на вулканизацијата; сложени пластификатори за гума или пластични маси, на друго место неспоменати ниту опфатени; препарати за спречување на оксидација и други сложени стабилизатори за гума или пластични маси:
3812 10 00 00	Подготвени забрзувачи на вулканизација за гума
3812 20	Сложени пластификатори за гума или пластични маси:
3812 20 10 00	реакциона мешавина, која содржи бензил 3-изобутирилокси-1-изопропил- 2,2,-диметилпропил фталат и бензил 3-изобутирилокси-2,2,4-триметилпентил фталат
3812 20 90 00	Друго
3812 30	Препарати против оксидација и други сложени стабилизатори за гума или пластични маси:
	Препарати за спречување на оксидација:
3812 30 21 00	мешавина на олигомер 1,2-дихидро-2,2,4-триметилхинолин
3812 30 29 00	Други
3812 30 80 00	Други
3813 00 00 00	Препарати и полнења за апарати за гаснење пожари; наполнети гранати за гаснење пожари
3813 00 00 00	Препарати и полнења за апарати за гаснење пожари; наполнети гранати за гаснење пожари
3813 00 00 00	Препарати и полнења за апарати за гаснење пожари; наполнети гранати за гаснење пожари
3814 00	Сложени органски растворувачи и разредувачи, на друго место неспоменати ниту опфатени; подготвени средства за симнување на премазни средства или лакови:
3814 00 10 00	на база на бутил-ацетат
3814 00 90 00	Друго
3815	Иницијатори на реакција, забрзувачи на реакција и каталитички препарати на друго место неспоменати ниту опфатени:
	Катализатори на носач:
3815 11 00 00	со никел или соединенија на никел како активни материји
3815 12 00 00	со племенити метали или соединенија на племенити метали како активни материји
3815 19	Друго:
3815 19 10 00	катализатори во форма на зрнца, од кои 90% или повеќе во маса, има

	поединечна големина не повеќе од 10 микрометри, кои содржат мешавина на оксид на магнезиум силикатен носач, кој содржи во маса: -20% или повеќе, но не преку 35% бакар и -2% или повеќе, но не преку 3% бизмут и имаат специфична тежина 0,2, или поголема, но не преку 1,0
3815 19 90 00	Друго
3815 90	Друго:
3815 90 10 00	катализатори кои содржат етилтрифенил-фосфониум ацетат во форма на раствор во метанол (метилалкохол)
3815 90 90 00	Друго
3816 00 00 00	Ватростални цементи, ватростални малтери, ватростални бетони и слични ватростални маси, освен производи од тар.број 3801
3816 00 00 00	Ватростални цементи, ватростални малтери, ватростални бетони и слични ватростални маси, освен производи од тар.број 3801
3817 00	Мешани алкилбензоли и мешани алкил-нафталини, освен оние од тар. број 2707 или 2902:
3817 00 50 00	линеарен алкилбензен
3817 00 80 00	Друго
3818 00	Хемиски елементи допирани за употреба во електрониката во форма на дискови, плочки, или слични форми; хемиски соединенија допирани за употреба во електрониката:
3818 00 10 00	допиран силициум
3818 00 90 00	Друго
3819 00 00 00	Течности за хидраулични сопирачки и други подготвени течности за хидраулична трансмисија, кои не содржат или содржат помалку од 70% во маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали
3819 00 00 00	Течности за хидраулични сопирачки и други подготвени течности за хидраулична трансмисија, кои не содржат или содржат помалку од 70% во маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали
3820 00 00 00	Препарати против смрзнување и подготвени течности за одмрзнување
3820 00 00 00	Препарати против смрзнување и подготвени течности за одмрзнување
3821 00 00 00	Подготвени подлоги за развој и одржување на микроорганизми (вклучително вируси и слично) или растителни, човечки или животински клетки
3821 00 00 00	Подготвени подлоги за развој и одржување на микроорганизми (вклучително вируси и слично) или растителни, човечки или животински клетки
3822 00 00 00	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога, подготвени дијагностички или лабораториски реагенси без оглед дали се на подлога или не, освен оние од тар.број 3002 или 3006; заверени референтни материјали
3822 00 00 00	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога, подготвени дијагностички или лабораториски реагенси без оглед дали се на подлога или не, освен оние од тар.бројеви 3002 или 3006; заверени референтни материјали
3823	Индустриски монокарбоксилни масни киселини; кисели масла од рафинирање; индустриски масни алкохоли:

	Индустриски монокарбоксилни масни киселини; кисели масла од рафинација;
3823 11 00 00	стеаринска киселина
3823 12 00 00	олеинска киселина
3823 13 00 00	масни киселини од тал-масла
3823 19	Друго:
3823 19 10 00	дестилирани масни киселини
3823 19 30 00	дестилат на масна киселина
3823 19 90 00	Друго
3823 70 00 00	Индустриски масни алкохоли
3824	Подготвени врзивни средства за калапи за леење или јадра за леење; хемиски производи и препарати на хемиската или сродни индустриски (вклучително и оние кои се состојат од мешавини на природни производи), на друго место неспоменати ниту опфатени:
3824 10 00 00	Подготвени врзивни средства за калапи за леење или јадра за леење
3824 30 00 00	Неагломерирани карбиди на метали, меѓусебно помешани или помешани со метални врзива
3824 40 00 00	Подготвени адитиви за цемента, малтери или бетони
3824 60	Сорбитол, освен сорбитол од тар. подброј 2905 44:
	Во воден раствор
3824 60 11 00	кој содржи 2% или помалку, во маса D-манитол, сметано на содржина на D- глицитол
3824 60 19 00	Друго
	Друго:
3824 60 91 00	кој содржи 2% или помалку, во маса D-манитол, сметано на содржина на D- глицитол
3824 60 99 00	Друго
3824 81 00 00	кои содржат оксиран (етилен оксид),
3824 83 00 00	кои содржат трис(2,3-дибромопропил) фосфат
3824 90 10 00	нафтени сулфонати, исклучувајќи нафтени сулфонати на алкални метали, амониум или етаноламин; тиофенувани сулфонски киселини од масла добиени од битуменозни минерали и нивни соли
3824 90 15 00	Изменувачи на јони
3824 90 20 00	гасни адсорбенси за вакуум –цевки
3824 90 25 00	пиролитни (на пример, на калциум); суров калциум тартарат; суров калциум-цитрат
3824 90 30 00	нафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри
3824 90 35 00	препарати против р'ѓосување кои содржат амини како активни супстанции
3824 90 40 00	сложени неоргански растворувачи и разредувачи за премази и слични производи
	друго:
3824 90 45 00	препарати против соголдување и слични производи
3824 90 50 00	препарати за електропревлаки
3824 90 55 00	Мешавини на моно-, ди- и триестри на масни киселини од глицерол (емулзификатори на масти)
3824 90 65 00	помошни производи за леење (други, кои не се опфатени со тар. подброј 3824 10 00)
3824 90 70 00	препарати отпорни на оган, препарати отпорни на вода и слични заштитни препарати кои се употребуваат во градежништвото
	друго:
3824 90 75 00	литиум-ниобат плочки, недопиран

3824 90 80 00	Мешавини на амини добиени од димеризирани масни киселини, со просечна молекуларна маса од 520 или повеќе, но не преку 550
3824 90 85 00	3-(1-етил-1-метилпропил)изоксазол-5-иламин, во форма на раствор во толусен
3824 90 87 00	мешавини кои главно се состојат од (5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метилфосфонат и bis[(5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфонат, и мешавина која се состои главно од диметил метилфосфонат, оксиран и дифосфор на пентаоксид
3824 90 91 00	моно-алкил естри на масни киселини кои содржат во волумен 96,5% или повеќе естери (FAME)
3824 90 97 00	Друго
3901	Полимери на етилен во примарни облици:
3901 10	Полиетилен, со специфична густина помала од 0,94:
3901 10 10 00	линеарен полиетилен
3901 10 90 00	Друго
3901 20	Полиетилен, со специфична густина 0,94 или поголема:
3901 20 10 00	полиетилен, со специфична тежина од 0,958 или поголема, на 23 ⁰ C, со содржина: - 50 mg/kg или помалку алуминиум; - 2 mg/kg или помалку калциум; - 2 mg/kg или помалку хром; - 2 mg/kg или помалку железо; - 2 mg/kg или помалку никел; - 2 mg/kg или помалку титан и - 8 mg/kg или помалку ванадиум за производство на хлоросулфониран полиетилен
3901 20 90 00	Друго
3901 30 00 00	Кополимери на етилен-винил ацетат
3901 90	Друго:
3901 90 30 00	Јономер смола која содржи сол на терполимер етилен со изобутил акрилат и метакрилна киселина; А-В-А блок кополимер на полистирен, етилен-бутилен кополимер и полистирен, кој содржи во маса 35% или помалку стирен
3901 90 90 00	Друго
3902	Полимери на пропилен или други олефини, во примарни облици:
3902 10 00	Полипропилен:
3902 10 00 10	за фармацевтска индустрија, отпорен на гама зрачење
3902 10 00 90	Други
3902 20 00 00	Полиизобутилен
3902 30 00 00	Кополимери на пропилен
3902 90	Друго:
3902 90 10 00	А-В-А блок кополимер на полистирен, етилен-бутилен кополимер и полистирен, кој содржи во маса 35% или помалку стирен,
3902 90 20 00	полибут-1-ен, кополимер бут-1-ен со етилен, кој содржи во маса 10% или помалку етилен или мешавина на полибут-1-ен со полиетилен и/или полипропилен, која содржи во маса 10% помалку полиетилен и/или 25% или помалку полипропилен
3902 90 90 00	Друго
3903	Полимери на стирен, во примарни облици:
	Полистирен:
3903 11 00 00	за експандирање

3903 19 00 00	Други
3903 20 00 00	Кополимери на стирол-акрилонитрил (SAN)
3903 30 00 00	Кополимери на акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
3903 90	Друго:
3903 90 10 00	кополимер, само од стирен со алил-алкохол, со ацетиленска вредност 175 и поголема
3903 90 20 00	броман полистирен, кој содржи во маса 58% или повеќе, но не повеќе од 71% бром
3903 90 90 00	Друго
3904	Полимери на винилхлорид или други халогенизирани олефини, во примарни облици
3904 10	Поли (винил хлорид), непомешан со други материи:
3904 10 00 10	емулзиони, микросуспензиони и екстендерпастен типови
3904 10 00 90	Други
	Други поли (винил хлорид)
3904 21 00 00	Непластифициран
3904 22 00 00	Пластифициран
3904 30 00 00	Кополимери на винилхлорид-винилацетат
3904 40 00 00	Други кополимери на винилхлорид
3904 50	Полимери на винилиден хлорид:
3904 50 10 00	кополимер на винилиден хлорид со акрилонитрил, во форма на зрно за експандирање со дијаметар од 4 микрометри, или повеќе но не повеќе од 20 микрометри
3904 50 90 00	Друго
	Флуоро-полимери
3904 61 00 00	Политетрафлуороетилен
3904 69	други:
3904 69 10 00	поли(винил флуорид)
3904 69 90 00	Други
3904 90 00 00	Други
3905	Полимери на винилацетат или други винил естери, во примарни облици; други винил-полимери, во примарни облици
	Поли(винил ацетат):
3905 12 00 00	Во водена дисперзија
3905 19 00 00	Други
	Кополимери на винил ацетат:
3905 21 00 00	Во водена дисперзија
3905 29 00 00	Други
3905 30 00 00	Поли (винил алкохол), со нехидролизирани ацетатни групи или без нив
3905 91 00 00	Кополимери
3905 99	друго:
3905 99 10 00	Поли (винил формал), со молекуларна маса од 10000, или повеќе но не преку 40000, и кој содржи во маса: - 9,5% или повеќе, но не преку 13% ацетил групи, изразени како винил ацетат, и - 5% или повеќе, но не преку 6,5% хидроксилни групи, изразени како винил алкохол
3905 99 90 00	Друго
3906	Акрилни полимери во примарни облици

3906 10 00 00	Поли (метил метакрилат)
3906 90	Други:
3906 90 10 00	поли[N(3 -хидроксиимин-1, 1 -диметилбутил) акриламид]
3906 90 20 00	кополимер на 2-диизопропиламиноетил метакрилат со децил метакрилат во форма на раствор во N,N- диметилацетамид, кој содржи во маса 55% или повеќе кополимери
3906 90 30 00	кополимер на акрилна киселина со 2-етил-хексил акрилат, кој содржи во маса од 10% или повеќе, но не преку 11% 2-етилхексил акрилати
3906 90 40 00	кополимер на акрилонитрил со метилакрилат, модифициран со полибутадиен-акрилонитрил (NBR.)
3906 90 50 00	полимеризационен производ на акрилна киселина со алкил метакрилат и мали количини на други мономери, за употреба како згуснувач во производство на печатарски пасти за текстил
3906 90 60 00	кополимер на метил акрилат со етилен и мономер кој содржи незавршни карбоксилни групи како супституент, кој содржи во маса 50% или повеќе метил акрилат, во соединение со или без силициум – диоксид
3906 90 90 00	Друго
3907	Полиацетали, други полиетри и епоксидни смоли, во примарни облици; поликарбонати, алкидни смоли, полиалилестри и други полиестри, во примарни облици
3907 10 00 00	Полиацетали
3907 20	Други полиетри:
	Полиетер алкохоли:
3907 20 11 00	полиетилни гликоли
3907 20 20 00	Друго
3907 20 91 00	кополимер 1-хлоро-2,3-епоксипропан со етилен оксид
3907 20 99 00	Друго
3907 30 00 00	Епоксидни смоли
3907 40 00 00	Поликарбонати
3907 50 00 00	Алкидни смоли
3907 60	Поли (етилен терефталат):
3907 60 20 00	со вискозитетен број 78 ml/g или поголем
3907 60 80 00	Друго
3907 70 00 00	Поли (млечна киселина)
	Други полиестри:
3907 91	незаситени:
3907 91 10 00	Течни
3907 91 90 00	Друго
3907 99	друго:
3907 99 10 00	поли (етилен нафталин-2,6-дикарбоксилат)
3907 99 90 00	Друго

3908	Полиамиди во примарни облици
3908 10 00 00	Полиамид-6, -11,-12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12
3908 90 00 00	Други
3909	Амино смоли, фенолни смоли и полиуретани, во примарни облици:
3909 10 00 00	Уреа смоли; тиоуреа смоли
3909 20 00 00	Меламински смоли
3909 30 00 00	Други аминок смоли
3909 40 00 00	Фенолни смоли
3909 50	Полиуретани:
3909 50 10 00	полиуретани од 2,2' -(terc-бутилимино)на диетанол и 4,4'- метилендициклохексил на диизоцијанат, во форма на раствор во N,N- диметилацетамид, кој содржи во маса 50% или повеќе полимери
3909 50 90 00	Друго
3910 00 00 00	Силикони во примарни облици
3910 00 00 00	Силикони во примарни облици
3911	Смоли од нафта, кумарон - инден смола, политерпени, полисулфиди, полисулфони и други производи, на друго место неспоменати ниту опфатени во примарни облици:
3911 10 00 00	Смоли од нафта, кумарон, инден или кумарон- инден смоли и политерпени
3911 90	Друго:
	полимеризациони производи добиени со кондензација или преместување на групи, хемиски модефицирани или немодифицирани:
3911 90 11 00	поли (окси-1,4-фениленсулфонил-1,4- фениленокси- 1,4- фениленодопропилден-1,4-фенилен), во некој од облиците наведени во Напомена 6. под (б),при оваа глава
3911 90 13 00	поли(тио-1,4-фенилен)
3911 90 19 00	Друго
3911 90 92 00	кополимер на р-крезол и дивинилбензен, во форма на раствор во N,N- диметилацетамид, кој содржи во маса 50% или повеќе полимери; хидрогенодизирани кополимери на винилтолуени и α -метилстирени
3911 90 99 00	Друго
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати на друго место неспоменати ниту опфатени во примарни облици:
	Целулозни ацтати :
3912 11 00 00	Непластифицирани
3912 12 00 00	Пластифицирани
3912 20	Нитрати на целулоза (вклучително колодиона):
	Непластифицирани
3912 20 11 00	колоидни и целулоидни
3912 20 19 00	Друго
3912 20 90 00	Пластифицирани
	Целулозни етри:
3912 31 00 00	карбоксиметилцелулоза и нејзини соли
3912 39	друго:
3912 39 20 00	хидроксипропил на целулоза
3912 39 85 00	Друго
3912 90	Друго:

3912 90 10 00	целулозни естри
3912 90 90 00	Друго
3913	Природни полимери (на пример, алгинска киселина) и модифицирани природни полимери (на пример: зацврстнати белковини, хемиски деривати на природен каучук), на друго место неспоменати ниту опфатени во примарни облици:
3913 10 00 00	Алгинска киселина, нејзини соли и естри
3913 90 00 00	Друго
3914 00 00 00	Изменувачи на јони на база на полимери од тар.броеви 3901 до 3913, во примарни облици
3914 00 00 00	Изменувачи на јони на база на полимери од тар.броеви 3901 до 3913, во примарни облици
4001	Природен каучук, balata, гута-перка, гвајала, чикл и слични природни гуми, во примарни облици или во форма на плочи, листови или ленти:
4001 10 00 00	Латекс од природен каучук, предвулканизиран или не
	Природен каучук во други облици:
4001 21 00 00	чаден каучук во форма на листови
4001 22 00 00	природен каучук, технички специфициран (TSNR)
4001 29 00 00	Други
4001 30 00 00	balata , гута-перка, гвајала, чикл и слични природни гуми
4002	Синтетички каучук и фактис добиени од масла, во примарни облици, или во форма на плочи, листови или ленти; мешавини на кој било производ од тарифен број 4001 со кој било производ од овој тарифен број, во примарни облици или во форма на плочи, листови или ленти:
	Стирен-бутадиен каучук (SBR.); карбоксилиран стирен-бутадиен каучук (XSBR) :
4002 11 00 00	Латекс
4002 19	друго:
4002 19 10 00	стирен-бутадиен каучук добиен со полимеризација од емулзија (E-SBR.), во бали
4002 19 20 00	стирен-бутадиен-стирен блок на кополимери добиени со полимеризација од раствори (SBS, термопластични еластомери), во гранули, трошки или прав
4002 19 30 00	стирен-бутадиен каучук добиен со полимеризација од раствори (S-SBK), во бали
4002 19 90 00	Друго
4002 20 00 00	Бутадиен каучук (BR)
	Изобутен-изопрен (бутил) каучук (IIR); хало-изобутилен-изопрен каучук (CIIR или VIIR):
4002 31 00 00	изобутен-изопрен (бутил) каучук (IIR)
4002 39 00 00	Друго
	Хлоропрен (хлорбутадиен) каучук (CR)
4002 41 00 00	Латекс
4002 49 00 00	Друго
	Акрилонитрил-бутадиен каучук (NBR)
4002 51 00 00	Латекс
4002 59 00 00	Друго
4002 60 00 00	Изопрен каучук (IR)
4002 70 00 00	Етилен-пропилен некоњугиран каучук (EPDM)

4002 80 00 00	Мешавини на производи од тар. број 4001 со кој било производ од овој тар. број
4002 91 00 00	Латекс
4002 99	друго:
4002 99 10 00	производи модифицирани со инкорпорација на пластични маси
4002 99 90 00	Друго
4005	Мешавини од каучук, невулканизирани, во примарни облици или во форма на плочи, листови или ленти:
4005 10 00 00	Мешавини со саѓи или силициум диоксид
4005 20 00 00	Раствори; дисперзија, освен оние од тар. подброј 4005 10
6806	Волна од лава-згура, волна од камен и слични минерални волни; експандиран или листест вермикулит, експандирани глини, пенлива згура и слични експандирани минерални материјали; мешавини и производи од минерални материјали за термичка или звучна изолација или за апсорбирање на звук, освен оние од тар. број 6811,6812 или од глава 69
6806 10 00 00	Волна од лава-згура, волна од камен и слични минерални волни (вклучително и меѓусебни мешавини), во растурена состојба, листови, плочи или ролни
6812	Преработени азбестни влакна; мешавини на база на азбест или на база на азбест и магнезиум-карбонат; производи од тие мешавини или од азбест (на пр: предиво, ткаенини, облека, покривки за глава, обувки, заптувачи), зајакнати или незајакнати, освен производи од тар. број 6811 или 6813:
6812 99	друго:
6812 99 10 00	преработени азбестни влакна; мешавини на база на азбест или на база на азбест и магнезиум-карбонат
6812 99 90 00	Друго
7019	Стаклени влакна (вклучително стаклена волна) и производи од нив (на пр: предиво, ткаенини) :
7019 11 00 00	сечени нити, со должина не преку 50 mm
7019 12 00 00	Ровинг
7019 19	друго:
7019 19 10 00	од влакна
7019 19 90 00	од режани влакна
7502	Суров никел:
7502 10 00 00	Нелегурен никел
7502 20 00 00	Легури на никел
7504 00 00 00	Прав и луспи од никел
7804	Плочи, лимови, ленти и фолии, од олово; прав и луспи од олово
7804 20 00 00	Прав и луспи
7903	Прашина, прав и луспи од цинк:
7903 10 00 00	Прашина од цинк
7903 90 00 00	Друго
8107	Кадмиум и производи од кадмиум; вклучително отпадоци и остатоци
8107 20 00 00	Суров кадмиум; прав

Прилог 2.

Список на шифри за категорија на користење

Шифра	Текст
	Абсорбенти и адсорбенти
A05100	Материјали за филтрација - хемикалии и производи кои благодарение на физичката структура на својата површина имаат способност за задржување на честички со определени димензии (филтери)
A05200	Филтрациони медиуми - хемикалии и производи кои поради специфичните својства на површината имаат способност да адсорбираат определени хемикалии/честички
A05250	Јонски изменувачи
A05300	Производи за прочистување на воздух и отстранување на непријатни мирисби (не се филтери)
A05400	Други абсорбенти и адсорбенти
	Средства против создавање наслаг - хемикалии и производи кои спречуваат формирање на бигор и други видови наслаг на површините
A20100	Средства против создавање наслаг
	Средства за спречување на боење - хемикалии и производи кои во процесот на боење се нанесуваат на дел од површината за да се спречи нејзино боење
A25100	Средства за спречување на боење
	Средства против замрзнување - хемикалии и производи кои го спречуваат настанувањето на мразот односно го спречуваат преминот на течности во цврста состојба на температура пониска од точката на мрзнење
A40100	Средства за одмрзнување
A40200	Средства за намалување на точката на мрзнење
A40300	Други средства против замрзнување (антифрод)
	Средства против згрутчување - хемикалии и производи кои го спречуваат создавањето на грукти
A45100	Средства против згрутчување
	Средства за спречување на припојување лепење (анти-адхезивни средства)
A50100	Средства против слепување (анти-адхезивни средства)
	Средства за отстранување на статичкиот електрицитет (анти-статик средства) - хемикалии и производи кои го спречуваат настанувањето или го отстрануваат статичкиот електрицитет
A55100	Средства за отстранување на статичкиот електрицитет
	Средства која се користат за завршна обработка на текстил
A60100	Средства за завршна обработка на текстил (пеглање, дотерување)
	Биоциди - пестициди кои не се применуваат во земјоделството односно за заштита на растенијата
B 15110	Биоцидни производи за лична хигиена на луѓето(PT 1) Оој вид биоцидни производи се користи за одржување на лична хигиена на луѓето.
B 15120	Дезинфициенси и други биоцидни производи кои се користат во домаќинството и во јавни објекти (PT 2) Овој вид биоцидни производи се користи во домаќинствата, јавни и индустриски објекти вклучувајќи и болници, за дезинфекција на воздух, површини, материјали, опрема и мебел кои не се во директен контакт со храна за луѓето или за животните. Во овој вид спаѓаат и биоцидни производи кои се користат како алгациди. Овој вид биоцидни производи се користи, меѓу останатото во базени, аквариуми, вода за капење и други намени, во клима уреди, за сидови и подови во здравствени и други установи, хемиски тоалети, отпадни води, болнички отпад, земјиште и други подлоги на игралишта.

В 15130	Биоцидни производи за хигиена во ветеринарството (РТ 3) Овој вид на биоцидни производи се користи за одржување на хигиената во ветеринарството вклучувајќи ги и производите кое се користат во простории во кој животните се држат, чуваат или транспортираат.
В 15140	Дезинфициенси кои се користат за површини кои доаѓаат во контакт со храна за луѓето и животните (РТ 4) Овој вид биоцидни производи се користи за дезинфекција на опрема, амбалажа, прибор за јадење, површини или цевоводи кои доаѓаат во контакт со храна или пијалак (вклучително и вода за пиење) во текот на производство, транспорт, складирање или потрошувачка.
В 15142	Санитарни средства за тоалети
В 15150	Дезинфициенси за вода за пиење (РТ 5) Овој вид на биоцидни производи се користи за дезинфекција на водата за пиење за луѓето и животните.
В 15310	Конзерванси за заштита на готови производи (РТ 6) Овој вид на биоцидни производи, додека се во оригинална амбалажа, се користи за заштита на готови производи (освен храна за луѓето и животните), од штетното делување на микроорганизмите, за да се сочува квалитетот на производите до назначениот рок на употреба.
В 15315	Конзерванси за заштита на дрво (РТ 8) Овој вид на биоцидни производи се користи за заштита на дрво, од моментот на негово донесување во пила на вклучително и самата обработка на дрвото во пила на, или производи од дрво, од организми кои го уништуваат или оштетуваат дрвото. Во овој вид биоцидни производи спаѓаат и превентивни и куративни биоцидни производи (биоцидни производи кои ги спречуваат, односно отстрануваат настанатите оштетувања)
В 15320	Конзерванси за заштита на филмови (РТ 7) Овој вид на биоцидни производи се користи за заштита на филмови или премази од штетното дејство на микроорганизмите, за да се сочуваат почетните особини на површината од материјали или предмети како што се бои, пластика, заптивни средства, сидни тапети, хартија и уметнички дела.
В 15330	Конзерванси за заштита на влакна, кожа, гума и полимерни материјали (РТ 9) Овој вид на биоцидни производи се користи за заштита на влакнести или полимерни материјали, како што се производи од кожа, гума, хартија или текстил, како и самата гума од штетното делување на микроорганизмите.
В 15340	Конзерванси за заштита во градежништвото (РТ 10) Овој вид на биоцидни производи се користи за заштита и дополнителен третман на градежни или други конструкциони материјали, освен дрво, од штетното делување на микроорганизмите и алгите.
В 15350	Конзерванси за заштита на течности во разладни и процесни системи (РТ 11). Овој вид на биоцидни производи се користи за заштита на водата или други течности кои се користат во разладни и процесни системи од штетното дејство на организмите како што се микроорганизми, алги, и школки Овој вид на биоцидни производи не вклучува дезифициенси за вода за пиење.
В 15360	Слимициди (РТ 12) Овој вид на биоцидни производи се користи за спречување или сузбивање на развојот на слуз на материјалите, опремата и предметите кои се користат во индустриски процеси, на пр. на дрвена или хартиена пулпа или порозен песочен слој кој се користи при екстракција на нафта
В 15370	Конзерванси за заштита на флуиди кои се користат при обработка на метали (РТ 13) Овој вид на биоцидни производи се користи за заштита на флуиди кои се користат при обработка на метали од штетното дејство на микроорганизмите.
В 15510	Родентициди (РТ 14)

	Овој вид на биоцидни производи се користи за сузбивање на глувци, стаорци, и други глодари.
V 15520	Авициди (РТ 15) Овој вид на биоцидни производи се користи за сузбивање на птици.
V 15530	Молускоциди (РТ16) Овој вид на биоцидни производи се користи за сузбивање на мекотели.
V 15540	Писцициди (РТ 17) Овој вид на биоцидни производи се користи за сузбивање на риби. Во овој вид на биоцидни производи не спаѓаат производи кои се користат за лекување на болести на рибите.
V 15550	Инсектициди, акарициди и производи за сузбивање на други членконоги (РТ 18)
V 15560	Репеленти и атрактанти (РТ 19) Овој вид на биоцидни производи се користи за сузбивање на штетни организми (без `рбетници како што се болви и `рбетници како што се птиците) со одбивање или привлекување. Во овој вид на биоцидни производи спаѓаат производи кои, директно или индиректно, се користат за лична хигиена на луѓето или за хигиена во ветеринарството.
V 15710	Конзерванси за храна или храна за животните (РТ 20) Овој вид на биоцидни производи се користи за заштита на храна или храна за животни од штетни организми.
V 15720	Средства за спречување на обраснувањето (анг. антифаулинг производи) (РТ 21) Овој вид на биоцидни производи се користи за сузбивање на развојот и настанокот на непосакувани микроорганизми (микроорганизми и сложени растителни или животински видови) на чамци, опреми и предмети кои се користат во водите.
V 15730	Течности за балсамирање и препарирање (РТ 22) Овој вид на биоцидни производи се користи за дезинфекција и заштита на човечки или животински трупови и нивни делови.
V15740	Производи за сузбивање на други `рбетници (РТ 23) Овој вид на биоцидни производи се користи за сузбивање на други штеточини кои не можат да се сузбијат со другите видови биоцидни производи.
	Средства за заштита на растенијата - пестициди за примена во земјоделството
V 16110	Инсектициди
V 16120	Фунгициди
V 16130	Хербициди (средства против коров)
V 16140	Инхибитори на растењето
V 16150	Средства за дезинфекција на земјиште за одгледување на растенија
V 16190	Други средства за заштита на растенијата
	Производи за одржување на автомобили - козметички средства за одржување на автомобили и средства за други употреби кои не се опишани ни на едно друго место
V 18100	Производи за одржување на автомобили
	Врзивни средства - хемикални и производи кои имаат улога да врзуваат поединечни елементи во производот
V 20100	Врзивни средства за бои, лепаци итн.
V 20200	Врзивни средства за песок за моделирање
V 20300	Други врзивни средства
	Средства за белење - хемикални и производи кои го отстрануваат или намалуваат интензитетот на бојата (освен за козметичко, фотографско или оптичко белење)
V 25200	Средства за белење на текстил
V 25300	Други средства за белење
	Средства за пескарење - хемикални и производи кои во форма на честички се издуваат на површината и вршат нејзино полирање/брусее.

B30100	Средства за пескарење
	Пластификатори - средства за омекнување на материјали
B35100	Пластификатори за пластика, гума, бои и лепаци
B35200	Други пластификатори
	Ретердери на пламен - средства кои инхибираат или спречуваат ширење на пламенот - хемикалии и производи кои се додаваат како адитиви или со површински третмани го прават производот помалку запаллив
B 45100	Ретердери на пламен
	Напомена: за незапалливи бои и лакови се користат соодветните шифри за бои и лакови
	Средства за гасење пожар - хемикалии и производи кои се користат за гасење на пожари
B 50100	Средства за гасење пожар
	Горива - хемикалии и производи кои се користат за загревање или како гориво за моторни возила вклучително автомобили и пловни објекти
B 55100	Моторни горива
B 55150	Гас за палење
B 55200	Горива за греење
B 55250	Течност за палење
B 55300	Други горива
	Адитиви за гориво - хемикалии и производи кои се додаваат на горивото со цел да се подобрат неговите ефикасности.
B 60100	Средства против „детонација“ на мотори (средства за подобра работа на моторот)
B 60200	Други адитиви за гориво
	Инхибитори на таложење (инхибитори на преципитација) - хемикалии и производи кои се додаваат за да се спречи таложењето или кристализацијата
B 65100	Инхибитори на таложење (инхибитори на перципитација)
	Средства за денатурација - хемикалии и производи кои ги менуваат својствата на хемикалијата/производот, на пример доведуваат до промена на вкусот, помеѓу останатото се користат за денатурација на алкохоли за да се оневозможи нивна употреба за пиење.
O 05100	Средства за денатурација
	Пропеланти - хемикалии и производи кои служат како потисен гас во садови под притисок (на пр. потисен гас за аеросолни распрскувачи)
015100	Пропеланти
	Мириси - хемикалии и производи кои се користат за промена на мирисот на производот (не вклучувајќи козметичките производи)
O20100	Индустриски парфеме
O 20200	Дезодоранси - други хемикалии и производи кои не се сметаат за козметички производи
O 20300	Други мириси
	Стоматолошки производи
O25100	Стоматолошки производи
	Експандери- хемикалии и производи кои имаат особина контролирано да се шират т.е. да ја зголемат површината/зафатнината под одредени околности
E03100	Средства кои експандираат
	Средства за екстракција - хемикалии и производи кои се користат за екстракција на одреден дел од смесата
E05100	Средства за екстракција
	Електрични и електромеханички материјали
E07100	Полупроводници
E07200	Колектори и материјали за колектори

E07300	Проводници
E07400	Изолатори (диелектрични материјали)
E07500	Трансформатори и материјали за трансформатори
E07900	Други електрични и електромеханички материјали
	Електролити
E10100	Електролити
	Инхибитори на емулзија - хемикалии и производи кои го спречуваат настанокот на емулзии
E15100	Инхибитори на емулзии
	Адитиви за мазива (лубриканти) кои се користат во процеси под екстреман притисок (ЕП адитиви)
E20100	ЕП адитиви
	Средства за боене
P 05100	Пигменти за глазирање, емајли и стакло
P 05110	Пигменти за бои и печатарски бои
P 05250	Пигменти во форма на пасти
P 05400	Регенератори на боја
P 05990	Други средства за боене
	Средства за фиксирање/зацврстување - хемикалии и производи кои фиксираат хемикалии/честички за површина и влакна (не се фото-хемикалии), на пр. спреј кој се користи за фиксирање на графитни цртежи
P 10100	Фиксири
P 10300	Средства за фиксирање на фотокопии
P 10400	Средства за фиксирање на офсет плочи
P 10700	Други средства за фиксирање
	Средства за премази
P 12100	Средства за премази
	Средства за флотација - хемикалии и производи кои ја зголемуваат способноста на честичките да пловат на површината на течноста и овозможуваат раздвојување на честичките од течноста
P 15100	Средства за флотација
	Средства кои се користат како растопувачи при леење (помагаат при спојување на минерали, спречуваат настанок на оксиди) - флукс средства
P20100	Растопувачи (флукс-средства)
	Хемикалии за фотографска намена
P32100	Средства за белење на фотографски филмови
P32150	Тонери за фотографска хартија
P32200	Фиксир за фотографски филмови
P32300	Развивачи за фотографски филмови
P32400	Зацврстувачи за филмови
P32600	Фотографски емулзии
P32800	Средства за запирање на процесот на развивање
P32900	Хемикалии за ретуширање
P32990	Други фотографски хемикалии
	Развивачи - хемикалии и производи кои се користат за развивање на слики, но не и на фотографски филмови
P35200	Развивачи за фотокопии
P35300	Развивачи за офсет печат
P35400	Други развивачи
	Средства за зголемување на триење - хемикалии и производи кои се користат за зголемување на триењето (на пр. за изработка на сопирачки плочки)

P40100	Средства за зголемување на триење
	Полначи (за бои, текстил, пластика итн.)
P45100	Полначи - зацврстувачи
P45200	Полнила - екстендери
P45300	Други полначи
	Средства за таложeње - хемикалии и производи кои се користат за започнување / зголемување на таложeње на хемикалии/честички
P50100	Хемикалии за таложeње
P50150	Иницијатори на згура
P50200	Полиелектролити
P50300	Други средства за таложeње
	Галвано-технички средства - хемикалии и производи кои се користат за површинска обработка на метали
O05100	Соли за галвански купатила
O05200	Адитиви за глазирање
O05300	Средства за топла електрогалванизација
O05400	Други галвано-технички средства
	Средства за штавење - хемикалии и производи кои се користат за преработка на сурова кожа
O10100	Средства за отстранување влакна
O10200	Средства за штавење - средства за омекнување на сурова кожа после отстранувањето на влакна
O10300	Средства за штавење после отстранувањето на влакна со палење - средства за омекнување на сурова кожа после отстранувањето на влакна со палење
O10400	Средства кои се користат за третман на кожа после штавењето
O10990	Други средства за штавење
	Средства за сјај
O12300	Средства кои се користат за измазнување и зголемување на сјајот на површините (хартија, гума, пластични фолии)
O12900	Други средства за сјај
	Материјали за глазирање, емајлирање итн.
O15100	Емајл
O15200	Материјали за глазури
O15300	Други релевантни премази
	Материјали за подови без споеви
O30100	Подови без споеви
O30200	Други материјали за обложување на подови
	Материјали за гумирање - хемикалии и производи кои се користат за гумирање на површини
O35100	Материјали за гумирање
	Губрива
O40100	Губрива
	Хидраулични флуиди
H10100	Хидраулични флуиди, хидраулични масла
	Зацврстувачи
H15100	Зацврстувачи на бетон
H15400	Зацврстувачи на пластика
H15500	Други зацврстувачи
	Средства за импрегнација - хемикалии и производи кои се користат за заштита од влага, мувла итн.

I 05100	Средства за импрегнација на кожа
I 05200	Средства за импрегнација на хартија
I05300	Средства за импрегнација на текстил
I 05400	Средства за импрегнација на дрво, средства за заштита на дрво Напомена: доколку е можно, се користи шифра за биоциди В 15315
I 05450	Средство за импрегнација на мрежа за риболов Напомена: доколку е можно, се користи шифра за биоциди В 15560
I 05500	Други средства за импрегнирање
	Изолациони материјали - хемикалии и производи кои се користат како заштита од врева, студ, електрицитет, прашина итн.
I 15100	Материјали за превенција од пожари
I 15200	Други термоизолациони материјали
I15300	Електроизолациони материјали
I 15400	Материјали за звучна изолација
I 15500	Материјали за светлосна изолација
I 15600	Други изолациони материјали
	Средства за коагулација (згрутчување)
K15100	Средства за коагулација (згрутчување)
	Хелатни средства - средства за создавање на хелатни комплексни соединенија
K20100	Средства за создавање на хелатни комплексни соединенија
	Средства против кондензација
K25100	Средства против замаглување
K 25200	Средства за отстранување на кондензати
K25300	Други средства против кондензација
	Градежни материјали
K35100	Цемент/бетон/малтер
K35120	Ватростален цемент
K35200	Пластични градежни материјали
K35300	Челични градежни материјали
K35500	Материјали за изградба на патишта
K35900	Други градежни материјали
	Контактори (електрични)
K40100	Контактори (електрични)
	Коректори - хемикалии и производи кои се нанесуваат на површината на материјалот на пример на хартија, да покријат напишан текст
K45100	Лакови за корекција (за канцелариски потреби)
K45200	Лакови за корекција (за печатарски плочи)
K45400	Течност за бришење
K45500	Гуми за бришење
K45600	Други коректори
	Козметички средства
K52980	Други производи за одржување на уста и заби
	Разладувачки средства (освен оние кои се користат за обработка на метал)
K55100	Разладувачки средства
	Разладувачки средства кои се користат при обработка на метал
K60100	Масла кои се користат при бушење на метали
K60140	Масла кои се користат при сечење на метали
K60150	Масла кои се користат за фино брусенење - хонинг (посебно при обработка на остри сечива/рабови)
K60160	Мазива за чистење на површина на метали

K60200	Разладувачки средства за брусење на метали
K60250	Други флуиди за отстранување на метали
K60300	Масла кои се користат при глодање на метали
K60350	Други флуиди за обликување на метали
K60400	Масла кои се користат при пробивање на метали
K60450	Други флуиди за сечење на метали
K60500	Други флуиди за сечење
	Лабораториски хемикалии
L05100	Реагенси
L05200	Индикатори (на пр. рН индикатори)
L05250	Хранливи подлоги
L05300	Други лабораториски хемикалии
	Средства за лемење
L15100	Растопувачи за лемење - флукс средства за лемење (хемикалии и производи кои се користат за олеснување на спојувањето на метали и спречување на настанување на оксиди на површината за лемење)
L15200	Метали за лемење
L15990	Други средства за лемење
	Фармацевтски производи
L20050	Фармацевтски производи кои се користат во ветеринарството
L20080	Анестезии
	Адитиви за бои и лакови
M08100	Адитиви за бои и лакови, на друго место неспоменати. Напомена: пигментите не се класифицираат во рамките на оваа шифра
	Средства за симнување на бои и лакови
M10100	Средства за симнување на печатарски бои
M10200	Средства за симнување на графити
M10300	Средства за симнување на бои и лакови
	Средства за површински третман на метални површини
M15100	Средства за боење на метали
M15200	Негалвански премази за метални површини (средства за хромирање)
M15300	Средства за зголемување на тврдост (средства за оксидирање на метали)
M15400	Средства за отстранување на р'ѓа
M15500	Други средства за површински третман на метали
	Растворувачи
0 15100	Растворувачи
	Сурфактанти (површински активни средства)
025100	Средства за намокрување
0 25200	Средства за дисперзирање (носачи)
025300	Емулгатори
0 25400	Анти-пенливи и средства за намалувања на пена
025500	Други површински активни средства
	Средства за површински третман на хартија, картон и други неметали
027100	Средства за површински третман на хартија
0 27200	Средства за нагризување во електронската индустрија
0 27300	Средства за нагризување на стакла
0 27900	Други хемикалии и производи за површински третман на неметали
	Црн јаглен пигмент (настанува од непотполно согорување на течни и гасовити јаглеводороди кој се користи како полначи при производството на гума

030100	Црн јаглен пигмент
	Оксидациони средства
040100	Средства за брунирање
0 40200	Други оксидациони средства
	Подлоги и заптивачи
P01200	За обложување на лежачи
P01300	Заптивачи (неспецифицирани)
P01400	Заптивачи за мотори со внатрешно согорување
P01600	Заптивачи за пумпи, машини, котли итн.
P01900	Други заптивачи
	Средства за регулирање на рН вредност
P05100	Средства за регулирање на рН вредност
	Средства за полирање
P10050	Средства за полирање на гумени материјали
P10100	Средства за полирање на лакови (восок за автомобили)
P10150	Средства за полирање на кожи (вклучително средства за полирање на обувки)
P10200	Средства за полирање на метали
P10400	Средства за полирање на мебел
P10450	Средства за полирање на пластични материјали
P10500	Восок и други препарати за полирање на подови
P10990	Други препарати за полирање
	Регулатори на процеси (регулатори на синтеза)
P15100	Забрзувачи
P15200	Активатори
P15300	Забавувачи на реакција
P15400	Други инхибитори
P15500	Катализатори
P15900	Регулатори на процеси
	Радиоактивни материјали
K03100	Радиоактивни материјали
	Редукциони средства
a05100	Редукциони средства
	Средства за чистење/перење
a10100	Средства за отстранување на маснотии - одмрснувачи (средства за отстранување на маснотии „на ладно“, средства за отстранување на восок, средства за отстранување на политура)
a10130	Средства за чистење одводи
a10150	Основни средства за чистење/перење (средства за перење подови и основно чистење вклучувајќи и концентрати)
a10160	Шампони за перење автомобили
a10250	Средства за перење на стакла и прозорци
a10330	Средства за чистење/перење под висок притисок
a10340	Анти-инкрустатори (средства за отстранување на закоравена нечистотија)
a10350	Средства за отстранување на бигор (соли на калциум)
a10370	Средства за машинско перење/чистење на садови
a10400	Средства за рачно перење/чистење на садови
a10450	Средства за чистење на шпорети и скари

a10500	Средства за отстранување на дамки
a10600	Средства за перење/чистење на база на пена
K10700	Средства за перење ветробрански стакла
K10800	Детергенти за перење теписи
a10970	Средства за перење на текстил (детергенти)
a10980	Оптички белила
a10990	Други средства за перење/чистење
	Индикатори на пукнатини - хемикалии и производи кои се користат за индикација на протекување (пенетранти)
a15100	Индикатори на пукнатина
	Инхибитори за корозија на метали
a20100	Материјал кој се користат за антикорозивна заштита на долните делови на автомобили
a 20200	Инхибитори за корозија на метали
a 20900	Други антикорозивни материјали
	Суровини и меѓу производи
a30200	Суровини за производство на стакло и керамика
a30300	Суровини за производство на производи од гума
a30400	Суровини за производство на полупроводници
a30500	Суровини за производство на козметички производи итн.
a30600	Суровини за производство на медикаменти/лекови
a30700	Суровини за производство на метали
a30800	Суровини за производство на пластика
a30900	Суровини за производство на хартија
K30990	Други суровини
	Средства за санација - хемикалии и производи кои се користат за отстранување на течен и друг материјал во случај на акцидентно истурање
S 05150	Средства за санација во случај на излевање (истурање) на нафта/масло
S 05200	Други средства за санација
	Средства за засилување на чувствителност
S 07100	Средства за засилување на чувствителност на светлост кои се користат при фотокопирање
S 07200	Средства за засилување на чувствителност на светлост кои се користат при сериграфија
S 07900	Други средства за засилување на чувствителност
	Средства за пишување
S 10100	Масило за пишување
S 10200	Рибон ленти
S 10300	Индиго хартија
S 10400	Хартија за самокопирање
S 10500	Маркери на база на алкохол (алкохолни фломастери)
S 10600	Други материјали за пишување
	Пенливци - хемикалии или производи кои го забрзуваат/започнуваат процесот на создавање пена во смеси
S 15100	Пенливци за цврсти материјали, пластика, гума итн.
S 15200	Пенливци за течности
	Средства за испирање
S25100	Средства за испирање кои се користат во машините за перење садови
S25500	Средства за испирање на текстил
S25990	Други средства за испирање

	Препарати за третман на тиња
S30100	Препарати за третман на тиња
	Абразиви - хемикалии и производи кои се користат за површинска обработка
S35100	Абразиви
	Средства кои се користат за полесно одвојување на калапот
S40100	Масла и восоци за шалување
S40200	Средства за полесно одвојување на пластични одливи од калапи
S40300	Средства за полесно одвојување метални одливи од калапи
S40400	Средства за полесно одвојување одливи од калапи направени од песок
S40500	Други средства против залепување
	Адитиви за храна и сточна храна
S42100	Засилувачи на вкус/арома
S42200	Средства за силажа
S42300	Нутриенти, вклучително и витамини
S42500	Засладувачи
S42600	Боја за храна
S42900	Други адитиви за храна и сточна храна
	Средства за подмачкување (мазива - лубриканти)
S45110	Базни масла
S45120	Мазива за сопирачки
S45150	Масла за менувачи
S45170	Цврсти мазива
S45180	Моторни масла
S45200	Адитиви за смалување на триење
S45250	Адитиви за средства за подмачкување
S45300	Други мазива
	Експлозивни - хемикалии и производи кои имаат експлозивни својства, вклучително и пиротехнички ефекти (огномет)
S50100	Барут
S50200	Пиротехнички производи
S50900	Други експлозивни
	Стабилизатори
S60100	Антиоксиданти (анти-озонанти)
S60150	Анти-сикативи (средства кои спречуваат сушење)
S60200	Други стабилизатори
	Средства за изработка на калапи
S65100	Средства за изработка на калапи
	Средства за таложее на прашина
S70100	Средства за таложее на прашина
	Средства за заварување
S75100	Растопувачи кои се користат при заварување - флукс средства (хемикалии и производи кои се користат за намалување на точката на топење при заварување)
S75200	Електроди
S75400	Други помошни средства за заварување
	Средства за стимулација на растот
S80100	Средства за стимулација на растот
	Тонери

T10200	Тонери за фотокопир-машини и ласерски печатачи
T10900	Други тонери
	Средства за забрзување на сушење на филмот на премази - (сикативи)
T20100	Средства за сушење
	Средства за полнење
V05100	Материјали за исполнување
V05200	Материјали кои се користат за прекин на истекувањето
V05300	Материјали за заптивање (китови)
V05340	Средства кои се применуваат за заливање (пломбирање) на карпи - хемикалии и производи кои се користат за на пр. заливање на тунел
V05350	Зацврстувачи за материјали за полнење
V05400	Други материјали за полнење
	Омекнувачи на вода
V05100	Омекнувачи на вода
	Средства за пренос на топлина
V10100	Средства за пренос на топлина
	Средства за промена на вискозност
V 15100	Средства за зголемување на густина (згуснувачи)
V 15200	Средства за гелирање
V 15400	Тиксотропни средства
V 15500	Други средства за промена на вискозитет
	Средства за вулканизација
V20100	Средства за вулканизација

Упатство за определување на шифра за бои и лакови

Шифрата за категоријата на користење за бои и лакови се определува на следниов начин:

- прво се определува трицифрениот код даден за видот на бојата и лакот,
- потоа четврта цифра (од 1 до 4) дадена за функцијата,
- петта цифра (од 1 до 4 и 9) дадена за употреба.

	Вид на боја/лак		Функција	Употреба
M 051	На база на вода	1	Биолошко/биоцидно дејство (освен заштита од гниење)	1 Ентерисер
M 052	На база на испарливи органски растворувачи	2	Превенција од пожари	2 Екстерисер
M 054	Без растворувачи - бои и лакови кои не се разредуваат	3	Заштита од корозија	3 Индустриска
M 055	Прав - бои и лакови во прав	4	Декоративна/заштитна	4 Основна боја за бродови и чамци
M 056	Зацврстувачи за бои и лакови			9 Други (вклучително и боја за уметнички дела, мебел, патишта и автомобили)

Упатство за определување на шифра за печатарски бои

Шифрата за категоријата на користење за печатарски бои се определува на следниов начин:

- прво се определува трицифрен код даден за видот на печатарската боја,
- потоа четврта цифра (од 1 до 7) дадена за видот на печат во кои бојата се применува,
- петта цифра (од 1 до 5) дадена за видот на материјал на кој се печати.

	Вид на печатарска боја		Вид на печат		Вид на материјал на кој се печати
T 151	На база на вода	1	Слово-слагачки печат (Letterpress printing)	1	Хартија/картон/хартиени табли
T 152	На база на органски растворувачи	2	Рото-печат	2	Метал
T 153	Без растворувачи	3	Флексо печат (со анилински бои)	3	Пластика
T 154	Печатарска боја во прав	4	Офсет печат	4	Текстил
T 155	Зацврстувачи за печатарски бои	5	Сериграфија	5	Друго
T 156	Адитиви за печатарски бои	6	Печат на текстил		
		7	Друго		

Упатство за определување на шифра за лепаци

Шифрата за категоријата на користење за лепаци се определува на следениов начин:

- прво се определува трицифрен код даден за видот на лепакот,
- потоа четврта и петта цифра (01 или 02) дадена за примена на лепакот.

	Вид на лепак		Примена
T 101	На база на вода	01	Индустриска употреба
T 102	На база на органски растворувачи	02	Широка потрошувачка
T 103	Без растворувачи		
T 104	Лепаци во прав		
T 105	Цијано акрилати		
T 106	Зацврстувачи за лепаци		

Прилог. 3

Список на хемикалии и имиња на сите хемикалии од групата:

реден број	трговско име на хемикалијата	количина ставена во промет (1)
1.		

Додаток на досие за хемикалии за детергенти:

реден број	трговско име на хемикалијата	Количина на хемикалијата ставена во промет (1)	состојка според која детергентите меѓусебно се разликуваат		
			хемиски назив или трговско име	CAS број	ЕС број
1.					

Додаток на досието за хемикалии за бои и лакови:

реден број	трговско име на хемикалијата	состојка според која боите и лаковите меѓусебно се разликуваат

		хемиски назив или трговско име	CAS број	ЕС број	масен удел на состојката класифицирана како опасна (%)
1.					

Додаток на досието за хемикалии за масла и мазива:

реден број	трговско име на хемикалијата	количина ставена во промет (1)
1.		

Прилог 4.

Податоци за хемикалијата

1. Општи податоци за хемикалијата				
Трговско име на хемикалијата	Број на хемикалијата во групата хемикалии	Царински тарифен број	Количество ставено во промет (1)	Година

2. Потекло на хемикалијата				
Производство				Количество (t)
	Ставена во промет			
	Извоз			
Увоз	Производител			
	Земја на потекло			
	Трговско име на хемикалијата во земјата на потекло			
	Количество (t)			
	За сопствени потреби			
	За ставање во промет			

2. Начин на користење на хемикалијата		
Категорија на користење	Сектор на индустрија	Распределба на количеството на хемикалијата за секоја категорија на користење во % (за хемикалии под тарифна ознака 28 или 29)

3. Класификација на хемикалијата	
а. Класификација според Правилникот за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи.	б. Класификација според Правилникот за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со GHS*
Знак на опасност и пишано предупредување	Пиктограм на опасност и збор за предупредување
Ознака на ризик	Известување за опасност
Ознака на безбедност	Известување за мерките на претпазливост

4. Состав на хемикалијата						
Реден број	CAS број	ЕС број	Хемиски назив или трговско име	Знак на опасност и ознака на ризикот	Збор за предупредување и известување за опасноста	Масен удел (%)
сулстанца / смеса						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
нечистотија						
1.						
2.						
4.1. Податоци за сурфактантот						
Реден број на супст.	Назив на производител	Земја на потекло	Трговско име на сурфактантот	Биоразградливост		
4.2. Број и датум на актот со кој е одобрено користење на алтернативен хемиски назив на сулстанцата						
Реден број на супст.	Број и датум на актот со кој е одобрено користење на алтернативен хемиски назив на сулстанцата					

1837.

Врз основа на член 231 став (8) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС ЗА НАДОМЕСТОК ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈ-
НОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува најнискиот износ за надоместок за концесија за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи, во зависност од големината на просторот, локацијата на објектот, односно местоположбата на просторот, староста на објектот и опременоста на просторот, односно во зависност од географското подрачје во кое ќе се врши здравствената дејност.

Член 2

Според големината на просторот на јавната здравствена установа кој се користи од страна на концесионерот - приватна здравствена установа, најнискиот износ за месечен надоместок за концесија се определува за еден метар квадратен корисна површина во кој се врши дејноста која се издава под концесија, и тоа:

- за простор до 200 м², најнискиот износ на надоместокот е 150,00 денари за 1 м²;

- за простор над 200 м², најнискиот износ на надоместокот се утврдува во висина на пазарната вредност за месечен надоместок за користење на простор, утврдена согласно позитивните прописи.

Член 3

Според локацијата на просторот, односно местоположбата на јавната здравствена установа, најнискиот износ за месечен надоместок за концесија се определува:

- во градските населби 100% од висината на надоместокот за концесија утврден во член 2 од овој правилник;

- во селските населби 50% од висината на надоместокот за концесија утврден во член 2 од овој правилник.

Член 4

Според староста на објектот, најнискиот износ за месечен надоместок за концесија се определува:

- во објекти до 20 години старост 100% од висината на надоместокот за концесија утврден во член 3 од овој правилник,

- во објекти до 40 години старост 80% од висината на надоместокот за концесија утврден во член 3 од овој правилник, и

- во објекти над 40 години старост 60% од висината на надоместокот за концесија утврден во член 3 од овој правилник.

Член 5

Според опременоста на просторот кој се издава под концесија најнискиот износ за месечен надоместок за концесија се определува во зависност од видот на опремата, потеклото на опремата, годините на нејзина употреба, амортизацијата, како и перформансите (можностите) што таа ги нуди и не може да биде повисока од:

- за опремата која не е целосно амортизирана - вредноста на опремата впишана во книгите на основните средства со последната пресметана стапка на амортизација и ревалоризација и

- за опремата која е целосно амортизирана, а има преостаната употребна вредност - пресметаната просечна амортизирана вредност за целиот амортизационен период на опремата намалена за 70% или остаток од 30% од вредноста на опремата.

Во надоместокот за концесија од став 1 на овој член не е вклучен надоместокот за одржување на опремата кој е на товар на концесионерот.

Член 6

Според географското подрачје во кое се врши здравствената дејност, најнискиот износ за месечен надоместок за концесија се определува:

- за здравствени установи со бруто месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 40.000 денари, 200 денари,

- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 60.000 денари, 400 денари,

- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 90.000 денари, 500 денари,

- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 120.000 денари, 600 денари, и

- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување на Македонија над 120.000 денари, 800 денари.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-4140/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

1838.

Врз основа на член 20 став 9 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11 и 26/12), министерот за здравство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА
КОМИСИИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА ОЦЕНАТА НА
ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува составот и начинот на работа на медицинските комисиии за преиспитување на оцената на привремената спреченост за работа, формирани од работодавачите за своите вработени, за периодот кога надоместокот на плата го исплатува работодавачот и комисиите формирани од министерот за здравство кои вршат контрола на работата на избраните лекари, на првостепената и второстепената лекарска комисија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот) и на медицинските комисиите формирани од работодавачите.

СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ

Член 2

Медицинските комисиии за преиспитување на оцената на привремената спреченост за работа се формираат од секој работодавач одделно, за своите вработени, за периодот кога надоместокот на плата го исплатува работодавачот.

Министерот за здравство формира една односно повеќе комисиии за контрола на работата на избраните лекари, на првостепената и второстепената лекарска комисија на Фондот и на медицинските комисиите формирани од работодавачите, во зависност од обемот на работа и видот на причините за спреченост за работа.

Член 3

Комисиите од членот 2 од овој правилник по правило се формираат од редот на лекарите специјалисти вработени во здравствените установи во Република Македонија.

Комисиите за контрола на оцената на привремената спреченост за работа формирани од министерот за здравство ги сочинуваат претседател и два члена избрани од редот на лекарите специјалисти кои се истакнати здравствени работници од нивото на секундарното и терциерното здравство (универзитетски клиници), со минимум 7 години специјалистичко искуство во областа.

Претседателот и членовите на комисиите имаат заменици, кои ги заменуваат во случај на спреченост.

Со работата на комисиите раководат претседателите на комисиите.

Член 4

Комисиите од член 2 ставот 1 од овој правилник се формираат со одлука на овластеното лице кај работодавачот.

Комисијата од член 2 ставот 2 од овој правилник се формира со решение на министерот за здравство.

Мандатот на претседателот и членовите на комисиите од член 2 став 1 и 2 од овој правилник трае една година со право на повторен избор.

НАЧИН НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ

Работа на комисиите формирани од работодавачите

Член 5

Медицинските комисиии формирани од работодавачите за преиспитување на оцената за привремената спреченост за работа, работат согласно прописите од областа на здравственото осигурување.

Комисиите од став 1 на овој член работат и одлучуваат во полн состав, а наодите, оцените и мислењата ги донесуваат со мнозинство на гласови.

Член 6

Медицинските комисиии формирани од работодавачите своите наоди, оценки и мислења ги даваат врз основа на медицински преглед на осигуреникот и проверка на медицинската документација, за периодот кога надоместокот на плата го исплатува работодавачот.

Медицинските комисиии формирани од работодавачите го повикуваат осигуреникот на кого се врши контрола на оцената на привремената спреченост за работа најдоцна еден ден пред извршувањето на непосредниот медицински преглед.

Повикувањето на осигуреникот од став 2 на овој член го врши непосредно претпоставеното лице односно овластеното лице кај работодавачот и одлучува на кој и на колку од начините предвидени со овој правилник ќе се изврши повикувањето на осигуреникот.

Повикувањето на осигуреникот од ставот 2 на овој член се врши со писмена покана која се доставува со препорачана поштенска пратка на адреса која осигуреникот ја пријавил како адреса каде живее или лично секаде каде што ќе се затекне, односно со усна покана преку повик по телефон или со СМС порака.

Еднаш извршеното уредно повикување го обврзува осигуреникот самиот во текот на натамошната постапка да се грижи за непречен тек на постапката.

Во писмената покана се наведува денот, часот и местото каде ќе се изврши медицинскиот преглед на осигуреникот и предупредувањето дека во случај на спреченост е должно да ја извести комисијата за причините за спреченост и за местото каде осигуреникот се наоѓа.

Доставувањето извршено со предавање на писмената покана по пошта или лично се потврдува со доставница односно потврда за прием која ја потпишува примачот.

Ако доставувањето на писмената покана е извршено на лице кое живее со осигуреникот, на доставницата покрај потписот на лицето се назначува и односот на тоа лице со осигуреникот.

Повикувањето на осигуреникот по телефон или со СМС порака се врши на тој начин што истиот се повикува односно се испраќа СМС порака на телефонскиот број што го има пријавено осигуреникот кај работодавачот.

При повикот односно во СМС пораката осигуреникот се известува за денот, часот и местото каде ќе се изврши медицинскиот преглед на осигуреникот за што се составува службена белешка во три примероци од кои еден примерок е за комисијата, еден за работодавачот и еден за осигуреникот.

Повикувањето со СМС порака се смета дека е уредно доколку се добие повратна потврда дека истата е испорачана.

Член 7

Комисијата формирана од работодавачот одредува во кои простории на здравствена установа ќе се изврши непосредниот медицински преглед на осигуреникот.

Доколку заради здравствената состојба на осигуреникот непосредниот медицински преглед на осигуреникот не може да се изврши согласно ставот 1 на овој член, истиот може да се изврши и во здравствената установа во која осигуреникот се наоѓа на лекување или во местото каде престојува.

Ако комисијата смета дека доставената медицинска документација не е доволна за давање наод, оценка и мислење, ќе побараат дополнителна медицинска документација од избраниот лекар односно од Лекарските комисии на Фондот.

Работа на комисијата формирана од министерот за здравство

Член 8

Комисиите формираны од министерот за здравство за контрола на оцената на привремената спреченост за работата на избраните лекари односно на првостепените и второстепените лекарски комисии на Фондот и на комисиите формираны од работодавачите, работат согласно прописите од областа на здравственото осигурување.

Комисиите од ставот 1 на овој член вршат контрола на работата на избраните лекари, на првостепените и второстепените лекарски комисии на Фондот и на комисиите формираны од работодавачите за преиспитување на оценка на привремената спреченост за работа и преиспитување на оцената за привремена спреченост за работа со медицински преглед и проверка на документацијата, по предлог на министерот за здравство и по предлог на работодавач, осигуреник или заинтересирано лице.

Комисиите од став 1 на овој член работат и одлучуваат во полн состав, а наодите, оцените и мислењата ги донесуваат со мнозинство на гласови.

Член 9

Комисиите од член 8 став 1 од овој правилник своите наоди, оценки и мислења ги даваат врз основа на медицински преглед на осигуреникот и проверка на медицинската документација за периодот додека трае привремената спреченост за работа, односно врз основа на проверка на претходно спроведените постапки од страна на избраниот лекар, првостепената, односно второстепената лекарска комисија и на медицинската комисија формирана од работодавачите, како и со про-

верка на веродостојноста на доставените и евидентирани податоци од значење за оцената на привремената спреченост за работа.

Комисиите од член 8 став 1 од овој правилник, го повикуваат осигуреникот на кого се врши контрола на оцената на привремената спреченост за работа најдоцна еден ден пред извршувањето на непосредниот медицински преглед.

Повикувањето на осигуреникот на кого се врши контрола на оцената на привремената спреченост за работа го врши претседателот на комисијата кој одлучува и на кој и на колку од начините предвидени со овој правилник ќе се изврши повикувањето на осигуреникот.

Повикувањето на осигуреникот од ставот 2 на овој член се врши со писмена покана која се доставува со препорачана поштенска пратка на адреса која осигуреникот ја пријавил како адреса каде живее или лично секаде каде што ќе се затекне, односно со усна покана преку повик по телефон или со СМС порака.

Еднаш извршеното уредно повикување го обврзува осигуреникот самиот во текот на натамошната постапка да се грижи за непречен тек на постапката.

Во писмената покана се наведува денот, часот и местото каде ќе се изврши медицинскиот преглед на осигуреникот и предупредувањето дека во случај на спреченост е должно да ја извести комисијата за причините за спреченост и за местото каде осигуреникот се наоѓа.

Доставувањето извршено со предавање на писмената покана по пошта или лично се потврдува со доставница односно потврда за прием која ја потпишува примачот.

Ако доставувањето на писмената покана е извршено на лице кое живее со осигуреникот, на доставницата покрај потписот на лицето се назначува и односот на тоа лице со осигуреникот.

Повикувањето на осигуреникот по телефон или со СМС порака се врши на тој начин што истиот се повикува односно се испраќа СМС порака на телефонскиот број што го има пријавено осигуреникот кај работодавачот.

При повикот односно во СМС пораката осигуреникот се известува за денот, часот и местото каде ќе се изврши медицинскиот преглед на осигуреникот за што се составува службена белешка во три примероци од кои еден примерок е за комисијата, еден за работодавачот и еден за осигуреникот.

Повикувањето со СМС порака се смета дека е уредно доколку се добие повратна потврда дека истата е испорачана.

Член 10

Комисијата од член 8 став 1 од овој правилник, одредува во кои простории на здравствена установа ќе се изврши непосредниот медицински преглед на осигуреникот.

Доколку заради здравствената состојба на осигуреникот непосредниот медицински преглед на осигуреникот не може да се изврши согласно ставот 1 на овој член, истиот може да се изврши и во здравствената установа во која осигуреникот се наоѓа на лекување или во местото каде престојува.

Ако комисијата од член 8 став 1 од овој правилник смета дека доставената медицинска документација не е доволна за давање наод, оценка и мислење, ќе побара дополнителна медицинска документација од избраниот лекар, првостепената, односно второстепената лекарска комисија и од медицинската комисија формирана од работодавачите.

Член 11

За својата работа комисиите од член 8 став 1 од овој правилник изготвуваат месечни извештаи кои на почетокот на секој нареден месец, за претходниот месец ги доставуваат до министерот за здравство.

Член 12

Стручно-техничката помош во работата на комисиите од член 8 став 1 од овој правилник се обезбедува од вработените во Министерството за здравство овластени од страна на министерот за здравство.

Член 13

Комисиите формирани од работодавачите и комисиите формирани од министерот за здравство за контрола на оцената на привремената спреченост за работа, своите наоди, оценки и мислења ги изготвуваат во писмена форма и ги доставуваат до осигуреникот, работодавачот и до првостепената и второстепената лекарска комисија на Фондот.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-4141/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

1839.

Врз основа на член 96 став (7) од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.43/12), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПУНКТОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат просторот, опремата и кадарот за здравствените пунктови во државните органи, правосудните органи, трговските друштва кои имаат повеќе од 100 вработени, хотелите со капацитет над 100 легла и во единиците на локална самоуправа.

Член 2

Просторот во кој се организира здравствениот пункт треба да биде одбран така што истиот да биде лесно достапен, со можност за брз влез/излез.

Член 3

Здравствениот пункт организиран во државните органи, правосудните органи, трговските друштва кои имаат повеќе од 100 вработени, од кои 100 или повеќе вработени работат во седиштето на трговското друштво, треба да има простор во седиштето на трговското друштво со обезбеден еден преносен дефибрилатор и да биде опремен со средства за давање прва помош (кутија за прва помош).

За давање на прва помош на лица во здравствениот пункт од став 1 на овој член е потребно да има намалку пет лица од редот на вработените обучени за ракување со преносен дефибрилатор и со средствата за давање на прва помош.

Член 4

Доколку вкупниот број на вработени во трговското друштво е поголем од 100, но вработените се распределени и работите ги извршуваат во повеќе различни филијали/подружници, само во филијалите/ подружниците во кои работат повеќе од 100 вработени треба да има простор со обезбеден еден преносен дефибрилатор и да биде опремен со средства за давање прва помош (кутија за прва помош).

За давање на прва помош на лица во здравствениот пункт од став 1 на овој член е потребно да има намалку тројца вработени во филијалата/подружницата, обучени за ракување со преносен дефибрилатор и со средствата за давање на прва помош.

Член 5

Здравствениот пункт организиран во хотелите со капацитет над 100 легла, треба да има простор со обезбеден еден преносен дефибрилатор и да биде опремен со средства за давање прва помош (кутија за прва помош).

Хотелите од став 1 на овој член кои организираат разни свечености и други настани, потребно е да имаат присутен најмалку еден вработен кој е обучен за ракување со преносен дефибрилатор и со средствата за давање на прва помош за време на одржувањето на тие свечености или настани.

За давање на прва помош на лица во здравствениот пункт од став 1 на овој член е потребно да има намалку пет вработени обучени за ракување со преносен дефибрилатор и со средства за давање на прва помош.

Член 6

Здравствениот пункт организиран во единиците на локалната самоуправа треба да има простор со обезбеден еден преносен дефибрилатор и да биде опремен со средства за давање прва помош (кутија за прва помош).

За давање на прва помош на лица во здравствениот пункт од став 1 на овој член е потребно да има намалку пет лица од редот на вработените во органите на единицата за локална самоуправа обучени за ракување со преносен дефибрилатор и со средства за давање на прва помош.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.24-4250/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

1840.

Врз основа на член 8 став (1) точка 4 од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10 и 53/11), министерот за здравство, објавува

Л И С Т А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧУВАЊА
ЗА УПОТРЕБА НА ХЕМИКАЛИИ


Член 1

Во Листата на забрани и ограничувања за употреба на хемикалии („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 57/11), во Прилог бр. 1, во табелата , во колоната „Реден број на ограничувањето и забраната, точката 23 се менува и гласи

23.	Кадмиум CAS бр. 7440-43-9 ЕС бр. 231-152-8 и негови соединенија	<p>1. Забрането е користење во смеси и производи произведени од следниве синтетички органски полимери (во понатамошниот текст: пластични материјали):</p> <ul style="list-style-type: none"> - полимери или кополимери на поливинил хлорид (PVC), [3904 10] [3904 21]; - полиуретан (PUR), [3909 50]; - полиетилен со ниска густина, освен во случај кога се користи за изработка на обоени мастербачеви, [3901 10]; - целулозен ацетат (CA), [3912 11]; - целулозен ацетобутират (CAB), [3912 11];
-----	--	--

		<p>- епоксидни смоли, [3907 30];</p> <p>- точка меламина-формалдехидни смоли (MF) [3909 20];</p> <p>- уреа-формалдехидни смоли (UF), [3909 10];</p> <p>- незаситени полиестри (UP), [3907 91];</p> <p>- полиетилен терефталат (PET), [3907 60];</p> <p>- полибутилен терефталат (PBT);</p> <p>- транспарентни полистирен за општа употреба, [3903 11];</p> <p>- акрилонитрил-метилметакрилат (АММА);</p> <p>- умрежен полиетилен (VPE);</p> <p>- полистирен отпорен на удар;</p> <p>- полипропилен (PP) [3902 10];</p> <p>- полиетилен со висока густина (HDPE) [3901 20];</p> <p>- акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) [3903 30];</p> <p>- поли (метилметакрилат) (PMMA) [3906 10].</p> <p>Напомена: Со синтетичкиот органски полимер даден е тарифен број, односно тарифна ознака ако е доделена.</p> <p>Забрането е ставање во промет на смеси и производи произведени од пластични</p>
--	--	---

		<p>материјали од став 1. на оваа точка ако концентрацијата на кадмиум (изразен како метален Cd) во нив е еднаква или поголема од 0,01% (m/m). Забраната не се применува на производи кои се ставени во промет пред 10. декември 2011. година.</p> <p>2. Забрането е користење во боите со тарифни броеви [3208] и [3209].</p> <p>Во бои чија содржина на цинк (Zn) е поголема од 10% (m/m), концентрацијата на кадмиум (изразена као метален Cd) не смее да биде еднаква или поголема од 0,1% (m/m).</p> <p>Забрането е ставање во промет на обоени производи ако концентрацијата на кадмиум е еднаква или поголема од 0,1% (m/m) во бојата на обоениот производ.</p> <p>3. Забраната од точ. 1. и 2. не се применува на производи кои се обоени од безбедносни причини, со смеси кои содржат кадмиум.</p> <p>4. Забраните од точка 1. не се применуваат на:</p> <p>1) Смеси произведени од PVC отпад</p>
--	--	---

		<p>(во понатамошниот текст: регенериран PVC);</p> <p>2) смеси и производи кои содржат регенериран PVC ако концентрацијата на кадмиум не надминува 0,1% (m/m) во пластичниот материјал кај примена на цврст PVC за:</p> <ul style="list-style-type: none">- профили и крути табли за изградба,- врати, прозорци, ролетни, сидови, завеси и кровни олуци,- облоги и тераси,- каналици,- цевки за вода која не е за пиење, ако регенерираниот PVC е користен во средниот слој од повеќеслојните цевки и ако е целосно обложен со слој на новиот PVC произведен во согласност со точка 1. <p>Пред првото ставање во промет, на амбалажата мора да се обезбеди видливо, читко и неизбришливо известување: <u>Содржи регенериран PVC</u></p> <p>или пиктограм:</p>  <p>5. Забрането е користење на кадмиумски превлаки за обложување на метални површини на производи или</p>
--	--	--

		<p>делови од производи кои се користат во следниве области и производни цели:</p> <p>а) опреми и машини наменети за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производство на храна [8210], [8417 20], [8419 81], [8421 11], [842122], [8422], [8435], [8437], [8438], [8476 11], - земјоделство [8419 31], [8424 81], [8432], [8433], [8434], [8436], - ладење и замрзнување [8418], - печатење и повез на книги [8440], [8442], [8443]; <p>б) опреми и машини наменети за производство на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производи за домаќинство [7321], [8421 12], [8450], [8509], [8516], - мебел [8456], [8466], [9401], [9402], [9403], [9404], - санитарна опрема [7324], - опрема за централно греење и климатизација [7322], [8403], [8404], [8415]. <p>Забрането е ставање во промет на производи и делови од производи со кадмиумска превлака кои се користат во областите и за целите наведени во точ. 5а) и 5б) и производи наведени во точка 5б), без оглед на користењето или крајната намена.</p>
--	--	---

		<p>6. Забраните од точка 5. се применуваат и на производи или делови од производи со кадмиумска превлака кои се користат во следниве области и производни цели:</p> <p>а) опреми и машини наменети за производство на:</p> <ul style="list-style-type: none">- хартија и картон [8419 32], [8439], [8441],- текстил и облека [8444], [8445], [8447], [8448], [8449], [8451], [8452]; <p>б) опрема и машини наменети за производство на:</p> <ul style="list-style-type: none">- индустриска опрема и машини [8425], [8426], [8427], [8428], [8429], [8430], [8431],- патни и земјоделски возила [глава 87 од Царинската тарифа],- возен парк [глава 86 од Царинската тарифа],- пловни објекти [глава 89 од Царинската тарифа]. <p>Напомена: Со опремата и машините кои се користат во областите и производите наведени во точ. 5. и 6. дадени се соодветни царински тарифни броеви односно тарифни ознаки.</p> <p>7. Забраните од точ. 5. и 6. не се применуваат на:</p>
--	--	--

		<p>- производи и нивни составни делови кои се користат во аеронаутиката, астронаутиката, рударството, на отворено море и во нуклеарни постројки кога се користат заради високи безбедносни стандарди, како и во сигурносни уреди за патни и земјоделски возила, вагони и пловни објекти;</p> <p>- електрични контакти во која било област на користење доколку е неопходно да се обезбеди опремата на која се применети да биде сигурна.</p> <p>8. Забрането е користење во полначи за лемење во концентрации еднакви или поголеми од 0,01% (m/m). Забрането е ставање во промет на полначи за лемење кои содржат кадмиум (изразен како метален Cd) во концентрација еднаква или поголема од 0,01% (m/m).</p> <p>9. Забраните од точка 8. не се применуваат на полначи за лемење кои се користат во војската и авијацијата, како и на полначи за лемење кои се користат од безбедносни причини.</p> <p>10. Забрането е</p>
--	--	--

		<p>користење или ставање во промет ако концентрацијата на кадмиум во металот е еднаква или поголема од 0,01% (m/m) во:</p> <p>1) метални перли или други <u>метални компоненти за изработка на накит;</u></p> <p>2) метални делови од накит, бижутерија и додатоци за коса вклучувајќи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нараквици, фердани и прстени; - накит за пирсинг; - рачни часовници и нараквици за рачни часовници; - брошеви и копчиња за манжетни. <p>11. Забраните од точка 10. не се применуваат на производи кои се ставени во промет пред 10. декември 2011. година и на накит кој на ден 10. декември 2011. година бил постар од 50 години.</p>

Точка 44 се брише.

Во точката 45 во колоната "Ограничувања и забрани", во точката 3, датумот "15 август 2004 година" се заменува со датумот "7 декември 2010 година".

Точка 53 се брише.

По точката 59 се додава точка 60 која гласи:

60.	Акриламид CAS бр. 79-06-1	Забрането е ставање во промет или користење за фугирање на оваа супстанца или како состојка на смеси во концентрации еднакви или поголеми од 0,1% (m/m).
	Диметилфумарат, Dimethyl (E)-butenedioate (DMF), CAS бр. 624-49-7 ЕС бр. 210-849-0	<p>1. Забрането е користење во производи во концентрација поголема од 0,1 mg/kg.</p> <p>2. Забрането е ставање во промет на производи кои содржат диметилфумарат во концентрации поголеми од 0,1 mg/kg.</p>

Во Прилог бр. 3 „Листата POPs супстанци на кои се однесуваат забраните“ се менува и гласи:

Назив на супстанцата	CAS број	ЕС број	Исклучоци и напомени
Тетрабромдифенил етер, C ₁₂ H ₆ Br ₄ O			<p>1. Дозволено е производство, ставање во промет и користење на супстанци, смеси, производи или делови од производи кои се користат како ретардери на пламен, а кои како нечистотија содржат тетрабромдифенил етер во концентрации еднакви или помали од 10 mg/kg (0,001 %</p>

			<p>m/m).</p> <p>2. Дозволено е производство, ставање во промет и користење на смеси и производи кои целосно или делумно се произведуваат од рециклиран материјал или од отпад кој е подготвен за повторна употреба ако содржат тетрабромдифенил етер во концентрација помала од 0,1% (m/m).</p> <p>Ограничувањат а од став 1. на оваа точка не се однесуваат на електрична и електронска опрема која е уредена со други прописи.</p> <p>Производите кои биле во употреба пред стапувањето на сила на овој правилник, а кои содржат тетрабромдифенил етер, можат и понатаму да се користат.</p>
Пентабромдифенил етер, C ₁₂ H ₅ Br ₅ O			<p>1. Дозволено е производство, ставање во промет и користење на супстанции, смеси, производи или делови од производи кои се користат како ретардери на пламен, а кои како</p>

			<p>нечистотија содржат пентабромодифенил етер во концентрации еднакви или помали од 10 mg/kg (0,001 % m/m).</p> <p>2. Дозволено е производство, ставање во промет и користење на смеси и производи кои целосно или делумно се произведуваат од рециклиран материјал или од отпад кој е подготвен за повторна употреба ако содржат пентабромодифенил етер во концентрација помала од 0,1% (m/m).</p> <p>Ограничувањата од став 1. на оваа точка не се однесуваат на електрична и електронска опрема која е уредена со други прописи. Производите кои биле во употреба пред стапувањето на сила на овој правилник, а кои содржат пентабромдифенил етер, можат и понатаму да се користат.</p>
Хексабромдифенил етер, C ₁₂ H ₄ Br ₆ O			<p>1. Дозволено е производство, ставање во промет и користење на</p>

		<p>супстанции, смеси, производи или делови од производи кои се користат како ретардери на пламен, а кои како нечистотија содржат хексабромодифенил етер во концентрации еднакви или помали од 10 mg/kg (0,001 % m/m).</p> <p>2.Дозволено е производство, ставање во промет и користење на смеси и производи кои целосно или делумно се произведуваат од рециклиран материјал или од отпад кој е подготвен за повторна употреба ако содржат хексабромодифенил етер во концентрација помала од 0,1% (m/m).</p> <p>Ограничувањата од став 1. на оваа точка не се однесуваат на електрична и електронска опрема која е уредена со други прописи. Производите кои биле во употреба пред стапувањето на сила на овој правилник, а кои содржат хексабромдифенил етер, можат и понатаму да се користат.</p>
--	--	---

Хептабромдифенил етер, C ₁₂ H ₃ Br ₇ O			<p>1. Дозволено е производство ставање во промет и користење на супстанции, смеси, производи или делови од производи кои се користат како ретардери на пламен , а кои како нечистотија содржат хептабромдифенил етер во концентрации еднакви или помали од 10 mg/kg (0,001 % m/m).</p> <p>2.Дозволено е производство, ставање во промет и користење на смеси и производи кои целосно или делумно се произведуваат од рециклиран материјал или од отпад кој е подготвен за повторна употреба ако содржат хептабромдифенил етер во концентрација помала од 0,1% (m/m).</p> <p>Ограничувањата од став 1. на оваа точка не се однесуваат на електрична и електронска опрема која е уредена со други прописи.</p> <p>3.Производите кои биле во употреба пред стапувањето на сила на овој правилник, а кои</p>
---	--	--	--

			содржат хептабромдифенил етер, можат и понатаму да се користат
Перфлуороктан сулфонатска киселина и нејзини деривати, (PFOS), C8F17SO2X (X = OH, Соли на метал (O-M+), халиди, амиди и други деривати вклучително и полимери)			<p>1. Дозволено е производство, ставање во промет и користење на супстанции и смеси кои како нечистотија содржат PFOS во концентрации еднакви или помали од 10 mg/kg (0,001 % m/m).</p> <p>2. Дозволено е производство, ставање во промет и користење на полупроизводи, производи или нивни делови, ако концентрацијата на PFOS е еднаква или поголема од 0,1 % (m/m), пресметано на масата на структурно или микроструктурно различни делови кои содржат PFOS, или доколку количеството на PFOS во текстилите и другите пресвлечени материјали е еднакво или поголемо од 1^g/m од пресвлечениот материјал.</p> <p>3. SRPS стандардите за определување на количеството на PFOS се користат како</p>

			<p>аналитички методи за докажување на усогласеноста на супстанците, смесите и производите со барањата наведени во точка 1. и 2.</p> <p>4. Производите кои содржат PFOS, а кои се ставени во промет пред 25. август 2010 година, можат и понатаму да се користат.</p> <p>5. Дозволено е производство и ставање во промет на PFOS ако количината на овие супстанции што се испушта во животната средина е минимизирано, и тоа само за специфични намени:</p> <p>а) до 26. август 2015. година за агенсии за навлажнување во контролирани процеси на електролатинирање,</p> <p>б) за фоторезистентни и антирефлексивни премази во процеси на фотолитографија,</p> <p>в) за фотографски премази кои се нанесуваат на филмови, хартија или плочи за печатење,</p> <p>г) за супресанти на замаглувањето во процесот на недекоративно хромирање (VI) во затворен систем,</p>
--	--	--	---

			д) за хидраулични флуиди во авијацијата. Извештајот за прогресот во елиминацијата на PFOS за намени од точките 5а),5б), 5в) и 5г) се доставува до Агенцијата за лекови секоја четврта година, и тоа до 1. март. Напомена: кога производството на смеси наведени во точка 5) се одвива во постројки кои се во согласност со прописите со кои се уредува интегрираното спречување и контрола на загадувањето на животната средина, мора да се применат соодветни најдобри расположиви техники за спречување и минимизирање на емисијата на PFOS
ДДТ, (1,1,1 –трихлоро-2,2 бис (4-хлорофенил) етан)			
Хлордан	57-74-9	200-349-0	
НСН, вклучително и Линдан	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	200-349-0 206-270-8 206-271-3 210-168-9	
Диелдрин	60-57-1	200-484-5	
Ендрин	72-20-8	200-775-7	
Хептахлор	76-44-8	200-962-3	
Хексахлорбензен	118-74-1	200-273-9	
Хлордекон	143-50-0	205-601-3	
Алдрин	309-00-2	206-215-8	

Пентахлорбензен	608-93-5	210-172-5	
Полихлорирани бифенили (РСВ)	1336-36-3 и други	215-648-1 и други	Дозволено е користење на уредите кои се наоѓаат во употреба доколку тоа не е во спротивност со условите дадени во прописите со кои се уредува одложувањето на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили.
Мирекс	2385-85-5	219-196-6	
Токсафен	8001-35-2	232-283-3	
Хексабромбифенил	36355-01- 8	252-994-2	

Во Прилог бр. 4 во четвртата колона на табелата „Максимално дозволени вредности на содржината на VOC во средствата и премазите за репарација на патни возила“, датумот “1.12.2011. “ се заменува со датумот “31.12.2012 година”.

Член 2

Оваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-4161/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1841.**

Врз основа на член 56 став 5 од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАБОТА
НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот и принципите за работа на Стручниот совет во врска со советување, давање предлог мерки кои се однесуваат на заштита од внесување и употреба на штетни агенси, производи и опрема за апликација на производите за заштита на растенијата.

Член 2

- (1) Стручниот совет работи и одлучува на седници.
- (2) Стручниот совет на првата седница носи деловник за работа на советот.
- (3) Стручниот совет работи во присуство на мнозинство од именуваните членови.

Член 3

- (1) Седниците на Стручниот совет се одржуваат во седиштето на Фитосанитарната управа најмалку шест пати годишно, а по потреба и повеќе пати.
- (2) Административно - техничките работи за потребите на Стручниот советот ги врши Фитосанитарната управа.

Член 4

- (1) Стручниот совет за својата работа дава извештаи во писмена форма по потреба и на барање на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а најмалку еднаш годишно на крај од годината.

(2) Извештајот на Стручниот совет треба да содржи предлог мерки за превземање на мерки за спречување на одредени последици во фитосанитарната област.

(3) Мерките кои ги предлага Стручниот совет се во согласност со најновите технички и научни достигнувања од областа на производите за заштита на растенијата.

Член 5

(1) Стручниот совет извештајот за својата работа со предлог мерките го донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

(2) Членот на Стручниот совет кој не се согласува со предлог мерките кои се внесени во извештајот на Стручниот совет има право да даде издвоено мислење со образложение кон извештајот.

(3) Издвоеното мислење на членот на Стручниот совет е составен дел од извештајот.

Член 6

Извештајот на Стручниот совет го потпишува претседателот на Стручниот совет.

Член 7

Стручниот совет предлог мерките и извештаите ги доставува преку Фитосанитарната управа до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 689/5
мај 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

1842.

Врз основа на член 82 став (1), а во врска со член 82-ж став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10 и 24/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИ И НАЧИН НА ДАВАЊЕ НА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА СЛУЖБИТЕ ЗА ПРИФАКАЊЕ И ИСПРАКАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ, СТОКА И ПОШТА И СНАБДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ СО ГОРИВО И МАЗИВО

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат услови и начин на давање на аеродромски услуги од страна на службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво.

Член 2

(1) Одделни поими употребени во овој правилник го имаат значењето утврдено во член 2 на ЕУ Директивата 96/67 преземена согласно Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/07 и 98/09).

(2) Аеродромските услуги кои се даваат на корисниците на воздухопловно пристаниште се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

2. Услови и начин на давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање

2.1 Општи услови

Член 3

За да врши аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта (во понатамошниот текст: аеродромски услуги за прифаќање и испраќање), а со цел обезбедување на безбедно, редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање организира служба за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта која треба да ги исполнува следните општи услови:

а) да има организациска стручност и способност за безбедно и навремено извршување на потребниот обем на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање;

б) да обезбеди доволен број стручно оспособени лица за извршување на работите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта кои треба да бидат усогласени со обемот и видот на сообраќајот на воздухопловното пристаниште во часови со најгуст сообраќај;

в) да обезбеди потребна количина и вид на соодветна опрема (средства, возила, уреди и машини) за извршување на работите за прифаќање и испраќање која треба да биде усогласена со бараното ниво на операции, тежината и типот на воздухопловите кои оперираат на воздухопловното пристаниште како и со обемот и видот на сообраќајот во воздухопловното пристаниште во часови со најгуст сообраќај и

г) да е физичко или правно лице регистрирано за давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање во Република Македонија или со деловна адреса на територијата на земја членка на Европската Унија и претставништво или подружница во Република Македонија, што се докажува со поднесување на доказ за регистрација за давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање во Централен регистар на Република Македонија.

Член 4

(1) Со цел да се обезбеди безбедно, уредно и редовно одвивање на воздушниот сообраќај, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање утврдува правила, процедури и постапки за сите учесници во прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта кои треба да бидат одобрени од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата).

(2) Условите за работа на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да бидат прилагодени на оперативните потреби како и временските и климатските услови за одвивање на воздушните операции на воздухопловното пристаниште.

Член 5

(1) Аеродромските услуги за прифаќање и испраќање се вршат согласно:

а) Прирачникот за аеродромски услуги (Airport Handling Manual) изготвен од операторот на аеродромот кој особено треба да содржи:

- начин на опслужување на воздухоплови според типот на воздухопловот;

- начин на известување на патниците;

- прием на патници и багаж;

- постапки и процедури за влегување, излегување и престој на патници во/од воздухоплов и за време на точење на гориво во воздухоплов;

- постапка за патниците во транзит и трансфер;

- постапки и процедури за прифаќање и испраќање на инвалиди и патници со намалена подвижност согласно Анекс 9 на Чикашката Конвенција на ИКАО, Регулацијата 1107/2006 на ЕУ и Документ 30, Дел 1 на ЕСАС (ECAC Doc 30, Part I);

- документи за превоз на патници и багаж;

- начин на изработка на листа на оптоварување и упатство за утовар;

- начин на прием и испраќање на стока и посебни видови на стока и

- постапки и процедури за дистрибуција на воздухопловни пораки;

б) Прирачникот за опслужување на авиони (Aircraft Handling Manual) изготвен од авиопревозникот;

в) Прирачникот за аеродром и системот за управување со безбедноста изготвени од операторот на аеродромот;

г) Договорот за давање на услуги склучен меѓу превозникот и давателот на услуги, доколку има таков и

д) други упатства, инструкции и наредби одобрени од страна на Агенцијата.

(2) Доколку одредни постапки не се содржани во прирачниците од став (1) алинеи а) и б) од овој член, аеродромските услуги за прифаќање и испраќање се вршат согласно востановените стандарди на IATA.

2.2 Услови за персоналот кој обезбедува давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање

Член 6

(1) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да обезбеди аеродромски услуги за прифаќање и испраќање да извршува само лице кое е

стручно оспособено и поседува дозвола за персонал за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и/или потврда за стручно оспособување за друг стручен персонал.

(2) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да обезбеди персоналот кој учествува во давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта одговорно да ги извршува своите работни должности и да ги почитува упатствата и насоките издадени од страна на раководните лица.

(3) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да обезбеди секое лице кое е под дејство на алкохол, опојни или друг вид на дроги или кои користат лек кој може да влијае на загрозувањето на безбедноста на воздушниот сообраќај, да не учествува во давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта.

(4) Персоналот кој е неспособен да ги извршува своите работни должности на безбеден начин поради болест, замор или слична причина не треба да учествува во давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта.

2.3 Технички услови за прифаќање и испраќање на воздухоплови

Член 7

Со цел давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови со тежина до седум тони максимална маса во полетување, во зависност од типот на воздухопловот, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да ја обезбеди следната опрема:

- а) подметнувачи за тркала за прифаќање и испраќање на воздухоплови на платформа;
- б) бетонски блокови, со маса од најмалку 50 килограми, со соодветни јажиња со носивост од најмалку 300 килограми за врзување на воздухопловот на платформа;
- в) количка за болни, инвалиди и стари и изнемоштени лица, со носивост од најмалку 100 килограми и
- г) баласт вреќи со маса од најмалку 25 килограми.

Член 8

Со цел давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови од седум до 136 тони максимална тежина во полетување, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да ја обезбеди следната опрема:

- а) генератор на еднонасочна струја од 28 V и 1600 A, односно 112 V и 1000A;
- б) генератор на наизменична струја од 115/200 V и 400 Hz/75 KvA;
- в) воздушен starter со работен притисок од 32 до 50 PSI;
- г) опрема за товарење на стока во воздухоплов, односно истоварување од воздухоплов со носивост од најмалку 200 килограми;
- д) дигалка-виљушкар за пренос и товарење на товар во воздухоплов со соодветна носивост и работна висина;
- е) сервисни скали со соодветна висина;
- ж) двоосовинска количка за превоз на стока и багаж, со паркинг-кочница со носивост од најмалку 300 килограми;
- з) уред или соодветен сад за полнење на воздухопловот со вода за пиење со капацитет од најмалку 500 литра, со потребни црева и приклучоци;

ж) уред или соодветен сад за празнење и испирање на санитарни уреди на воздухоплови, со резервор за нечиста вода од најмалку 100 литри, со потребни црева и приклучоци;

з) подметачи за тркала за прифаќање и испраќање на воздухоплови на платформа;

и) влечно возило за влечење на средства за прифаќање и испраќање;

ј) влечно возило за влечење на воздухоплов до 136 тона;

к) руда за влечење воздухоплови кои сообраќаат во воздухопловното пристаниште;

л) количка за болни, инвалиди и стари и изнемоштени лица, со носивост од најмалку 100 килограми;

љ) средства за чистење и отстранување на губре од воздухопловот;

м) боца азот и воздух под притисок, со потребни црева и приклучоци;

н) уред и опрема за одмрзување на воздухоплов;

њ) баласт вреќи со маса од 25 килограми;

о) возило за водење на воздухоплов (FOLLOW ME)

и

п) вага за мерење на товар во карго центарот со маса од најмалку 500 килограми.

Член 9

(1) Со цел давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови над 136 тона максимална тежина во полетување, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање освен опремата од член 3 алинеја в) на овој правилник треба да ја обезбеди следната дополнителна опрема:

- а) генератор на наизменична струја од 115/200 V и 400 Hz/100 KvA;
- б) воздушен starter со работен притисок од 32 PSI со еден извод (излез);
- в) патнички скали со соодветна висина;
- г) влечно возило за влечење на воздухоплов со носивост над 136 тона;
- д) руда за влечење воздухоплови кои сообраќаат во воздухопловното пристаниште;
- е) сервисни скали со соодветна висина и
- е) натоварувач на товар со носивост од најмалку 1000 килограми.

Член 10

Доколку воздухопловното пристаниште треба да биде отворено и надвор од предвиденото време на работа, со цел обезбедување на безбеден воздушен сообраќај и извршување на аеродромските услуги во тоа време, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да биде обезбеден со опрема прилагодена на типот и тежината на воздухопловот кој изведува операции.

Член 11

(1) Опремата за работа на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба секогаш да биде исправна и да овозможува сигурна работа, добра мобилност и ефикасност во работата како и видливост на средствата.

(2) Опремата за работа на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба редовно да се прегледува и одржува во согласност со упатствата за преглед и одржување изготвени од производителот.

(3) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање не треба да ракува со неисправна опрема за прифаќање и испраќање.

Член 12

(1) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање најмалку еднаш годишно врши технички преглед на исправноста на опремата која ја користи во вршење на аеродромските услуги за прифаќање и испраќање.

(2) За техничките прегледи од став (1) на овој член, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање води евиденција и истата ја чува најмалку до следниот технички преглед.

Член 13

Со опремата за работа на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање, може да ракува само лице кое е стручно оспособено за извршување на работата со тие средства.

Член 14

(1) Опремата за работа на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да биде сместена на одреден дел од платформата или на одредена површина која е непосредно поврзана со платформата.

(2) Во воздухопловното пристаниште треба да биде обезбеден затворен простор, гаража или хангар, за сместување на аеродромската опрема или настрешница заради нивно одржување во функционална исправна состојба и заштита, а особено во неповолни временски услови.

Член 15

За време на опслужување на воздухопловот, опремата за работа на давателот на аеродромски услуги на прифаќање и испраќање треба да биде распоредена врз основа на утврдени процедури и упатства на превозникот за одреден тип на воздухоплов.

2.4 Прифаќање и испраќање на патници и багаж

Член 16

Давателот на аеродромски услуги на прифаќање и испраќање и превозникот, со договор ја дефинираат меѓусебната соработка и ги утврдуваат временските рамки за извршување на одделни активности со цел безбедно, редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај на воздухопловното пристаниште.

Член 17

(1) При приемот на патници давателот на аеродромски услуги прифаќање и испраќање ги почитува барањата на авиопревозникот за начинот на класификација на патниците по категории.

(2) При приемот на патници давателот на аеродромски услуги на прифаќање и испраќање врши контрола на патничките билети, го усогласува и утврдува бројот на патници пред нивно натоварување во воздухопловот.

Член 18

(1) Давателот на аеродромски услуги на прифаќање и испраќање треба да ги изврши следните задачи пред планираното време на полетување:

- а) да го измери багажот;
- б) да му стави на багажот соодветен привезок за багаж;
- в) да обезбеди багажот да содржи име, презиме и адреса на патникот и
- г) примениот багаж да го упати во сортирницата.

(2) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање врши класификација на трансферен багаж и стока во согласност со важечките прописи за царина, а податоците за тежината и бројот на парчиња багаж и

стоката ги доставува до службата која го пресметува оптеретувањето и положбата на тежиштето, односно до превозникот.

Член 19

(1) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање не треба да прими за превоз багаж кој што може да ја загрози безбедноста на летот или патниците или кој што не е спакуван во куфер или слична амбалажа која обезбедува сигурност на стварите при нормално ракување и превоз.

(2) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на шалтерот за прием на патници истакнува известување за багажот кој не може да биде примен за превоз, односно условите под кои одреден багаж може да се прими за превоз.

Член 20

По приемот на багажот за превоз на патникот му се издава потврда за предадениот багаж.

Член 21

При прием на патник и багаж, на рачниот багаж се поставуваат посебни привезоци, а димензиите и тежината на рачниот багаж треба да биде во согласност со правилата на превозникот, истакнати на видно место во близина на шалтерот за прием на патници.

Член 22

На воздухопловни пристаништа на кои нема авиомостови или истите не се соодветни на одредени типови на воздухоплови кои оперираат на воздухопловното пристаниште, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да обезбеди автобус за превоз на патници од пристанишната зграда до воздухопловот во случај кога има повеќе од осум позиции за паркирање на воздухоплови на една платформа.

Член 23

Давателот на аеродромски услуги врши процесуирање и грижа за посебните видови на патници (инвалиди или лица со намалена подвижност, стари, болни, деца без придружба, мајки со деца и други) во согласност со Анекс 9 на Чикашката Конвенција на ИКАО, Регулативата 1107/2006 на ЕУ и Документ 30, Дел I на ЕКАС (ЕКАС Doc 30, Part I).

2.5 Прифаќање и испраќање на стока и пошта

Член 24

Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање и превозникот со договор ја дефинираат меѓусебната соработка и ги утврдуваат временските рамки за извршување на одделни активности во врска со натоварување на стоката и поштата во воздухоплов и документацијата за стока, а со цел безбедно, редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај на воздухопловното пристаниште.

Член 25

(1) Стоката натоварена на количка за багаж или сместена во посебна опрема за товар (ULD опрема) треба да биде измерена на соодветна вага пред натоварување во воздухопловот.

(2) На воздухопловните пристаништа кои не се опремени со нагазна вага се мери тежината на секое поединечно парче стока.

(3) Стоката која се натоварува во воздухопловот треба да биде обележана со соодветни налепници, односно привезоци, кои ги содржат податоците за видот и тежината на стоката, дестинацијата и бројот на лет, како и други потребни податоци.

Член 26

Натоварувањето и распоредот на стоката во воздухопловот се врши врз основа на инструкции за товарење, во согласност со листата на оптоварување на воздухопловот.

Член 27

Во случај кога се врши товарење на тежок товар (Heavy cargo -HEA) во воздухопловот не треба да се пречекори максималното дозволено оптеретување на подот во воздухопловот, како и на подот на останатата опрема во случај на натоварување во контејнери и палети.

Член 28

(1) Товарот во воздухоплов се обезбедува така што да не може да се поместува или превртува.

(2) Превозникот треба на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање благовремено да му ја достави потребната опрема за обезбедување на товарот во воздухоплов.

Член 29

Аеродромскиот оператор треба да обезбеди соодветна опрема за ракување со стока до дозволена тежина во воздухоплов, освен опремата која веќе се наоѓа во воздухопловот.

Член 30

(1) Ракувањето со специјален вид на товар (опасни материи и друг специјален товар како живи животни, лесно расипливи материи, посмртни останки (Human remains - HUM), вредносна пратка (Valuable cargo - VAL) и слично) може да врши лице кое треба да биде стручно обучено за извршување на овие работи согласно ICAO Doc 9375 - Програмата за обука за опасни материи (Dangerous Goods Training Programme).

(2) Ракувањето со опасни материи се врши во согласност со ICAO Doc. 9284 - Техничките упатства за безбеден превоз на опасни материи по воздушен пат (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Good by Air) и важечкиот IATA DGR прирачник.

3. Услови и начин на давање на аеродромски услуги од страна на службата за гориво и мазиво

Член 31

(1) За да врши аеродромски услуги за снабдување на воздухоплови со гориво и мазиво, а со цел обезбедување на безбедно, редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај, давателот на аеродромски услуги треба да организира служба за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво која треба да ги исполнува следните општи услови:

а) да има организациска стручност и способност за безбедно и навремено извршување на бараниот обем на аеродромски услуги за снабдување на воздухоплови со гориво и мазиво;

б) да обезбеди доволен број стручно оспособени лица за извршување на работите за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво кој треба да биде усогласен со обемот и видот на сообраќајот на воздухопловното пристаниште во часови со најгуст сообраќај;

в) да обезбеди потребна количина и вид на соодветна опрема за извршување на работите за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво која треба да биде усогласена со бараното ниво на операции, тежината и типот на воздухопловот кои слетуваат на воздухопловното пристаниште како и со обемот и видот на сообраќајот во воздухопловното пристаниште во часови со најгуст сообраќај и

г) да е физичко или правно лице регистрирано за давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање во Република Македонија или со деловна адреса на територијата на земја членка на Европската Унија и претставништво или подружница во Република Македонија, што се докажува со поднесување на доказ за регистрација за давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање во Централен регистар на Република Македонија.

(2) Давателот на аеродромски услуги го врши снабдувањето на воздухопловите со гориво и мазиво во согласност со:

а) Прирачникот за аеродромски услуги (Airport Handling Manual) изготвен од операторот на аеродромот кој особено треба да содржи:

- начин на опслужување на воздухоплови според типот на воздухопловот;

- постапки и процедури за влегување, излегување и престој на патници во/од воздухоплов за време на точење на гориво во воздухоплов;

- постапка за патниците во транзит и трансфер;

- заштитни мерки и начин на нивно преземање во текот на операциите на опслужување на воздухоплови со гориво и мазиво и

- одговорните лица и нивните надлежности.

б) Прирачникот за аеродром и системот за управување со безбедноста изготвени од операторот на аеродромот;

в) Договорот за давање на услуги склучен меѓу превозникот и давателот на аеродромски услуги доколку има таков и

г) други упатства, инструкции и наредби одобрени од страна на Агенцијата.

Член 32

Давателот на аеродромски услуги за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво, операторот на аеродромот и превозникот треба да превземат мерки на претпазливост и безбедност пред и за време на постапката на полнење на воздухопловот со гориво, како и дополнителни мерки на безбедност при полнење на воздухопловот со гориво кога во воздухопловот се наоѓаат патници, односно кога воздухопловот е во транзит согласно одредбите на ICAO, дадени во Док 9137, Дел 1, Поглавје 16.

Член 33

Давателот на аеродромски услуги за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво утврдува посебни постапки и процедури за:

1) организирање и спроведување на операцијата полнење и празнење на воздухопловот со гориво,

2) складирање на гориво,

3) контрола на квалитетот и квантитетот на испорачаното гориво и

4) надополнување на мазиво и останати течности.

4. Услови за давање на аеродромски услуги на воздухопловни пристаништа чиј годишен сообраќај ги надминува праговите утврдени со Законот за воздухопловство

Член 34

На воздухопловни пристаништа чиј годишен сообраќај ги надминува праговите утврдени со член 82-б од Законот за воздухопловство аеродромски услуги за прифаќање и испраќање и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво може да врши давател на аеродромски услуги кој поседува одобрение од Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата) издадено согласно член 82-ж од Законот за воздухопловство.

Член 35

(1) За да добие одобрение од член 37 на овој правилник, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво покрај условите од Главите 2 и 3 на овој правилник треба да ги исполнува и следните:

1) услови кои се однесуваат на сите даватели на аеродромски услуги:

а) да има соодветно осигурување што се докажува со поднесување на полиса за осигурување за период од најмалку една година и тоа:

- Давателите на аеродромски услуги, кои вршат опслужување на воздухоплов на платформа, се осигуруваат на износ утврден согласно IATA АНМ 810,

- Давателите на аеродромски услуги, кои вршат опслужување на патниците кои се во терминалот за патници, се осигуруваат на износ од 100.000 EUR за аеродром до милион патници годишно, и дополнителни 100.000 EUR за секој дополнителен милион патници,

- Самостојните даватели на аеродромски услуги, треба да ги достават своите корпоративни полиси за осигурување;

б) да има финансиска способност што се докажува со поднесување на следните документи:

- за давателите на аеродромски услуги доказ дека во последните шест месеци не е блокирана сметката на подносителот на барањето и доказ дека подносителот на барањето нема долгови,

- за самостојните даватели на услуги, важечко уверение за работа (Operating licence), ако е применливо;

в) да има акти донесени согласно член 145 став (2) од Законот за воздухопловство;

г) да има акти со кои се регулираат работните односи на работниците согласно Законот за работни односи и

д) да има оценка на влијанието врз животната средина и план со мерки за заштита на животната средина согласно Законот за животна средина.

2) услови кои се однесуваат на давател на аеродромски услуги кој има важечко одобрение со соодветен обем на услуги во некоја друга земја на ЕСАА:

а) примерок од одобрението издадено од друга земја на ЕСАА или

б) друг доказ за искуство како давател на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво.

Член 36

(1) Имателот на одобрението од член 34 на овој правилник може да ги извршува аеродромските услуги наведени во опсегот на одобрени аеродромски услуги кој е составен дел на одобрението.

(2) Имателот на одобрението од член 34 на овој правилник навремено ја известува Агенцијата за промена на адресата, промена на сопственикот или значајна промена на сопственоста, промена на раководниот персонал, промена во организациската поставеност, како и за значајните промени на опремата или технологијата која ја користи.

5. Заеднички услови, врски и постапки за извршување на работите за прифаќање и испраќање и снабдување со гориво и мазиво

Член 37

(1) Со цел да се обезбеди потполна, точна и благовремена размена на информации потребни за подготовка и извршување на аеродромските услуги за прифаќање и испраќање и за снабдување на воздухоплови со гориво и мазиво потребно е да се воспостават врски помеѓу службите за прифаќање и испраќање и другите правни лица кои учествуваат во извршување на воздушниот сообраќај, како што се оперативните служби

на превозникот, давателот на услуги на воздухопловна навигација, противпожарно-спасувачката служба, службата за итна медицинска помош, граничните и царинските служби во воздухопловното пристаниште, како и помеѓу воздухопловните пристаништа.

(2) Врските од ставот (1) на овој член опфаќаат: електронски, радио или други телекомуникациски врски и истите треба да бидат организирани и обезбедени во согласност со обемот и видот на сообраќајот на воздухопловното пристаниште.

Член 38

Аеродромскиот оператор, давателот на аеродромски услуги и операторот на воздухоплов, со договор ги утврдуваат работните и временските норми за извршување на поединечните операции за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и ствари со цел обезбедување на безбедно, редовно и уредно вршење на воздушниот сообраќај.

6. Преодни и завршни одредби

Член 39

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за службата за прифаќање и отпрема на воздухоплови, патници и ствари на воздухопловното пристаниште („Службен лист на СФРЈ” бр. 66/87 и 57/90).

Член 40

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-482/4
21 мај 2012 година
Скопје

Директор,
д-р **Дејан Мојкоски**, с.р.

ПРИЛОГ

Листа на аеродромски услуги

1. Услугите на администрацијата и надзорот на земја го опфаќаат следното:

1.1. услуги на застапување и врски со локалните власти или кои било други субјекти, исплата во име на корисникот на аеродромот и обезбедување на канцелариски простор за неговите застапници;

1.2. контрола на натоварување, праќање и примање на пораки и телекомуникации;

1.3. ракување, сместување и управување со уредите за натоварување (контејнери и палети);

1.4. сите останати услуги на надзор пред, за време на летот и после летот и која било друга административна услуга на барање на корисникот на аеродромот.

2. Услугите на прифаќање и испраќање на патници ги опфаќаат сите видови на давање помош при доаѓање, заминување, трансфер или транзит на патниците, вклучувајќи проверка на билети и патни исправи, пријавување на багаж и пренос на истиот до просторот за сортирање.

3. Услугите на прифаќање и испраќање на багаж опфаќаат ракување со багажот во просторот за сортирање, негово сортирање, подготовка на истиот за отпрема, натоварување и истоварање од уредите наменети за превоз од воздухоплов до просторот за сортирање и обратно, како и транспорт на багаж од просторот за сортирање до просторот за преземање (подигнување).

4. Услугите на прифаќање и испраќање на стока и пошта опфаќаат:

4.1. за стока: физичко ракување при извоз, трансфер и увоз на стока, работи на прифаќање и испраќање, водење на пропратната документација на стоката, царин-

ски постапки и спроведување на сите безбедносни постапки договорени помеѓу страните или кои се потребни во моменталните услови;

4.2. за пошта: физичко ракување со пошта што пристигнува или заминува, работи на прифаќање и испраќање, водење на пропратната документација на поштенските пратки и спроведување на безбедносни постапки договорени помеѓу страните или кои се потребни во моменталните услови.

5. Услугите на платформа го опфаќаат следното:

5.1. наведување на воздухопловите до/од паркинг позиција при пристигнување и заминување, (под услов овие услуги да не ги дава контролата на летање);

5.2. помош при паркирање на воздухопловите и обезбедување на соодветни средства (под услов оваа услуга да не ја дава надлежната контрола на летање);

5.3. комуникација помеѓу воздухопловот и давателот на услуги во контролираната зона;

5.4. натоварување и истоварување на воздухоплови, вклучувајќи го обезбедувањето и ракувањето со соодветни уреди/направи, како и превоз на екипажот и патниците помеѓу воздухопловот и терминалот, превоз на багажот помеѓу воздухопловот и терминалот;

5.5. обезбедување и ракување со соодветни уреди за стартување на моторите;

5.6. влечење или туркање на воздухопловот при пристигнување и заминување, како и обезбедување и ракување со потребните уреди/направи;

5.7. превоз, утовар и истовар на храна и пијалоци во/од воздухопловот.

6. Услугите за опслужување на воздухоплови опфаќаат:

6.1. надворешно и внатрешно чистење на воздухопловите, санитарниот простор (тоалетите) и снабдување со вода за пиење;

6.2. ладење и греење на кабината, отстранување на снег и мраз и заштита на воздухопловот од замрзнување;

6.3. преуредување на кабината со соодветна кабинска опрема, сместување на таа опрема.

7. Услугите за опслужување со гориво и мазиво опфаќаат:

7.1. организирање и спроведување на операција на полнење и празнење; вклучувајќи го складирањето на горивото и контрола на квалитетот и квантитетот на испорачаното гориво;

7.2. надополнување со мазиво и останати течности.

8. Услугите за одржување на воздухоплов опфаќаат:

8.1. рутински услуги пред лет;

8.2. нерутински услуги кои ги бара корисникот на аеродромот (превозникот);

8.3. набавка и водење на евиденција на резервни делови и опрема;

8.4. барање или резервирање на соодветна паркирна позиција и/или сместување во хангар.

9. Услугите за операциите на лет и администрација на екипаж опфаќаат:

9.1. подготовка за лет на појдовниот аеродром или на кое било друго место;

9.2. услуги во текот на летот, вклучувајќи и нивна прераспределба ако е потребно;

9.3. активности по завршувањето на летот;

9.4. администрација на екипажот.

10. Услугите на транспортот на земја опфаќаат:

10.1. организирање и вршење на превоз на: екипаж, патници, багаж, стока и пошта помеѓу различни терминали на ист аеродром, но со исклучок на истиот превоз помеѓу воздухопловот и која било друга точка внатре во оградата на истиот аеродром (воздухопловно пристаниште);

10.2. кој било посебен превоз на барање на корисникот на аеродромот (воздухопловното пристаниште).

11. Услугите за обезбедување на подготвена храна и пијалоци (кетеринг) опфаќаат:

11.1. поврзување со набавувачите и административната управа;

11.2. складирање на храната, пијалоците и опремата потребна за подготовка на истите;

11.3. чистење на опремата;

11.4. подготовка и достава на опрема, и снабдување на резерви со храна и пијалоци.

1843.

Врз основа на член 147 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10 и 24/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И/ИЛИ ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) уверение за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал е јавна исправа со која се потврдува дека здравствена установа, (во понатамошниот текст: АМС) или овластен лекар – поединец (во понатамошниот текст: АМЕ), ги исполнува пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал;

2) сертификација е постапка за издавање, продолжување или обновување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал која се состои од сертификациона проверка и надзор во која Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата) утврдува дали подносителот на барањето ги исполнува условите за здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал пропишани со Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

2. Форма и содржина на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал

Член 3

(1) Уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал може да се издаде за вршење на здравствени прегледи на една или повеќе класи персонал од член 2 на Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

(2) Формата и содржината на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал од страна на АМЕ е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал од страна на АМС е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, се издава за период од три години.

3. Начин на издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал

Член 4

Издавањето, продолжувањето, обновувањето и промената на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал се врши во постапка која ги содржи следните фази:

1. поднесување на писмено барање со придружна документација;
2. утврдување на формални недостатоци на барањето;
3. утврдување на исполнетост на условите, кое опфаќа:
 - сертификациона проверка на барањето и потребната документација (Document Evaluation)
 - сертификационен надзор (Initial Inspection) и
4. издавање, продолжување и обновување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал.

3.1 Поднесување на барање и потребна документација

Член 5

(1) За издавање, продолжување и обновување на уверение за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, се поднесува барање до Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се исполнети пропишаните услови.

(2) Барањето за издавање на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стру-

чен персонал се поднесува најмалку 30 дена пред планираната дата на отпочнување со вршење на лекарски прегледи.

(3) За продолжување и обновување на важноста на уверение за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, АМС, односно АМЕ поднесува барање за продолжување до Агенцијата најдоцна 30 дена пред истекот на важноста на уверението односно барање за обновување најдоцна 30 дена по истекот на важноста на уверението.

(4) Доколку АМС, односно АМЕ не поднесе барање за продолжување, односно обновување на важноста на уверение за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал во роковите од став (3) на овој член, се смета дека уверението е повлечено.

(5) АМС, односно АМЕ кој сака да изврши промена на податоците наведени во уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, за истото поднесува писмено барање до Агенцијата најмалку 30 дена пред датата кога се планира да се отпочне со здравствените прегледи на кои се однесува бараната промена.

Член 6

(1) Кон барањето за издавање, продолжување или обновување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, се поднесуваат докази за исполнетост на пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал и тоа:

а) за АМС

1. организациона структура (регистрација во Централен Регистар на Република Македонија, лични податоци и квалификации на персоналот кој ќе биде инволвиран во вршењето на здравствените прегледи);
2. детали за здравствената установа во чиј состав е или со која има склучено договор за стручна и конзилијарна соработка со цел вклучување во клиничка воздухопловна медицина и вршење на неопходните проширени дијагностички процедури;
3. лиценца за работа издадена од Лекарската комора на Република Македонија;
4. доказ дека е ангажиран во клиничка воздухопловна медицина и сродни активности;
5. доказ дека е предводен од страна на АМЕ, којшто е одговорен за координирање на резултатите од испитувањата и за потпишување на извештаи и лекарски уверенија и има вработени лекари со напредна обука и искуство во воздухопловна медицина;
6. доказ дека е опремен со медицинско-технички капацитети за сеопфатни испитувања од областа на воздухопловната медицина;
7. документација согласно Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, потребна за издавање на лекарски уверенија и водење на медицинските досиеја за барателите;
8. капацитети за чување на медицинските досиеја со цел обезбедување на бараното ниво на медицинска доверливост;
9. средства за комуникација со Агенцијата заради нејзино известување за извршените здравствени прегледи;

10. доказ дека е платен надоместокот утврден со Тарифникот на Агенцијата;

11. доказ дека е платена административната такса согласно Законот за административните такси и

12. други докази со кои се потврдува исполнетоста на условите од Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

б) за АМЕ

1. диплома за завршен медицински факултет;

2. лиценца за работа издадена од лекарска комора или друга соодветна институција;

3. доказ дека има завршено обука и ги има положено испитите согласно Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал;

4. доказ дека е платен надоместокот утврден со Тарифникот на Агенцијата;

5. доказ дека е платена административната такса согласно Законот за административните такси и

6. други докази со кои се потврдува исполнетоста на условите од Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доказите од точка а), потточки 1, 2, 3, 4 и 5 и точка б) потточки 1, 2 и 3 не се приложуваат кон барањето за продолжување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал доколку со континуираните инспекциски надзори спроведени од страна на Агенцијата не е утврдена промена или неисполнетост на некој од пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

(3) Кон барањето за промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, се поднесуваат следните докази:

1. доказ дека е платен надоместокот утврден со Тарифникот на Агенцијата;

2. доказ дека е платена административната такса согласно Законот за административните такси и

3. други докази со кои се потврдува исполнетоста на условите за извршување на промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал согласно Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

(4) Документите од ставови (1) и (3) на овој член треба да бидат во оригинал или копија заверена кај нотар.

3.2 Утврдување на формални недостатоци

Член 7

Агенцијата во рок од три работни дена од приемот на барањето го известува писмено подносителот за приемот на барањето и за лицето одговорно за координација на постапката и комуникација согласно нејзина внатрешна процедура.

Член 8

По приемот на барањето Агенцијата утврдува дали постојат формални недостатоци и тоа:

- дали барањето е поднесено во определениот рок и
- дали со барањето се поднесени сите документи согласно член 6 став (1) на овој правилник.

Член 9

(1) Агенцијата во рок од десет работни дена од приемот на барањето го известува подносителот за тоа дали барањето е потполно или содржи формални недостатоци и му определува рок за отстранување на истите.

(2) Доколку подносителот на барањето ги отстрани недостатоците во предвидениот рок се смета дека барањето било уредно од самото поднесување.

(3) Доколку подносителот на барањето не ги отстрани недостатоците во предвидениот рок Агенцијата донесува заклучок за отфрлање на барањето.

3.3 Утврдување на исполнетост на условите

Член 10

(1) Доколку се утврди дека барањето е целосно, Агенцијата започнува со сертификација со цел утврдување на исполнетоста на пропишаните услови за добивање на уверение за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал.

(2) Сертификацијата на подносителот на барањето за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал се врши преку сертификациона проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation) и сертификационен надзор (Initial Inspection).

(3) По исклучок од став (2) на овој член сертификацијата при продолжување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал може да се изврши без спроведување на сертификационен надзор (Initial Inspection) доколку со континуираните инспекциски надзори спроведени од страна на Агенцијата не е утврдена неисполнетост на некој од пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал.

(4) Агенцијата и подносителот на барањето ги усогласуваат термините и динамиката на проверките од став (2) на овој член пред нивното започнување.

3.3.1 Сертификациона проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation)

Член 11

(1) Сертификационата проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation) има за цел откривање на недостатоците, пропустите и критич-

ните ситуации во исполнетоста на пропишаните услови и во извршувањето на здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството и/или другиот стручен персонал.

(2) Во текот на проверката од став (1) на овој член претставниците на Агенцијата ги користат претходно изготвени чек листи пропишани со внатрешна процедура и усно им ги соопштуваат на претставниците на подносителот на барањето прелиминарните резултати.

(3) Во текот на проверката од став (1) на овој член на подносителот на барањето му се дава можност во одреден период да ги отстрани евентуалните недостатоци во поднесената документација и/или да подготви алтернативни решенија за исполнување на условите пред започнување на сертификациониот надзор (Initial Inspection).

(4) Доколку подносителот на барањето не ги отстрани недостатоците во рокот од став (3) на овој член или не предложи прифатливи алтернативни решенија за исполнување на условите, Агенцијата донесува заклучок за отфрлање на барањето.

3.3.2 Сертификациониот надзор (Initial Inspection)

Член 12

(1) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) има за цел преку увид и практична проверка на начинот на извршување на бараните здравствени прегледи да утврди дали подносителот на барањето ги исполнува пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и/или другиот стручен персонал.

(2) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) се извршува во согласност со Administrative and Guidance Material - AGM, Section Five: Personnel Licensing, Part 2 на ЈАА.

Член 13

(1) Подносителот на барањето треба да го овозможи сертификациониот надзор (Initial Inspection), да и ја даде неопходната техничка и кадровска помош на Агенцијата и да ги организира посетите на локациите.

(2) Подносителот на барањето треба да овозможи:

- преглед на односните податоци, процедури и друг материјал во врска со здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството и/или другиот стручен персонал;

- добивање на бараните објаснувања;

- пристап во просториите, локациите, добрата и другите средства на подносителот на барањето, односно имателот на уверението и

- други активности со цел овозможување на сертификацијата.

Член 14

(1) Во рок од 15 дена од завршувањето на сертификациониот надзор (Initial Inspection), Агенцијата изготвува писмен извештај во кој се констатира фактичката состојба, се утврдуваат евентуалните неусогласености, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на пропишаните услови и истите детално се опишуваат и документираат.

(2) Извештајот од став (2) на овој член Агенцијата го доставува до подносителот на барањето.

(3) Агенцијата во рок од три дена од доставување на извештајот од став (1) на овој член ќе побара од подносителот на барањето да предложи корективни мерки за отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на условите за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал како и рок за нивно преземање.

(4) Агенцијата ги одобрува мерките и рокот за нивно преземање доколку оцени дека истите се доволни за отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на условите за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.

(5) Подносителот на барањето треба да ги преземе мерките на начин и во временски рок одобрени од Агенцијата.

3.4 Издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал

Член 15

(1) Доколку подносителот на барањето ги превземе мерките на начин и во рок согласно член 14 на овој правилник, Агенцијата донесува решение за издавање, продолжување, обновување или промена кое заедно со уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал ги доставува на подносителот на барањето.

(2) Доколку Агенцијата оцени дека не се исполнети пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, со решение ќе го одбие барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал.

(3) Целокупната постапка пред Агенцијата од поднесување на барањето до донесување на решение за издавање, продолжување или обновување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал не може да трае повеќе од 60 дена.

4. Евиденција

Член 16

За издадените уверенија за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал и на другата документација приложена кон барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверенијата се води евиденција во Агенцијата.

5. Завршни одредби

Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-486/3
21 мај 2012 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
REPUBLIC OF MACEDONIA
CIVIL AVIATION AGENCYУВЕРЕНИЕ ЗА РАБОТА
APPROVAL CERTIFICATE

Ова уверение му се издава на/ *This certificate is issued to:*

Број / *Number:*

Агенцијата за цивилно воздухопловство потврдува дека горенаведеното лице ги исполнува неопходните услови пропишани во Законот за воздухопловство и Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал (Сл.весник на РМ 49/08, 87/11) и истото се овластува за работа како овластен лекар (АМЕ) за проценка на здравствената способност на персонал во воздухопловство и друг стручен персонал од Класа _____.

The Civil Aviation Agency confirms that the above named person complies with the necessary requirements prescribed in the Aviation Act and Regulation on Requirements, Method and Procedure for establishment of medical fitness of aviation and other qualified personnel, Period of validity of medical certificates and Special requirements to be met by Aeromedical Centres and Authorised Medical Examiner to carry out medical examinations of the aviation and other qualified personnel to operate as a Authorized Medical Examiner (AME) for aviation and other qualified personnel for Class _____.

Ова одобрение, освен ако не биде поништено, суспендирано или повлечено, важи до:
This certificate, unless cancelled, suspended or revoked, shall be valid until:

Датум на издавање/*Date of issue:*

Директор/*Director General*

Прилог 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
REPUBLIC OF MACEDONIA
CIVIL AVIATION AGENCY

УВЕРЕНИЕ ЗА РАБОТА
APPROVAL CERTIFICATE

Ова уверение му се издава на/ *This certificate is issued to:*

Број / *Number:*

Агенцијата за цивилно воздухопловство потврдува дека горенаведената здравствена установа ги исполнува неопходните услови пропишани во Законот за воздухопловство и Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал (Сл.весник на РМ 49/08, 87/11) и се овластува за работа како **Центар за воздухопловна медицина (АМС)** за проценка на здравствената способност на персоналот во воздухопловство и друг стручен персонал од класа _____.

*The Civil Aviation Agency confirms that the above named person complies with the necessary requirements (prescribed in the Aviation Act and Regulation on Requirements, Metod and Procedure for establishment of medical fitness of aviation and other qualified personnel, Period of validity of medical certificates and Special requirements to be met by Aeromedical Centres and Authorised Medical Examiner to carry out medical examinations of the aviation and other qualified personnel to operate as a **Authorized Medical Center (AMC) for aviation and other qualified personnel for Class** _____.*

Ова одобрение, освен ако не биде поништено, суспендирано или повлечено, важи до:
This certificate, unless cancelled, suspended or revoked, shall be valid until:

Датум на издавање/*Date of issue:*

Директор/*Director General*

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1844.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 30.5.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. Мито Хаџивасилев - Јасмин бр.48, Градски зид блок 5, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“ со планирана моќност од 949,92 kW и со локација во с.Дуброво на КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр.48, Градски зид блок 5, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-38

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“

- податоци за локација на електроцентралата: с.Дуброво на КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино

- планирана моќност на електроцентралата: 949,92 kW (3958 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.136.101 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.5.2013 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“ со планирана моќност од 949,92 kW и со локација во с.Дуброво на КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена

на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-89/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1845.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 30.5.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „СВЕМЕК“ со планирана моќност од 299,25 kW и со локација на КП.бр.1125/1, зграда 91, КО Маџари, Општина Гази Баба, Скопје.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-39

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СВЕМЕК“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1125/1, зграда 91, КО Маџари, Општина Гази Баба, Скопје

- планирана моќност на електроцентралата: 299,25 kW (1197 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 366.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.5.2013 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СВЕМЕК“ со планирана моќност од 299,25 kW и со локација на КП.бр.1125/1, зграда 91, КО Мацари, Општина Гази Баба, Скопје, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-90/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1846.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДОО увоз-извоз Ресен, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 30.05.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДОО увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. Димитар Влахов, бр. 6, Ресен, му се издава решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“ со планирана моќност од 41,76 kW и со локација на дел од постоечки кров на објектот „Лив под притисок“ на КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДОО увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. Димитар Влахов, бр. 6, Ресен

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-40

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од постоечки кров на објектот „Лив под притисок“ на КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен

- планирана моќност на електроцентралата: 41,76 kW (174 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 56.600 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.5.2013 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“ со планирана моќност од 41,76 kW и со локација на дел од постоечки кров на објектот „Лив под притисок“ на КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-92/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1847.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12), постапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 30.05.2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „2“ во Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-41

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. „2“ во Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.749 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.05.2013 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „2“ во Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-94/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1848.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12), постапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 30.5.2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „2“ во Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-42

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. „2“ во Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.749 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.5.2013 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СО-ЛАР 2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „2“ во Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-95/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува **10.100,00 денари**.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: **15 дена**.
Жиро-сметка: **300000000188798**.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје**.

ISSN 0354-1622



2012067